



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-2

Среда, 24 мај 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 2,70 (270) дина. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 33 (3 300) дина. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

341.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законикот за кривичната постапка, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 584
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законикот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/60 и 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) членот 14 се менува и гласи:

„Кога е пропишано поведувањето на кривичната постапка да има за последица ограничење на определени права, овие последици настапуваат со влегувањето на обвинителниот акт во правна сила.

За кривичните дела за кои е како главна казна пропишана парична казна или затвор, последиците од ставот 1 на овој член настапуваат од денот кога е донесена осудителната пресуда, без оглед дали таа добила правна сила.“

Член 2

Во членот 17 точка 2 зборовите: „да учествуваат во постапката на извид и истрага“ се заменуваат со зборовите: „да спроведуваат истрага“.

Член 3

Во членот 18 став 2 зборовите: „чл. 254а, 257 став 1“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во совет составен од тројца судии општинските судови донесуваат одлуки вон главниот претрес.“

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Дејствијата во истрага ги врши судија на општински суд (истражен судија).“

Член 4

Во членот 19 точка 2 зборовите: „да учествуваат во постапката на извид и да спроведуваат истрага“ се заменуваат со зборовите: „да спроведуваат истрага“.

Член 5

Во членот 38 точка 4 зборовите: „извидни или“ се бришат.

Член 6

Во членот 43 став 1 зборовите: „на овластените органи на внатрешните работи,“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, по зборот: „судија“ понатамошните зборови до крајот на ставот се бришат.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Кога овластените службени лица на органите на внатрешните работи преземаат истражни дејствија врз основа на овој законик, за нивното изземање одлучува истражниот судија. Ако при преземањето на овие дејствија учествува записничар, за неговото изземање одлучува службеното лице што го презема дејствието.“

Член 7

Во членот 44 став 2 точката 1 се менува и гласи:

„1) да бара спроведување истрага,“.

Член 8

Во членот 46 ставот 3 се менува и гласи:

„Кога истражниот судија на окружен суд му доверил на истражен судија на општински суд извршување на одделно истражно дејствие, или кога истражниот судија на општински суд презема одделни истражни дејствија врз основа на членот 144 став 1 на овој законик, општинскиот јавен обвинител кој постапува пред тој општински суд ги има правата на окружен јавен обвинител во поглед присуствувањето на истражните дејствија.“

Член 9

Во членот 53 став 1 бројот: „139“ се заменува со бројот: „138“.

Член 10

Во членот 59 став 1 по зборовите: „факти и“ се додаваат зборовите: „да предлагаат“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Оштетениот и приватниот тужител имаат право да ги разгледуваат списите на истрагата. На оштетениот може да му се ускрати разгледувањето на списите додека не биде сослушан како сведок.“

Член 11

Во членот 60 став 1 зборовите: „да поведе постапка или да го продолжи гонењето“ се заменуваат со зборовите: „да преземе гонење“.

Член 12

Во членот 66 ставот 2 се менува и гласи:

„Обвинетиот пред првото испитување мора да се поучи дека има право да земе бранител и дека бранителот може да присуствува на неговото испитување“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако во седиштето на судот нема доволно адвокати, претседателот на судот, на барање на обвинетиот или лице од ставот 3 на овој член, ќе одобри за бранител да се земе дипломиран правник способен да му даде помош на обвинетиот во одбраната“.

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 13

Во членот 69 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен да се брани успешно сам, мора да има бранител веќе при првото испитување.“

Во ставот 4 зборовите: „со правничка спрема“ се заменуваат со зборовите: „што е дипломиран правник и“.

Член 14

Во членот 70 став 1 зборовите: „пред окружен суд“ се заменуваат со зборовите: „за кривично дело за кое е пропишана казната строг затвор“.

Член 15

Во членот 72 став 1 зборовите: „извидот и истрагата“ се заменуваат со зборот: „постапката“.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 16

Во членот 73 став 2 зборовите: „Истражниот односно извидниот орган“ се заменуваат со зборовите: „Истражниот судија“, а зборовите: „определен службеник“ — со зборовите: „определено службено лице“.

Ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „Кога ќе се заврши истрагата или кога непосредно по извидот ќе се подаде обвинителен акт“ се заменуваат со зборовите: „Кога ќе се заврши истрагата или кога обвинителен акт односно обвинителен предлог ќе се подигне без спроведување истрага“.

Член 17

Во членот 80 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„Испитаното лице, лицата што присуствуваат задолжително на дејствијата во постапката, како и странките, бранителот и оштетениот ако се присутни, имаат право да го прочитаат записникот или да бараат да им се прочита.“

Во ставот 3 зборовите: „извидните односно“ се бришат.

Член 18

По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи:

„Кога е во овој законик определено да не можат врз исказ на обвинетиот, сведокот или вештатот да се засноват судска одлука, истражниот судија по службена должност или на предлог од странките ќе донесе решение записниците за овие искази да се издвојат од списите.“

Издвоените записници се затвораат во посебна обвивка и се чуваат одвоено од другите списи и не можат да се разгледуваат ниту можат да се користат во постапката.“

Член 19

Во членот 88 став 2 точка 3 по зборот: „обвинетиот“ се додаваат зборовите: „односно лицето лишено од слобода“.

Во ставот 3 зборовите: „од 500 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 20 до 500 динари“.

Член 20

Во членот 91 став 1 по зборовите: „од овој законик“ се додаваат записки и зборовите: „како и нужните издатоци на обвинетиот, а во случај на задолжителна одбрана и нужните издатоци и наградата на бранителот,“.

Член 21

Во членот 95 зборовите: „сојузниот секретар за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган надлежен за правосудството“.

Член 22

Во членот 98 ставот 1 се менува и гласи:

„Предлог за остварување имотноправно барање во кривичната постапка се поднесува до органот на кој му се поднесува кривичната пријава или до судот пред кој се води постапката.“

Член 23

Во членот 100 став 1 зборовите: „и другите органи“ се бришат, зборот: „кои“ се заменува со зборот: „кој“, зборот: „испитаат“ — со зборот: „испита“, зборот: „извидат“ — со зборот: „извиди“, а зборовите: „тие се должни да приберат докази и да извидат“ — со зборовите: „судот е должен да прибере докази и да извиди“.

Во ставот 2 зборовите: „судот и другите органи ќе се ограничат“ се заменуваат со зборовите: „судот ќе се ограничи“.

Член 24

Во членот 105 став 2 првата реченица се менува и гласи: „Решението од ставот 1 на овој член го донесува во истрагата истражниот судија.“

Член 25

Во членот 120 став 3 втората реченица се менува и гласи:

„Ако е во тек рокот за изјава на редовен правен лек или ако тоа го бараат други интереси на постапката, судот може да определи во кој рок јавниот обвинител треба да ги врати списите.“

Член 26

Во членот 129 зборовите: „сојузниот секретар за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган надлежен за правосудството“.

Член 27

Во членот 130 став 1 зборовите: „да поведе кривична постапка“ се заменуваат со зборовите: „да бара спроведување истрага ниту да подигне непосредно обвинителен акт односно обвинителен предлог“.

Во ставот 2 зборовите: „да предложи отворање истрага ниту може да подаде обвинителен акт односно обвинителен предлог“ се заменуваат со зборовите: „да бара спроведување истрага ниту да подигне непосредно обвинителен акт односно обвинителен предлог“.

Член 28

Членот 131 се менува и гласи:

„За ставањето во притвор, за влегувањето на обвинителниот акт во правна сила односно за осудителната пресуда на општинскиот суд поради кривично дело за кое се гони по службена должност врз основа на обвинителен предлог, судот во рок од три дена ќе го извести државниот орган односно работната или друга организација во која е во работен однос лицето на кое се однесуваат овие одлуки.“

Член 29

Називот на главата XV и чл. 136 до 144 се менуваат и гласат:

„Кривична пријава

Член 136

Сите државни органи и работни и други организации се должни да пријават кривични дела за кои се гони по службена должност за кои се известени или за кои ќе узнаат на некој друг начин.

Поднесувајќи пријава државните органи и работните и други организации ќе ги наведат доказите што им се познати и ќе преземат мерки за да се запазат трагите на кривичното дело, предметите на кои или со кои е сторено кривичното дело и другите докази.

Член 137

Граѓаните треба да пријават кривични дела за кои се гони по службена должност.

Во кои случаи непријавувањето на кривично дело претставува кривично дело, определува законот.

Член 138

Пријавата се поднесува до надлежниот јавен обвинител писмено или усно. За усната пријава се составува записник или службена белешка.

Ако е пријавата поднесена до суд, орган на внатрешните работи или до ненадлежен јавен обвинител, тие ќе ја примат пријавата и веднаш ќе му ја достават на надлежниот јавен обвинител.

Член 139

Ако постојат основи на сомнение дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, органите на внатрешните работи се должни да ги преземат потребните мерки да се пронајде сторителот на кривичното дело, сторителот или соучесникот да не се сокрие или не побегне, да се откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, како и да ги соберат сите известувања што би можеле да бидат од корист за успешното водење на кривичната постапка.

За таа цел органите на внатрешните работи можат да бараат потребни известувања и од граѓани, но не можат да ги сослущуваат нив во својство на обвинет, сведок или вештак. Тие можат и да повикуваат граѓани, но во поканата мора да биде назначена причината за повикување. Присилно може да се доведе лице што не се озвало на покана само ако во поканата било предупредено за тоа. Лице што се озвало на поканата или било присилно доведено а одбие да даде известувања, не може да се повикува повторно.

Врз основа на собраните известувања органот на внатрешните работи составува кривична пријава, а ако кривична пријава порано доставил — посебен извештај како дополнителна на кривичната пријава. Во пријавата односно извештајот се наведуваат и доказите за кои се узнало при собирањето на известувања. Посебно ќе се назначат лицата што одбиле да дадат известувања, а е веројатно дека имаат узнаено за важни факти.

Член 140

Овластените службени лица на органот на внатрешните работи имаат право лицата затечени на местото на извршување на кривичното дело да ги упатат до истражниот судија или да ги задржат до неговото доаѓање, ако тие лица би можеле да дадат податоци важни за кривичната постапка и ако е веројатно дека подоцна не би можело да се изврши нивно сослущување или тоа би било сврзано со значително развлекување или други тешкотии. Задржувањето на овие лица на местото на извршување на кривичното дело не може да трае подолго од два часа.

Органите на внатрешните работи можат да го фотографираат лицето за кое постојат основи на сомнение дека го извршило кривичното дело и мо-

жат да земаат отпечатоци од неговите прсти, ако неговата идентичност не може да се утврди на друг начин. За таа цел органите на внатрешните работи можат, по одобрение од истражниот судија, јавно да објавуваат фотографија на тоа лице.

Ако е потребно да се утврди од кого произлегуваат отпечатоците на одделни предмети, органите на внатрешните работи можат да земаат отпечатоци од прсти од лицата за кои постои веројатност дека можеле да дојдат во допир со тие предмети.

Член 141

Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност, ако настапила застареност или е делото опфатено со амнестија или помилување, или ако постојат други околности што го исклучуваат гонењето. За отфрлањето на пријавата, како и за причините за тоа, јавниот обвинител ќе го извести оштетениот во рок од осум дена (член 60), а ако ја поднесол пријавата орган на внатрешните работи ќе го извести и тој орган.

Ако јавниот обвинител не може да оцени од самата пријава дали се веројатни наводите на пријавата или ако податоците во пријавата не даваат доволно основ да може да одлучи дали ќе бара спроведување истрага, или ако до јавниот обвинител само допрел глас дека е извршено кривично дело, а особено ако е извршителот непознат, јавниот обвинител може да бара од органите на внатрешните работи да соберат потребни известувања и да преземат други мерки за откривање на кривичното дело и сторителот (чл. 139 и 140). Јавниот обвинител може секогаш да бара од органите на внатрешните работи да го известат за мерките што ги презеле.

Јавниот обвинител може да бара потребни податоци од државните органи и работните или други организации, а може за таа цел да го повика и подносителот на кривичната пријава.

Јавниот обвинител и другите државни органи и организации се должни при собирање известувања односно давање податоци да постапуваат препазливо, водејќи сметка да не ѝ се наштети на честа и угледот на лицата на кои се однесуваат овие податоци.

Член 142

Органите на внатрешните работи можат и пред поведување истрага да извршат привремено одземање на предмети ако постои опасност од одлагање, и да извршат претресување на стан и лица под условите предвидени во членот 204 на овој законик.

Во итни случаи кога не може да се чека на доаѓањето на истражниот судија, органите на внатрешните работи можат и сами да извршат увид. Ако е потребно да се изврши вештачење кое подоцна не би можело да се повтори, органите на внатрешните работи ќе се обрнат до истражниот судија да го изврши тоа дејствие. Ако постои опасност поради протек на времето да не може со успех да се изврши вештачење, или кога други околности налагаат итно постапување, органите на внатрешните работи можат, освен обдукцијата и ексхумацијата на трупот, и сами да извршат вештачење не чекајќи го истражниот судија.

За преземањето на дејствија од ст. 1 и 2 на овој член важат соодветните одредби од овој законик за истражните дејствија. Записниците за тие дејствија се доставуваат до јавниот обвинител со образложение за потребата од нивно преземање.

Член 143

Кога е сторителот на кривичното дело непознат, јавниот обвинител може да му предложи на истражниот судија да преземе одделни истражни дејствија ако, со оглед на околностите на случајот, би било целесобразно и пред поведувањето на истра-

гата да се преземат такви дејствија. Ако истражниот судија не се сложи со овој предлог, ќе побара за тоа да одлучи советот.

Записниците за преземените истражни дејствија истражниот судија му ги доставува на јавниот обвинител.

Член 144

Истражниот судија на окружен суд или истражниот судија на општински суд на чие подрачје е извршено кривично дело, може пред поведувањето на истрагата да преземе одделни истражни дејствија за кои постои опасност од одлагање, но за сè што е преземено мора да го извести надлежниот јавен обвинител.

Во поглед повикувањето и испитувањето на лице за кое постојат основи на сомнение дека извршило кривично дело, се применуваат одредбите за повикување и испитување на обвинет.

Член 30

Чл. 145 до 154 се бришат.

Член 31

Чл. 155 до 172 се менуваат и гласат:

„Член 155

Истрага се поведува против определено лице кога постои основано сомнение дека сторило кривично дело.

Целта на истрагата е собирање докази и податоци што се потребни за да може да се одлучи дали ќе се подигне обвинителен акт или ќе се запре постапката

Член 156

Истрагата се спроведува по барање на јавниот обвинител.

Барањето за спроведување истрага за кривични дела од надлежноста на окружен суд му се поднесува на истражниот судија на окружен суд.

Во барањето мораат да се назначат: лицето против кое се бара спроведување истрага, опис на делото од кое произлегуваат законските обележја на кривично дело, законскиот назив на кривичното дело, околностите од кои произлегува основаноста на сомнението и постојните докази.

Во барањето за спроведување истрага може да се предложи да се извидат определени околности, да се преземат одделни дејствија и по извесни прашања да се сослушаат определени лица, а може да се предложи и лицето против кое се бара истрага да се стави во притвор.

Јавниот обвинител ќе му достави на истражниот судија кривична пријава и сите списи и записници за дејствијата што се преземени. Истовремено јавниот обвинител ќе му ги достави на истражниот судија предметите што можат да послужат како доказ или ќе го назначи местото каде се наоѓаат тие.

Член 157

Кога судија на окружен суд ќе прими барање за спроведување истрага, ќе ги разгледа списите, и ако се сложи со барањето ќе донесе решение за спроведување истрага, кое треба да ги содржи податоците наведени во членот 156 став 3 на овој законик. Решението ќе му се достави на јавниот обвинител и обвинетиот.

Пред да го донесе решението истражниот судија ќе го испита лицето против кое се бара спроведување истрага, освен ако постои опасност од одлагање.

Истражниот судија може, пред да одлучи за барањето на јавниот обвинител, да го повика јавниот обвинител и лицето против кое е барано спроведување истрага, да дојдат на определен ден во судот, ако е потребно да се изјаснат за околностите што можат да бидат од важност за одлучувањето по барањето или ако истражниот судија смета дека од други причини би било целесобразно нивното

усно изјаснение. При ова странките можат да ставаат усно свои предлози, а јавниот обвинител може да го измени или дополни своето барање за спроведување истрага, а може и да предложи постапката да се спроведе непосредно врз основа на обвинителниот акт (член 158).

Во поглед повикувањето и испитувањето на лице против кое се бара спроведување истрага ќе се применуваат одредбите од овој законик за повикување и испитување на обвинет. Лицето што е повикано според ставот 3 на овој член, ќе го поучи истражниот судија во смисла на членот 212 став 2 од овој законик.

Против решението на истражниот судија за спроведување истрага обвинетиот може да се жали. Ако е решението соопштено усно, жалба во тој случај може да се изјави на записник.

Истражниот судија е должен веднаш да ја достави жалбата до советот на окружен суд. Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Ако истражниот судија не се сложи со барањето на јавниот обвинител за спроведување истрага, ќе побара да одлучи за тоа советот на окружен суд.

Во случаите од ст. 6 и 7 на овој член советот е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.

Член 158

На предлог од јавниот обвинител, истражниот судија може да одлучи да не се спроведува истрага, ако собраните докази, податоци и известувања даваат доволно основ за подигање обвинителен акт.

Решение од ставот 1 на овој член истражниот судија може да донесе само ако претходно го испитал лицето против кое треба да се подигне обвинителен акт и ако тоа лице се согласило да не се спроведува истрага. Во поглед повикувањето и испитувањето на ова лице ќе се применуваат одредбите за повикување и испитување на обвинет.

Рокот за подигање обвинителен акт изнесува осум дена, но советот на окружен суд може на барање на јавниот обвинител да го продолжи овој рок.

Предлог од ставот 1 на овој член јавниот обвинител може да стави и по поднесувањето на барање за спроведување истрага додека не биде донесено решение за барањето.

Ако истражниот судија смета дека не се исполнети услови за подигање обвинителен акт без спроведување истрага, ќе постави како да е ставено барање за спроведување истрага.

Член 159

Истрагата ја спроведува истражен судија на окружен суд.

Истражниот судија врши истражни дејствија, по правило, само на подрачјето на својот суд. Ако интересот на истрагата бара, тој може одделни истражни дејствија да изврши и надвор од подрачјето на својот суд, но е должен да го извести за тоа окружниот суд на чие подрачје ги врши истражните дејствија.

Член 160

Во текот на истрагата истражниот судија на окружен суд може да му довери извршување на одделни истражни дејствија на истражен судија на друг окружен суд или на истражен судија на општински суд.

Извршување на одделни истражни дејствија истражниот судија на окружен суд може да му довери на истражен судија на секој општински суд надвор од седиштето на својот суд. Но ако истражното дејствие треба да се изврши на подрачјето на општински суд кој се наоѓа во седиштето на друг окружен суд, неговото извршување ќе му се довери на истражниот судија на тој окружен суд.

Истражниот судија може да му довери на орган на внатрешните работи извршување на наредба за претресување стан или лице или за привремено одземање предмети, на начинот предвиден со овој законик.

На барање или по одобрение од истражниот судија органите на внатрешните работи можат да го фотографираат обвинетиот или да земат отпечатоци од неговите прсти, ако е тоа потребно за целите на кривичната постапка.

Член 161

Истражен судија на окружен или општински суд на кој му е доверено извршување на одделни истражни дејствија ќе изврши, по потреба, и други истражни дејствија што се во врска со овие или произлегуваат од нив.

Ако истражен судија на кој му е доверено извршување на одделни истражни дејствија не е надлежен за тоа, ќе го испрати предметот до надлежниот суд и за тоа ќе го извести истражниот судија на окружен суд што му го доставил предметот.

Член 162

Истрагата се води само во поглед на оној кривичен дел и против оној обвинет на кои се однесува решението за спроведување истрага.

Ако во текот на истрагата се покаже дека постапката треба да се прошири и на некое друго кривично дело или против друго лице, истражниот судија на окружен суд ќе го извести за тоа јавниот обвинител. Во ваков случај можат да се преземат истражни дејствија што не трпат одлагање, но за сето што е преземено мора да се извести јавниот обвинител.

Во поглед проширувањето на истрагата важат одредбите на чл. 156 и 157 од овој законик.

Член 163

По донесување на решението за спроведување истрага истражниот судија и без предлог од странките ги презема дејствијата за кои смета дека се потребни за остварување на целта на истрагата.

Член 164

Странките и оштетениот можат во текот на истрагата да му ставаат предлози на истражниот судија на окружен суд да се извршат одделни истражни дејствија. Ако истражниот судија не се сложи со предлогот на јавниот обвинител да се изврши одделно истражно дејствие, ќе побара да одлучи за тоа советот на окружниот суд.

Странките и оштетениот можат вакави предлози да му ставаат и на истражен судија на општински суд ако на овој му е доверено извршување на одделни истражни дејствија. Ако истражниот судија на општински суд не се сложи со предлогот, ќе го извести за тоа предлагачот, кој може предлогот повторно да му го стави на истражниот судија на окружен суд.

Член 165

Тужителот и бранителот можат да присуствуваат при испитувањето на обвинетиот.

Тужителот, оштетениот, обвинетиот и бранителот можат да присуствуваат при увидот и сослушувањето на вештаците.

Тужителот и бранителот можат да присуствуваат при претресувањето на сток.

При сослушувањето на сведокот можат да присуствуваат тужителот, обвинетиот и бранителот, кога е веројатно дека сведокот нема да дојде на главниот претрес, кога истражниот судија ќе најде дека е тоа целесообразно или кога една од странките бара да присуствува на сослушувањето. Оштетениот може да присуствува на сослушувањето на сведокот само кога е веројатно дека сведокот нема да дојде на главниот претрес.

Истражниот судија е должен на погоден начин да го извести тужителот, бранителот, оштетениот и обвинетиот за времето и местото на извршувањето на истражните дејствија на кои тие можат да присуствуваат, освен кога постои опасност од одлагање. Ако обвинетиот има бранител, истражниот судија, по правило, ќе го известува

само бранителот. Ако е во притвор обвинет што нема бранител, а истражното дејствие се презема надвор од седиштето на судот, истражниот судија ќе одлучи дали е потребно присуството на обвинетиот.

Ако лицето на кое му е упатено известување за истражното дејствие не е присутно, дејствието може да се изврши и во негово отсуство.

Лицата што присуствуваат на истражните дејствија можат да му предложат на истражниот судија да му постави заради разјаснување на работата определени прашања на обвинетиот сведок или вештак, а по дозвола од истражниот судија тие можат да поставуваат прашања и непосредно. Овие лица имаат право да бараат да се внесат во записникот и нивните забелешки во поглед извршувањето на одделни дејствија, а можат и да предлагаат изведување на одделни докази.

Одредбите од ст. 1 до 7 на овој член се применуваат и ако истражното дејствие се презема пред поведувањето на истрагата.

Член 166

Истражниот судија со решение ќе ја прекине истрагата ако кај обвинетиот настапило привремено душевно заболување или привремена душевна растроеност.

Ако не се знае престојувалиштето на обвинетиот истрагата може да се прекине, но ако е обвинетиот во бегство или инаку не им е достижан на државните органи, истрагата ќе се прекине само на предлог од јавниот обвинител, ако постапката се води по негово барање.

Пред да се прекине истрагата, ќе се соберат сите докази за кривичното дело и кривичната одговорност на обвинетиот до кои може да се дојде.

Кога ќе престанат пречките што го предизвикале прекиниот, истражниот судија ќе ја продолжи истрагата.

Член 167

Истражниот судија ја запира со решение истрагата кога јавниот обвинител, во текот на истрагата или по завршената истрага, ќе изјави дека се откажува од гонењето. За запирањето на истрагата истражниот судија во рок од осум дена ќе го извести оштетениот (член 60).

Член 168

Истрагата ќе ја запре со решение советот на окружниот суд кога одлучува за кое и да било прашање во текот на истрагата во следните случаи:

- 1) ако делото што му се става на товар на обвинетиот не е кривично дело за кое се гони по службена должност;
- 2) ако постојат околности што ја исклучуваат кривичната одговорност на обвинетиот, а нема услови за примена на мерките за безбедност;
- 3) ако настапила застареност на кривичното гонење или е делото опфатено со амнестија или помилување, или постојат други околности што го исклучуваат гонењето;
- 4) ако нема докази дека обвинетиот сторил кривично дело.

Ако истражниот судија најде дека постојат причини за запирање на истрагата од ставот 1 на овој член, ќе го извести за тоа јавниот обвинител. Ако јавниот обвинител во рок од осум дена не го извести истражниот судија дека се откажува од гонењето, истражниот судија ќе побара советот да одлучи за запирање на истрагата.

Решението за запирање на истрагата се доставува до јавниот обвинител, оштетениот и обвинетиот кој веднаш ќе се пушти на слобода ако е во притвор. Против ова решение јавниот обвинител и оштетениот имаат право на жалба.

Ако против решението за запирање на истрагата изјавил жалба само оштетениот, а жалбата се уважи, ќе се смета дека оштетениот се изјавата на жалба презел гонење.

Член 169

Истражниот судија ја завршува истрагата кога ќе најде дека состојбата на работата во истрагата е доволно разјаснета што да може да се подигне обвинителен акт. Претходно истражниот судија ќе прибави потребни податоци за личноста на обвинетиот.

По завршената истрага истражниот судија му ги доставува списите на јавниот обвинител кој е должен во рок од 15 дена да стави предлог да се дополни истрагата или да подигне обвинителен акт или да даде изјава дека се откажува од гонењето. Овој рок може советот на окружниот суд да го продолжи на предлог од јавниот обвинител.

Ако истражниот судија не го прифати предлогот од јавниот обвинител за дополнување на истрагата, ќе побара да одлучи за тоа советот на окружниот суд. Ако советот го одбие предлогот на јавниот обвинител, рокот од ставот 2 на овој член започнува да тече од денот кога на јавниот обвинител му е соопштена одлуката на советот.

Член 170

Оштетениот како тужител и приватниот тужител можат на истражниот судија на окружен суд да му поднесат барање да спроведе истрага односно предлог да ја дополни истрагата. Во текот на истрагата тие можат да му ставаат на истражниот судија и други предлози.

Во поглед поведувањето, спроведувањето, прекинувањето и запирањето на истрагата согласно се применуваат одредбите од овој законик што се однесуваат на поведување и водење истрага по барање на јавниот обвинител.

Кога истражниот судија ќе најде дека е истрагата завршена, ќе го извести оштетениот како тужител или приватниот тужител за тоа, и ќе ги предупреди дека во рок од осум дена треба да поднесат обвинителен акт односно приватна тужба, а ако тоа не го сторат ќе се смета дека се откажале од гонењето, па постапката со решение ќе се запре. Вакво предупредување истражниот судија е должен да даде и кога советот на окружниот суд ќе го одбие предлогот од оштетениот како тужител или од приватниот тужител за дополнување на истрагата затоа што смета дека е состојбата на работата доволно разјаснета.

Член 171

Ако на истражниот судија му е потребна помош од органите на внатрешните работи (криминалистичко-техничка и др.) или од други државни органи заради успешно извршување на одделни истражни дејствија, тие се должни на негово барање да му ја дадат таа помош.

Член 172

Ако тоа го бараат интересите на кривичната постапка, интересите на чувањето тајна, интересите на јавниот ред или причините на моралот, службеното лице што презема истражно дејствие ќе им нареди на лицата што ги сослушува или што присуствуваат на истражните дејствија или ги разгледуваат списите на истрагата да ги чуваат како тајна определениите факти или податоци што при тоа ги узнае и ќе им укаже на последните од оддавањето на тајната (член 285 од Кривичниот законик). Оваа наредба ќе се внесе во записникот за истражното дејствие односно ќе се забележи на списите што се разгледуваат, со потпис на лицето што е предупредено.

Член 32

По членот 172 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 172а

Кога советот на окружниот суд одлучува во текот на истрагата, може да побара потребни објасненија од истражниот судија и странките, и може да ги повика обете странки усно да ги изложат своите ставови на седница на советот.

Член 172б

Истражниот судија може да казни со парична казна до 300 динари секое лице што за време на вршењето на истражното дејствие и по опомената го нарушува редот. Ако учеството на такво лице не е неопходно, тоа може да биде отстрането од местото каде што се врши тоа дејствие.

Обвинетиот не може да биде казнет со парична казна.

Ако јавниот обвинител го нарушува редот, истражниот судија ќе постапи согласно со одредбата на членот 279 став 5 од овој законик.

Член 172в

Странките и оштетениот секогаш можат да му се обрнат со поплака на претседателот на окружниот суд поради развлекување на постапката и поради неправилности во текот на истрагата.

Претседателот на окружниот суд ќе ги испита наводите во поплаката, а ако подносителот барал ќе го извести за тоа што е преземено.

Член 33

Во членот 174 став 1 зборовите: „или органот на внатрешните работи“ се бришат.

Во ставот 2 зборот: „органот“ се заменува со зборот: „судот“, а зборовите: „овластено службено лице што повикува“ — со зборовите: „судијата што повикува“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кога обвинетиот првпат се повикува ќе се поучи во поканата за правото да земе бранител како и бранителот да може да присуствува на неговото испитување.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 34

Во членот 175 став 1 зборовите: „или орган на внатрешните работи“ се бришат.

Во ставот 3 по зборовите: „става на товар“ се додаваат запирка и зборовите: „со наведување на одредбата од кривичен закон“, а зборовите: „овластеното службено лице“ се заменуваат со зборовите: „судијата кој“.

Ставот 6 се брише.

Член 35

Во членот 176 став 1 зборовите: „или органот на внатрешните работи“ се бришат, а зборовите: „нивно одобрение“ се заменуваат со зборовите: „одобрение од судот“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Од обвинетиот може да се бара да ја предаде патната исправа.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 36

Во членот 178 став 2 по зборовите: „вредносни хартии“ се става запирка, а зборовите: „или драгоцености“ се заменуваат со зборовите: „драгоцености или други подвижни предмети од поголема вредност што лесно можат да се претворат во пари и да се чуваат.“

Во ставот 3 зборот: „органот“ се заменува со зборот: „судот“.

Член 37

Во членот 179 став 2 по зборот: „драгоцености“ се става запирка, а зборовите: „или вредносни хартии“ се заменуваат со зборовите: „вредносни хартии или други подвижни предмети“.

Член 38

Во членот 180 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„Решение за гаранцијата донесува во текот на истрагата истражниот судија.“

Ставот 3 се брише.

Член 39

Во насловот над членот 181 зборовите: „и истражен затвор“ се бришат.

Чл. 181 до 190 се менуваат и гласат:

„Член 181

Притвор може да се определи само под условите предвидени во овој законик.

Траењето на притворот може да биде сведено на најкратко нужно време. Должноста е на сите органи што учествуваат во кривичната постапка и на органите што им укажуваат правна помош да постапуваат со особена итност ако обвинетиот се наоѓа во притвор.

Во текот на целата постапка притворот ќе се укине штом ќе престанат причините врз основа на кои бил определен

Член 182

Притвор ќе се определи секогаш против лице за кое постои основано сомнение дека извршило кривично дело за кое е во законот пропишана смртна казна. Ако околностите укажуваат дека е во прашање случај за кој законот пропишува можност за изрекување поблага казна (член 42 став 1 од Кривичниот законик), притвор не мора да се определи.

Ако постои основано сомнение дека определено лице сторило кривично дело, а не постојат услови за задолжителен притвор, притвор против тоа лице може да се определи:

1) ако се крие, или ако не може да се утврди неговата идентичност, или ако постојат други околности што укажуваат на опасност од бегство;

2) ако постои основана бојазан дека ќе ги уништи трагите на кривичното дело или ако особени околности укажуваат дека ќе ја попречува истрагата со влијаење врз сведоците, соучесниците или прикривачите;

3) ако особени околности ја оправдуваат бојазната дека ќе повтори кривично дело, или дека ќе го доврши обиденото кривично дело, или дека ќе стори кривично дело со кое се заканува.

Во случајот од точката 1 став 2 на овој член притворот што е определен само поради тоа што не може да се утврди идентичноста на лицето, трае додека оваа идентичност не се утврди. Во случајот од точката 2 став 2 на овој член притворот ќе се укине штом ќе се обезбедат доказите поради кои е определен притворот.

Лицето затечено при извршувањето на кривично дело за кое се гони по службена должност, може да го лиши од слобода секој. Лицето лишено од слобода мора веднаш да му се предаде на истражен судија или на орган на внатрешните работи, а ако не може тоа да се стори, мора веднаш да се известат еден од овие органи. Органот на внатрешните работи ќе постапи според членот 186 на овој законик.

Член 183

Притвор определува истражен судија на окружен суд.

Притворот се определува со писмено решение кое содржи: име и презиме на лицето кое се лишува од слобода, кривично дело за кое се обвинува, законски основ за притворот, упатство за правото на жалба, кратко образложение, со тоа што основот за определување на притворот посебно ќе се образложи, службен печат и потпис на судијата што го определува притворот.

Решението за притворот му се предава на лицето на кое се однесува во моментот на лишувањето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода. Во списите мора да се назначат часот на лишувањето од слобода и часот на предавањето на решението.

Против решението за притворот притвореното лице може да се жали до советот на окружниот суд во рок од 24 часа од моментот на предавањето на решението. Ако притвореното лице припаѓа се испитува по истекот на овој рок, може да изјави жалба при тоа испитување. Жалбата со препис на

записникот за испитувањето, ако е притвореното лице испитано, и решението за притворот му се доставуваат веднаш на советот на окружниот суд. Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Во случајот од ставот 4 на овој член, како и кога истражниот судија не ќе се сложи со предлогот на јавниот обвинител за определување на притворот, советот на окружниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.

Член 184

Истражниот судија е должен на лицето лишено од слобода што му е доведено веднаш да му соопшти дека може да земе бранител кој може да присуствува при неговото испитување, и ако е потребно — да му помогне да најде бранител. Ако во рок од 24 часа од моментот на ова соопштување лицето лишено од слобода не обезбеди присуство на бранител, истражниот судија е должен тоа лице да го испита веднаш.

Ако лицето лишено од слобода изјави дека не сака да земе бранител, истражниот судија е должен да го испита во рок од 24 часа.

Ако во случај на задолжителна одбрана (член 69 став 1) лицето лишено од слобода не земе бранител во рок од 24 часа од моментот кога е поучено за ова право или изјави дека не сака да земе бранител, ќе му се постави бранител по службена должност.

Веднаш по испитувањето истражниот судија ќе одлучи дали лицето лишено од слобода ќе го пушти на слобода. Ако смета дека лицето лишено од слобода треба да го задржи, истражниот судија веднаш ќе го известат за тоа јавниот обвинител ахо овој веќе не поднесол барање за спроведување истрага. Ако јавниот обвинител во рок од 48 часа од моментот кога е известен за притворот не стави барање за спроведување истрага, истражниот судија ќе го пушти на слобода лицето лишено од слобода.

Член 185

Притвор може да определи истражен судија на општински суд на чие подрачје е извршено кривично дело, кога му е доверено извршување на одделни истражни дејствија или во случаите предвидени во членот 144 став 1 и членот 186 на овој законик. Во поглед определувањето на притворот се применуваат одредбите од членот 183 ст. 2 до 5 на овој законик.

Веднаш по испитувањето на лицето лишено од слобода истражниот судија на општинскиот суд ќе одлучи дали ќе го пушти на слобода или ќе нареди да се спроведе до истражниот судија на окружен суд. Во поглед испитувањето на лицето лишено од слобода се применуваат одредбите на членот 184 ст. 1 до 3 од овој законик.

Истражниот судија на општинскиот суд може да го задржи притвореното лице најдолго три дена, сметајќи од денот на неговото доведување, ако е потребно да преземе итни истражни дејствија во смисла на членот 144 став 1 од овој законик. По донесувањето на решение за спроведување истрага, задржувањето во притвор може да трае и подолго од три дена, ако во овој рок истражниот судија на општинскиот суд прими барање од истражниот судија на окружниот суд да преземе одделни истражни дејствија. По извршувањето на истражните дејствија истражниот судија на општинскиот суд ќе нареди притвореното лице да се спроведе до истражниот судија на окружниот суд, ако истражниот судија на окружниот суд нешто друго не определи.

Член 186

Овластените службени лица на органите на внатрешните работи можат некое лице да лишат од слобода ако постои која и да е од причините предвидени во членот 182 на овој законик, но се должни таквото лице без одлагање да го спроведат до истражниот судија на окружен суд или до истражниот судија на општински суд на чие под-

раче е сторено кривичното дело, според тоа до чие седиште побргу може да се дојде.

Ако поради неотстранливи пречки не било можно ниту во рок од 24 часа лицето лишено од слобода да се спроведе до истражниот судија, службеното лице е должно ваквото задоцнување посебно да го образложи. Образложение на задоцнувањето е нужно и кога е спроведувањето извршено на барање на истражниот судија.

Ако поради задоцнување во спроведувањето истражниот судија не е во можност во рокот од членот 183 став 3 на овој законик да донесе решение за притвор, тој е должен за притворот да одлучи веднаш кога лицето лишено од слобода ќе му биде спроведено.

Член 187

Врз основа на решение од истражниот судија обвинетиот може да се задржи во притвор најмногу еден месец од денот на лишувањето од слобода. По тој рок обвинетиот може да се задржи во притвор само врз основа на решение за продолжување на притворот.

Притворот може по одлука од совет на окружен суд да се продолжи најмногу за два месеца. Ако ниту во овој рок поради сериозни пречки не заврши истрагата, советот на републичкиот врховен суд може да го продолжи притворот најмногу уште за три месеци. Решението за продолжување на притворот се донесува на образложен предлог од истражниот судија или јавниот обвинител.

Против решението на советот на окружниот суд за продолжување на притворот е дозволена жалба, која не го задржува извршувањето на решението.

Член 188

Во текот на истрагата истражниот судија може да го укине притворот во согласност со јавниот обвинител, освен ако притворот се укинува поради истек на рокот на траењето на притворот. Ако помеѓу истражниот судија и јавниот обвинител не постои согласност, истражниот судија ќе побара да одлучи за тоа совет на окружниот суд, кој е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.

Член 189

По предавањето на обвинителниот акт на судот до завршувањето на главниот претрес притвор може по сослушувањето на јавниот обвинител да се определи или да се укине само со решение од советот на окружниот суд.

Советот на окружниот суд е должен по истекот на два месеца од правносилноста на последното решение за притвор, и без предлог од странките, да испита дали уште постојат причините за притвор и да донесе решение за продолжување или укинување на притворот.

Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Член 190

Органот на внатрешните работи односно судот е должен за лишувањето од слобода да го извести во рок од 24 часа семејството на лицето лишено од слобода, освен ако лицето му се противи на тоа.

Член 40

Чл. 191 до 193 се бришат.

Член 41

Во членот 194 ставот 1 се брише.

Член 42

Во членот 196 став 1 зборовите: „истражниот затвореник“ се заменуваат со зборот: „притвореникот“.

Во ставот 2 зборовите: „Истражен затвореник“ се заменуваат со зборот: „Притвореник“.

Ставот 3 се брише.

Член 43

Членот 197 се менува и гласи:

„За дисциплински престапи на притвореник истражниот судија може да изрече дисциплинска казна ограничување на посети и преписка. Ова ограничување не се однесува на општење на притвореникот со бранителот.“

Против решението за казната изречена според ставот 1 од овој член дозволена е жалба до советот на окружниот суд во рок од 24 часа од моментот на соопштувањето на решението. Жалбата не го задржува извршувањето на решението.“

Член 44

Во членот 198 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Надзор над притворениците врши претседателот на судот под чија управа е затворот.“

Претседателот на судот или судија определен од него е должен најмалку еднаш неделно да ги посети притворениците и, ако најде за потребно, да се извести и без присуство на надзорникот и стражарите за тоа како се хранат притворениците, како се снабдуваат со други потреби и како се поставува со нив. Претседателот односно судија определен од него е должен да преземе потребни мерки да се отстранат неправилностите уочени при обиколката на затворот. Определен судија не може да биде истражниот судија.“

Во ставот 4 зборовите: „истражни затвореници“ се заменуваат со зборот: „притвореници“.

Член 45

Членот 199 се менува и гласи:

„Прописи за кукниот ред во затворите за издржување на притвор донесува старешината на републичкиот орган на управата надлежен за правосудството.“

Член 46

Над членот 200 називот на главата XVIII се менува и гласи: „Истражни дејствија“.

Член 47

Во членот 201 став 1 зборовите: „или органст на внатрешните работи“ се бришат.

Член 48

Во членот 204 ст. 1, 4 и 5 зборовите: „овластените службеници на органите на внатрешните работи“ се заменуваат со зборовите: „овластените службени лица на органите на внатрешните работи“.

Во ставот 1 по зборовите: „најден на делото“ се додаваат зборовите: „или заради безбедност на луѓето и имотот“.

На крајот на ставот 2 се додава, како нова реченица, досегашната прва реченица на досегашниот став 3.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Претресување може да се изврши и без присуство на сведоци ако не е можно веднаш да се обезбеди низно присуство, а постои опасност од одлагање. Причините за претресување без присуство на сведоци мораат да се назначат во записникот.“

Во ставот 4 зборовите: „што се спроведува“ се бришат.

Во ставот 5 зборовите: „извидниот односно истражниот орган“ се заменуваат со зборовите: „истражниот судија“.

Член 49

Во членот 205 став 1 зборовите: „или на органот на внатрешните работи“ се бришат.

Во ставот 2 по зборот: „судот“ понатамошните зборови се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Овластените службени лица на органот на внатрешните работи можат да ги одземат предметите наведени во ставот 1 на овој член кога поставуваат според чл. 139 и 142 од овој законик или кога извршуваат налог од судот“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 50

Во членот 206 став 1 зборовите: „установи, освен стопанските установи“ се заменуваат со зборовите: „установи што не вршат исклучиво стопанска дејност“.

Член 51

Во членот 208 став 1 зборовите: „односно судијата на општински суд“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Органите на внатрешните работи и јавниот обвинител можат да наредат“ се заменуваат со зборовите: „Јавниот обвинител може да нареди“ а зборовите: „или од судијата на општинскиот суд“ се бришат.

Во ставот 3 зборовите: „односно судијата на општински суд се бришат.“

Член 52

Во членот 212 ставот 2 се менува и гласи:

„Потоа на обвинетиот ќе му се соопшти зошто се обвинува и ќе му се соопшат основите на сомнението што стојат против него, па ќе се прапа што има да наведе во својата одбрана, а ќе му се соопшти дека не е должен да изнесе своја одбрана ниту да одговара на поставените прашања.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако обвинетиот не сака воопшто да одговара или не сака да одговара на поставените прашања, ќе се поучи, ако е потребно, дека со тоа може да го отежне собирањето на доказите за својата одбрана.“

Досегашниот ст. 3 до 7 стануваат ст. 4 до 8.

По ставот 8 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Обвинетиот може да биде испитан во отсуство на бранител ако изречно се откажал од тоа право, ако бранителот не е присутен иако е известен за испитувањето (член 165) или ако за првото испитување обвинетиот не обезбедил присуство на бранител ниту во рок од 24 часа од моментот кога е поучен за ова право.“

Ако е постановено противно на одредбите на ст. 2 и 9 од овој член или ако предвидените предупредувања и изјави не се забележени во записник, врз исказ на обвинетиот не може да се заснова судската одлука.“

Член 53

Во членот 224 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Сведокот и ќе се предупреди дека не е должен да одговара на прашањата предвидени во членот 222 на овој законик и ова предупредување ќе се внесе во записникот.“

Член 54

Во членот 230 ст. 1 и 2 зборовите: „до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „до 200 динари“.

Член 55

Во ставот 232 став 4 пред зборовите: „такви вештачења“ се додаваат зборовите: „или тие се вршат во рамките на одделен државен орган“, а на крајот на ставот, по зборот: „установи“ се додаваат зборовите: „односно државен орган“.

Член 56

Во членот 233 став 2 зборовите: „до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „до 200 динари“.

Член 57

Во членот 235 став 3 втората реченица се брише.

Член 58

Во членот 246 став 2 зборовите: „или судија на општински суд“ се бришат.

Член 59

Во членот 249 ставот 1 се менува и гласи: „Откако е завршена истрагата или ако е решено да се подигне обвинителен акт без спроведување истрага, понатамошната постапка може да продолжи само врз основа на обвинителниот акт на јавниот обвинител односно на оштетениот како тужител.“

Член 60

Во членот 250 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако обвинетиот се наоѓа на слобода, во обвинителниот акт може да се предложи да се определи притвор, а ако се наоѓа во притвор може да се предложи да се пушти на слобода.“

Член 61

Во членот 252 став 1 зборовите: „воден извид односно“ се заменуваат со зборот: „водена“.

Во ставот 2 зборовите: „не е воден извид“ се заменуваат со зборовите: „не е водена истрага“.

Член 62

Во членот 253 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако обвинетиот се наоѓа во притвор а во обвинителниот акт не е ставен предлог да се пушти на слобода, советот на окружниот суд по службена должност во рок од три дена од денот на приемот на обвинителниот акт ќе испита дали уште постојат причините за притвор и ќе донесе решение за продолжување или укинување на притворот. Жалбата против ова решение не го задржува извршувањето на решението.“

Член 63

Во членот 257 став 2 во првата реченица зборовите: „извидот или“ се бришат, а во втората реченица зборовите: „предлог за дополнување на извидот или за дополнување односно отворање на истрагата“ се заменуваат со зборовите: „барање за спроведување односно дополнување на истрагата“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако советот утврди дека во списите се наоѓаат записници за искази врз кои не може да се заснова судска одлука (член 80а), ќе донесе решение за нивното издвојување од списите.“

Член 64

Во членот 268 став 2 зборовите: „општинскиот суд или истражниот судија“ се заменуваат со зборовите: „истражниот судија на општински или окружен суд“.

Член 65

Во членот 278 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во судницата не можат да се вршат филмски или телевизиски снимања. По исклучок, претседателот на републичкиот врховен суд може да одобри такво снимање на одделен главен претрес.“

Член 66

Во членот 279 став 1 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „300 динари“.

Член 67

Во членот 286 став 3 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „300 динари“.

Член 68

Во членот 290 став 1 втората реченица се брише.

Ставот 2 се брише.

Член 69

Во членот 304 став 4 на зборот: „Странките“ се додаваат зборовите: „и оштетениот“.

Ставот 5 се менува и гласи:

„Советот може да одлучи да се изведат и докази што не се предложени или од кои се откажал предлагачот.“

Член 70

Во членот 312 став 1 зборовите: „општинскиот суд или истражниот судија“ се заменуваат со зборовите: „истражниот судија на општински или окружен суд“.

Член 71

Во членот 314 став 2 втората реченица се заменува со две реченици, кои гласат: „По завршената доказна постапка советот ќе одлучи овие записници да се издвојат од списите и одвоено да се чуваат (член 80а). Вака ќе постапи советот и во поглед на другите записници предвидени во членот 80а на овој законик, ако порано не е донесена одлука за нивното издвојување.“

Член 72

Во членот 316 став 1 по зборот: „странките“ се додаваат зборовите: „и оштетениот“.

Член 73

Во членот 333 став 2 по зборовите: „поради кои бил нареден“ зафирката и зборовите до крајот на ставот се бришат.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Ако советот најде дека уште постојат причините за притвор, ќе донесе решение за продолжување на притворот. Посебно решение советот донесува и кога треба да се определи или укине притворот. Жалбата против ова решение не го задржува извршувањето на решението.“

Член 74

Во членот 335 став 3 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако оптужениот се наоѓа во притвор, заверените преписи на пресудата мораат да бидат испратени во роковите предвидени во ставот 1 на овој член.“

Член 75

Во членот 336 став 8 по зборот: „случај“ се додаваат зборовите: „или дека треба да изрече построга казна од пропишаната (член 40а од Кривичниот законик).“

Член 76

По членот 349 се додава нов член 349а, кој гласи:

„За седницата на советот се известуваат и оптужениот и неговиот бранител, како и оштетениот како тужител односно приватниот тужител кога постапката се води по нивно барање, ако кој и да е од нив во рокот предвиден за жалба или за одговор на жалба барал да биде известен, или ако претседателот на советот или советот најде дека присуството на странките би било корисно за разјаснувањето на работата.“

Ако оптужениот е во притвор а има бранител, ќе се обезбеди присуство на оптужениот само ако претседателот на советот или советот најде дека е тоа целесообразно.

Седницата на советот започнува со извештајот од судијата известител за состојбата на работата. Кога странките присуствуваат на седницата на советот, тие можат, по дозвола од претседателот на советот, да дадат потребни објасненија за своите ставови и можат да предложат да се прочитаат одделни списи.

Недоаѓањето на странките што се уредно известени, не го спречува одржувањето на седницата на советот.“

Член 77

Во членот 363 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако оптужениот се наоѓа во притвор, второстепениот суд ќе испита дали уште постојат причините за притвор и ќе донесе решение за продолжување или укинување на притворот. Против ова решение не е дозволена жалба.“

Член 78

Во членот 367 се додава нов став 2, кој гласи: „Ако оптужениот е во притвор, второстепениот суд е должен својата одлука со списите да му ја достави на судот од прв степен најдоцна во рок од три месеци од денот кога ги примил списите од тој суд.“

Член 79

Во членот 368 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако оптужениот е во притвор, советот на првостепениот суд е должен да постапи според членот 189 став 2 на овој законик.“

Член 80

Во членот 374 по бројот: „349“ се додаваат зборовите: „ст. 1 и 4“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако е жалбата изјавена против решението од членот 462 на овој законик, за седницата на советот се известува јавниот обвинител, а другите лица под условите предвидени во членот 349а на овој законик.“

Член 81

Во членот 380 став 1 точка 2 зборовите: „извидни или“ се бришат.

Член 82

Во членот 382 став 1 втората реченица се менува и гласи: „Во општинскиот и окружниот суд за барањето одлучува советот од членот 18 став 3 односно членот 20 став 2 на овој законик.“

Член 83

Во членот 384 став 3 зборот: „отвори“ се заменува со зборот: „спроведе“.

Во ставот 5 зборовите: „истражен затвор“ се заменуваат со зборот: „притвор“, а бројот: „190“ — со бројот: „182“.

Член 84

Во членот 386 став 2 зборовите: „започне извид односно ќе предложи отворање истрага“ се заменуваат со зборовите: „бара спроведување истрага“.

Член 85

Во членот 388 став 1 зборовите: „став 2“ се бришат.

Член 86

Во членот 389 став 4 втората реченица се менува и гласи: „Пред да се донесе решение ќе му се достават списите на републичкиот односно покраинскиот јавен обвинител, кој може да стави писмен предлог.“

Во ставот 5 зборовите: „по сослушувањето на сојузниот јавен обвинител“ се заменуваат со зборовите: „откако претходно ќе му ги достави списите на сојузниот јавен обвинител, кој може да стави свој писмен предлог“.

Член 87

Членот 392 се менува и гласи:

„Ако е повреден закон на републиката, за барањето за заштита на законитоста решава републичкиот врховен суд.“

Ако е повреден сојузен закон, за барањето за заштита на законитоста решава Врховниот суд на Југославија:

— ако одлуката ја донесол републички врховен суд;

— ако окружен суд во прв степен ја донесол одлуката за која републичкиот врховен суд не решавал по повод на правниот лек.

Вој од случаите предвидени во ставот 2 на овој член, за барањето за заштита на законитоста поради повреда на сојузен закон решава републичкиот врховен суд.“

Член 88

Во членот 393 став 2 зборот: „само“ се брише.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Сојузниот јавен обвинител може да подигне барање за заштита на законитоста, за кое решава републичкиот врховен суд, ако е повреден сојузен закон.“

Член 89

Во членот 394 став 1 втората реченица се менува и гласи: „За барањето за заштита на законитоста одлучува во општа седница Врховниот суд на Југославија кога вакво барање е подигнато против одлука на советот на тој суд, а републичкиот врховен суд — само ако е барањето подигнато против одлука на советот поради повреда на закон на републиката.“

Член 90

Во членот 397 ставот 2 се менува и гласи:
„Ако е барањето за заштита на законитоста подигнато на штета на осудениот, а врховниот суд најде дека е основано, тој ќе утврди дека постои повреда на законот, не засегајќи во правносилноста на одлуката.“
Ставот 3 се брише.

Член 91

Во членот 399 став 4 зборовите: „Ако барањето за заштита на законитоста било подадено во корист на осудениот,“ се бришат, а зборот: „судот“ почнува со голема буква.

Член 92

Членот 400 се менува и гласи:
„Во постапката пред општински суд за кривични дела за кои е како главна казна пропишана казна строг затвор согласно ќе се применуваат одредбите од овој законик за постапката пред окружен суд, доколку во следните ставови од овој член не е предвидено нешто друго.“

Притвор за време на истрага за кривични дела наведени во ставот 1 на овој член може да определи истражниот судија на општинскиот суд ако постои која и да е од причините предвидени во членот 182 став 2 точ. 1 до 3 на овој законик. Траењето на притворот повеќе од еден месец, а најмногу уште два месеца, може да продолжи со одлука на совет на општинскиот суд.

Јавниот обвинител може вон од условите предвидени во членот 158 на овој законик да подигне обвинителен акт и без спроведување истрага ако податоците од кривичната пријава даваат доволно основ за обвинување.

Одредбите од чл. 406 и 410 на овој законик ќе се применуваат и во постапката пред општински суд за кривични дела предвидени во ставот 1 на овој член.“

Член 93

Членот 401 се менува и гласи:
„Во постапката пред општински суд за кривични дела за кои е како главна казна пропишана парична казна или затвор ќе се применуваат одредбите од чл. 402 до 414 на овој законик, а доколку во овие одредби не е предвидено нешто посебно согласно ќе се применуваат другите одредби од овој законик.“

Член 94

По членот 402 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 402а

Пред поднесувањето на обвинителниот предлог јавниот обвинител може да му предложи на истражниот судија на општински суд да преземе определени истражни дејствија. Ако истражниот судија се сложи со овој предлог, ќе ги преземе

истражните дејствија, а потоа сите списи ќе му ги достави на јавниот обвинител. Истражните дејствија се спроведуваат што е можно побргу и пократко.

Ако истражниот судија не се сложи со предлогот за преземање истражни дејствија, ќе го извести за тоа јавниот обвинител.

Кога во случаите од ст. 1 и 2 на овој член јавниот обвинител ќе прими списи односно известување од истражниот судија може да одлучи да поднесе обвинителен предлог или ќе донесе решение за отфрлање на кривичната пријава

Член 402б

Притвор може да се определи против лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело:

- 1) ако постои очигледна опасност од бегство;
- 2) ако е во прашање кривично дело против јавниот ред и мир за кое е пропишана казната затвор со назначување најмала мера, а постои опасност дека ќе го повтори делото

Пред поднесувањето на обвинителниот предлог притворот може да трае само онолку колку е потребно да се спроведат истражните дејствија, но не подолго од осум дена. За жалбата против решението за притвор решава совет на општинскиот суд.

Во поглед притворот од предавањето на обвинителниот предлог до завршувањето на главниот претрес согласно се применуваат одредбите на членот 189 од овој законик, со тоа што советот на општинскиот суд е должен секој месец да испита дали постојат причините за притвор.

Кога обвинетиот се наоѓа во притвор, судот е должен да постапува со особена итност.“

Член 95

Во членот 403 став 1 зборовите: „односно се откажал од гонењето“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „или не ја запрел постапката“ се бришат.

Член 96

Во членот 404 став 2 зборовите: „во текот на извидот“ се заменуваат со зборовите: „за време на спроведувањето на истражните дејствија“.

Член 97

Во членот 405 став 1 по зборовите: „судијата на општински суд“ се додаваат зборовите: „(претседателот на советот односно судијата поединец)“, а зборовите: „да се спроведе или дополнително извидот“ се заменуваат со зборовите: „да се спроведат одделни истражни дејствија или да се дополнат спроведените истражни дејствија“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Ако судијата на општински суд смета дека е потребно да се спроведат одделни истражни дејствија, ќе ги спроведе сам или ќе побара да го стори тоа истражниот судија на општински суд.“

Член 98

Членот 407 се брише.

Член 99

Во членот 408 став 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „ако се спроведени истражни дејствија — и од причината предвидена во точката 4 на тој член“.

Член 100

Во членот 411 ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборот: „извидот“ се заменува со зборовите: „истражното дејствие“.

Член 101

Во членот 412 став 3 зборовите: „за кривично дело како главна казна е пропишана казната затвор или поблага казна, а“ се бришат.

Член 102

Во членот 413 став 6 првата реченица се менува и гласи: „Кога судот во пресудата ќе ја изрече казната затвор или со примена на членот 40а од Кривичниот законик казната строг затвор, може да определи обвинетиот да се стави во притвор, односно да остане во притвор, ако постојат причините од членот 402б став 1 на овој законик.“

Член 103

Членот 415 се менува и гласи:

„Кога окружен суд решава за жалбата против пресудата на општински суд донесена по постапката предвидена во членот 401 на овој законик, странките ќе се известуваат за седницата на советот на окружниот суд само ако претседателот на советот или советот најде дека присуството на странките би било корисно за разјаснување на работата.“

Ако е во прашање кривично дело за кое се гони по службена должност претседателот на советот пред седницата на советот ќе му ги достави списите на јавниот обвинител, кој може да стави свој писмен предлог.“

Член 104

Во членот 436 став 1 во првата реченица по зборовите: „општински суд“ се додаваат зборовите: „за кои е пропишана казната затвор или парична казна“.

Член 105

Во членот 438 ставот 1 се менува и гласи:

„Јавниот обвинител поднесува барање за поведување подготвителна постапка до судијата за малолетници на општински или окружен суд, според тоа кој од овие судови е надлежен да му суди на малолетникот. Ако судијата за малолетници не се сложи со ова барање, ќе побара да одлучи за тоа советот за малолетници на окружниот суд односно на републичкиот врховен суд.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Судијата за малолетници може да му довери на органот на внатрешните работи да изврши наредба за претресување стан или за привремено одземање предмети, на начинот предвиден со овој законик.“

Ставот 4 се брише.

Член 106

Во членот 442 став 1 втората реченица се брише.

Ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „на судијата за малолетници или на решението за продолжување на притворот,“ се бришат.

Досегашниот став 4 се брише.

Член 107

Во членот 443 став 3 зборовите: „извидниот орган“ се заменуваат со зборовите: „истражниот судија“, а зборовите: „истражните затвореници“ се бришат.

Член 108

Во членот 445 став 1 втората реченица се брише.

Член 109

Во членот 447 ставот 1 се брише.

Член 110

Во членот 455 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На седница на второстепениот совет (член 349а) ќе се повика малолетникот само ако претседателот на советот или советот најде дека неговото присуство би било корисно.“

Член 111

Во членот 485 се додава нов став 2, кој гласи: „Во итни случаи, ако постои заемност, молби за правна помош можат да се доставуваат преку Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.“

Член 112

Во членот 486 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случаите предвидени во членот 485 став 2 на овој законик Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ја упатува молбата до окружниот суд преку републичкиот орган на управата надлежен за правосудството.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 113

Во членот 487 став 2 зборовите: „Сојузниот секретаријат за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган надлежен за правосудството“.

Член 114

Во членот 493 став 1 првата реченица се менува и гласи: „Во итни случаи, кога постои опасност дека странецот ќе побегне или дека ќе се скрие, органот на внатрешните работи може да го лиши странецот од слобода заради спроведување до истражниот судија на окружен суд врз основа на молба од надлежниот странски орган, без оглед на тоа како е таа упатена.“

Член 115

Во чл. 497, 498, 499, 502, 503 и 505 зборовите: „сојузниот јавен обвинител“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган надлежен за правосудството“.

Член 116

Во членот 515 став 2 зборовите: „или по предлог од јавниот обвинител органот на внатрешните работи“ се бришат.

Член 117

Во членот 516 се додава нов став 2, кој гласи: „Органите на внатрешните работи можат да објавуваат и фотографии на трупови и исчезнати лица ако постојат основи на сомнение дека до смртта односно исчезнувањето на овие лица дошло поради кривично дело.“

Член 118

Во членот 518 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Заради известување јавноста за потерница или објава можат да се користат и јавните средства за информации.“

Ако е веројатно дека лицето по кое е издадена потерница се наоѓа во странство, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи може да распише и меѓународна потерница.

На молба од странски орган Сојузниот секретаријат за внатрешни работи може да распише потерница и по лице за кое постои сомнение дека се наоѓа во Југославија, ако е во молбата дадена изјава дека во случај на пронаоѓање на тоа лице ќе се побара негово издавање.“

Член 119

Во членот 246 став 2, членот 253 став 1, членот 254 став 2, чл. 294 и 312 став 3 и членот 333 ст. 1 до 5 и 7 зборовите: „истражен затвор“, во различно членување, се заменуваат со зборот: „притвор“ во соодветно членување.

Во членот 440 ст. 1 и 2, членот 441 став 1, членот 442 став 1, членот 443 ст. 2 и 3 и членот 444 став 1 зборовите: „органот што ја води подготвителната постапка“ и „органот што ја води постапката“ се заменуваат со зборовите: „судијата за малолетници“.

Во членот 20 став 3, членот 59 став 1, чл. 135 и 195 став 2, членот 250 став 1 точка 6, членот 300 став 1, членот 306 став 1, членот 307 ст. 1 и 6, членот 370 став 2 и членот 379 став 1 зборот: „извид“ во различно членување се брише.

Во чл. 8 и 73 став 1, членот 83 став 4, членот 88 став 2 точка 5, членот 127 став 1, членот 173 став 1, членот 176 став 2, чл. 177 и 179 став 1, членот 194 ст. 2 и 4, членот 250 став 1 точка 1, членот 254 став 1, членот 331 став 1 точка 6, членот 344 точка 6, членот 351 став 3, членот 461 став 2 и чл. 513 и 515 став 1 зборовите: „истражен затвор“ во различно членување се бришат.

Во насловот над членот 194 и во членот 194 став 3 и членот 195 зборовите: „и истражни затвореници“ во различни форми се бришат.

Преодни и завршни одредби

Член 120

Ако кај општински суд поради недоволен број судии не може да се формира совет предвиден во членот 18 став 3 на Законикот за кривичната постапка, работите од надлежноста на овој совет ќе ги врши советот на окружен суд предвиден во членот 20 став 2 на тој законик, ако во ст. 2 и 3 на овој член не е предвидено нешто друго.

По предавањето на обвинителниот акт односно обвинителниот предлог притворот, по сослушување на јавниот обвинител, го определува или го укинува претседателот на советот односно судијата поединец на општински суд, а на главниот претрес — советот.

Судијата на општински суд донесува одлука за повторување на постапката (член 382 став 1) и става предлог по повод барање за вонредно ублажување на казната (член 389 став 3).

Републичкиот орган на управата надлежен за правосудството ги определува општинските судови кај кои ќе се применува одредбата на ставот 1 на овој член и тоа се објавува во републичкиот службен весник.

Член 121

Извид или истрага што ќе биде во тек на донот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжи како истрага без донесување решение за спроведување истрага, со тоа што им се признава важност на извидните и истражните дејствија спроведени според досегашните одредби.

Член 122

Лице што на денот на влегувањето во сила на овој закон се наоѓа во притвор врз основа на решение на органите на внатрешните работи или решение за продолжување на притворот, мора да биде веднаш спроведено до надлежниот суд.

Истражен затвор што го продолжил Врховниот суд на Југославија може да трае најдолго до истекот на продолжувањето.

Член 123

Ако е пред денот на влегувањето во сила на овој закон поднесен обвинителен предлог за кривични дела од членот 254а или 257 став 1 на Кривичниот законик, постапката ќе продолжи пред судија поединец на општински суд. Но ако вишиот суд ја укине пресудата на првостепениот суд и го упати предметот на повторно судење, новиот претрес и целата понатамошна постапка ќе се спроведат пред совет на општински суд.

Член 124

Ако е за кривично дело за кое, согласно со членот 400 став 1 од Законикот за кривичната постапка, се суди врз основа на обвинителен акт, до влегувањето во сила на овој закон подигнат обвинителен предлог, понатамошната постапка ќе се спроведе врз основа на тој предлог.

Член 125

Одредбите на членот 349а од Законикот за кривичната постапка нема да се применуваат ако е жалбата изјавена пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 126

Барањата за заштита на законитоста подигнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се решаваат според досегашните одредби.

Член 127

Со републички пропис ќе се регулира управувањето со затворите во кои се сместени притвореници.

Со овој пропис ќе се решат и прашањата во врска со преземањето на управата над затворите од ставот 1 на овој член, средствата што им припаѓаат, како и работниците што се запослени во нив.

Член 128

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законикот за кривичната постапка.

Член 129

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

342.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Се прогласува Општиот закон за мировните совети, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 18 април 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 582
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

ОПШТ ЗАКОН ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Член 1

Мировните совети, како општествени органи, посредуваат помеѓу граѓани заради спогодбено отстранување на спорите во нивните меѓусебни односи, и на тој начин придонесуваат за развивање на добри односи помеѓу нив.

Мировните совети посредуваат во сите спорни односи на граѓани, односно во спорите помеѓу одделни членови на работната заедница, освен во случаите кога се во прашање барања со кои тие не можат слободно да располагаат според важечките прописи.

Член 2

Мировниот совет посредува ако тоа го побара и само една од заинтересираните страни, а може да посредува и по сопствена иницијатива ако смета дека тоа би било полезно во конкретниот случај.

Во посредувањето мировниот совет може да им даде и совет на странките за начинот на решение на нивниот спорен однос.

Учествувањето во постапката пред мировниот совет е доброволно. Во таа постапка не можат спрема никој да се употребат никакви присилни средства ниту да се изрекуваат казни поради неосви- вање на покана или поради ускратување на изјава.

Член 3

Мировен совет може да се основе за определено подрачје и во работна или друга организација.

Мировниот совет го основаат и неговите членови ги избираат и отповикуваат граѓани на собир на избирачите или на друг собир на граѓани а во работните или други организации — собирот на работните луѓе

Член 4

Мировниот совет се состои од тројца или повеќе членови.

Функцијата на член на мировниот совет е почесна.

Член 5

Постапката пред мировниот совет е усна, едноставна и бесплатна.

Во постапката пред мировниот совет не се плаќа такса.

Член 6

Мировниот совет може да посредува само во присуство на обете заинтересирани страни или нивните законски застапници, а може да даде совет и тогаш ако странките за предметот на спорот и одделно се изјасниле.

Пред мировниот совет можат да даваат објасне- нија, освен заинтересираните страни, и други лица ако тоа може да придонесе за решение на спорниот однос.

Член 7

Ако заинтересираните страни пред мировниот совет се спогодат за начинот на решението на спорниот однос, ќе се состави, ако тие го бараат тоа, писмено за таа спогодба.

Спогодбата склучена пред мировниот совет има значење на вонсудско порамнување.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

343.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И
ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**

Се прогласува Законот за дополние на За- коноот за формирањето и општествената контрола на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година

и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 575

11 мај 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, е. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕ-
НИТЕ****Член 1**

Во Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/67) по членот 38 се додава нов член 38а, кој гласи:

„Работните организации и надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни при утврдувањето на цените односно пропишувањето на мерките на непосредна општествена контрола на це- ните за комуналните производи и услуги да се при- држуваат кон следните мерила:

1) плаќање надоместок за комунални производи и услуги не може да се определи само за работните и други организации и државните органи, ако пла- кањето на тие надоместоци не е определено и за дру- гите корисници на тие производи и услуги;

2) плаќање надоместок за комунални производи и услуги не може да им се определи на работните организации, државните органи и други корисници, ако не ги користат тие производи и услуги;

3) плаќање надоместок за комунални услуги не може да се определи за воените возила на единиците и установите на Југословенската народна армија;

4) надоместоците за комуналните производи и услуги што ги користат работни и други организации и државни органи можат да бидат до трипати по- големи од надоместоците по кои тие производи им се продаваат односно тие услуги им се вршат на граѓаните;

5) единиците и установите на Југословенската народна армија ги плаќаат надоместоците за кому- нални услуги во паушални износи, ако тие надом- местоци, од причините од воена природа, не можат да се пресметуваат и да се плаќаат на начинот на кој ги плаќаат други корисници;

6) надоместоците за издавање земјиште на ра- ботните и други организации и државните органи за- ради користење за натовар, истовар, претовар, скла- дирање и други манипулации со стоки, можат да бидат определени до височината на надоместокот што Југословенските железници го наплатуваат за дава- ње земјиште на употреба за такви цели.

Сојузниот извршен совет може да пропише и по- инаков однос за плаќање на надоместоците од ставот 1 точка 4 на овој член.

Сојузниот завод за цени може да пропише на- доместоците од ставот 1 точка 6 на овој член да можат да се определат во износ до 50% поголем или помал од износите што ги наплатуваат Југословен- ските железници.”

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за цените на комунал- ните производи и услуги што ги користат стопан- ски организации, државни органи и установи („Слу- жбен лист на ФНРЈ”, бр. 16/58 и 39/58 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/63).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

344.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА

Се прогласува Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1967 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 574
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА

Член 1

Стопанските организации што стојат (готови производи, полупроизводи недовршени производи, сировини и материјали), затечени на залихи на 31 декември 1966 година, ги продаваат во 1967 година по цени пониски од цените утврдени со пописот (инвентарисувањето) извршен на 31 декември 1966 година, можат разликата во цените да ја распоредат на повеќе години, но не на повеќе од три години почнувајќи од 1967 година, на товар на својот вкупен приход.

Член 2

Вкупниот износ на разликата во цените, во смисла на членот 1 од овој закон се утврдува со завршната сметка на стопанската организација за 1967 година.

Член 3

За распоредот на разликата во цените според членот 1 на овој закон одлучува работничкиот совет на стопанската организација, со тоа што износот распореден на една година да не може да биде помал од 20% од вкупниот износ на разликата во цените.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

345.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Сојузната

скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 585
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата), во рамките на правата и должностите утврдени со овој закон обезбедува евиденција за остварувањето, распределбата и користењето на општествените средства; врши контрола на законитоста на остварувањето и користењето на општествените средства и контрола на извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон; врши анализа за движењето на општествените средства, и за појавите и проблемите учени со вршењето на своите задачи ги известува органите на општествено-политичките заедници и корисниците на општествените средства.

Покрај задачите од ставот 1 на овој член Службата, на барање на работните и други корисници на општествени средства, врши и контрола на примената на нивните општи акти што се однесуваат на финансиско-материјалното работење.

Службата организира и врши работи на платниот промет во земјата.

Член 2

Со евиденцијата на Службата се обезбедуваат податоци за следење на основните движења во стопанството и во други општествени дејности и за вршење контрола.

Евиденцијата на Службата се заснова врз платниот промет и книговодството на корисниците на општествени средства.

Во вршењето на контрола Службата соработува со органите на управувањето, стручните служби и органите односно службите на внатрешната контрола на корисниците на општествени средства.

Член 3

Работите од својот делокруг Службата ги врши за потребите на сите општествено-политички заедници и корисници на општествени средства.

Член 4

Службата е единствена и е самостојна во својата работа.

Службата има својство на правно лице.

Службата има свој статут.

Службата на својот печат има грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Работите од својот делокруг Службата ги врши на целата територија на Југославија преку свои организациони единици.

Член 6

Службата работи врз основа на закон и прописи донесени врз основа на закон.

За извршување на работите од својот делокруг Службата изработува годишна програма за работа. Со оваа програма се утврдуваат задачите и работите од делокругот на Службата, а кои се од општ интерес за општествено-политичките заедници и корисниците на општествени средства.

Организационите единици на Службата имаат свои годишни програми за работа со кои, покрај задачите и работите од годишната програма за работа на Службата и годишната програма за работа на организационите единици за поширокото подрачје, ги опфаќаат задачите и работите по барањата на општествено-политичките заедници и корисниците на општествени средства од нивното подрачје што спаѓаат во делокругот на Службата.

Службата и нејзините организациони единици се должни нацртите на своите годишни програми за работа да им ги доставуваат на мислење на соодветните стопански комори и други самоуправни организации определени со статутот на Службата.

Годишните програми за работа Службата и нејзините организациони единици му ги доставуваат на соодветното собрание на општествено-политичката заедница.

Член 7

Во вршењето на работите од својот делокруг Службата применува единствен начин и метод на работа, определен со овој закон и прописите донесени врз основа на него, заради единствена примена на законот и другите прописи.

Член 8

Собранијата на општествено-политичките заедници и извршните совети можат да бараат од Службата да изврши определени работи од делокругот на Службата и за тоа да им поднесе извештај.

Службата е должна да постапи по барањето од ставот 1 на овој член.

Ако со извршување на работите од ставот 1 на овој член се доведува во прашање извршувањето на задачите од годишната програма за работа на Службата, подносителот на барањето ќе обезбеди потребни средства и други услови за извршување на тие работи.

Член 9

Службата може за сметка на корисникот на општествени средства, на негово барање, да врши одделни работи од својот делокруг и други на нив сродни работи како што се: контролата на примената на неговите општи акти што се однесуваат на финансиско-материјалното работење, водењето на неговото книговодство, вршењето ревизија на неговото работење, изработката на анализи и информации и слично.

Надоместокот и другите услови за вршење на работите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со договор помеѓу Службата и корисникот на општествени средства.

Член 10

Службата е должна на корисникот на општествени средства да му доставува податоци со кои располага и известувања во врска со неговото финансиско-материјално работење.

Службата им обезбедува на стопанските организации и показатели за деловниот успех, кои им овозможуваат да ги споредуваат резултатите на своето работење со резултатите на работењето на сродни организации.

Службата е должна органите на управувањето на корисниците на општествени средства да ги известува за уочените поголеми неправилности или за поголеми финансиски тешкотии во работењето на тие корисници и да ја извести за тоа деловната банка и општествено-политичката заедница.

Член 11

Службата е должна на органите на општествено-политичките заедници да им обезбеди податоци со кои располага, да им поднесува извештаи и известувања во врска со остварувањето и користењето на општествените средства, а посебно за остварувањето на нивните приходи.

На општествено-политичките организации, коморите, здруженијата, институтите и други заинтересирани организации Службата, на нивно барање а со соодветен надоместок, им ги става на располагање податоците со кои располага, освен податоците што претставуваат службена или деловна тајна.

Член 12

За својата работа Службата одговара пред Сојузната скупштина.

Службата одговара и пред Сојузниот извршен совет во поглед извршувањето на задачите што ѝ ги поставил Советот.

Службата одговара за својата работа и пред собранијата на другите општествено-политички заедници, а особено во поглед на наплатавањето на нивните приходи од корисниците на општествени средства, и извршувањето на другите задачи од интерес за тие заедници.

Член 13

Службата ѝ поднесува на Сојузната скупштина годишен извештај за својата работа, како и извештаи за извршувањето на одделни задачи, ако тоа го бара Скупштината.

Организационите единици на Службата им поднесуваат на соодветните собранија на потесните општествено-политички заедници годишни извештаи за својата работа на нивните територии како и извештаи за извршувањето на одделни задачи ако тоа го бараат собранијата.

Член 14

Ако Службата во вршењето на контрола на остварувањето и користењето на општествените средства и во извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон утврди незаконитост, ќе наложи со свое решение преземање на мерките за кои е овластена со закон.

Против решението на Службата можат да се употребаат правни средства според одредбите на овој закон.

Член 15

Службата има право и должност на надлежниот уставен суд да му поднесува предлог за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописите што таа ги применува во извршувањето на задачите и работите од својот делокруг.

Предлогот за поведување постапка го поднесува генералниот директор на Службата.

Предлог за поведување постапка пред републички уставен суд може да поднесе и старешината на централа.

Член 16

Во случај на несогласност на републички закон со сојузен закон односно на несогласност на други прописи со закон, Службата без одлагање ќе поднесе предлог за поведување постапка пред надлежниот уставен суд за оценување на уставноста и законитоста, а ако Службата смета дека до одлуката на уставниот суд би можела да настапи штета, ќе го примени, пред донесувањето на одлуката на уставниот суд, сојузниот закон односно законот.

Член 17

Службата е должна да ја надомести штетата што органот или работникот на Службата во вршењето на своите задачи и работи ќе му ја причини на корисникот на општествени средства со своја незаконита или неправилна работа.

Член 18

Службата е должна работите на платниот промет во земјата да ги врши по единствени начела и на начин со кој се обезбедуваат потребите на корисниците на општествени средства и банките, опроведувањето на паричната и кредитната политика, како и потребите на општествената евиденција и контрола.

Член 19

Паричните средства што работните и други организации и општествено-политичките заедници ги депонираат кај банките во смисла на членот 131 од Законот за банките и кредитните работи, се водат на сметките кај Службата.

Член 20

Располагањето со средствата од сметките на корисниците се врши врз основа на налози од корисникот, извршни судски одлуки, извршни решенија за казни за прекршоци и решенија на Службата.

Наплатувањето на обврските спрема буџетите и фондовите од сметките на корисниците се врши и врз основа на извршни решенија односно извршни налози од органите на управата и други органи и организации, кога овие органи и организации се со закон овластени за донесување такви решенија односно налози.

Член 21

За обезбедување јавност во својата работа, Службата, покрај известувањето на општествено-политичката заедница за својата работа и покрај известувањето на заинтересираните корисници на општествени средства за проблемите во врска со нивното работење, должна е преку печатот и другите видови информации да ја известува јавноста за својата работа.

Член 22

Книгите, картотеките и документите на Службата имаат значење на јавни исправи.

Член 23

Како корисници на општествени средства, во смисла на овој закон, се сметат работните и други самоуправни организации, банките, општествено-политичките заедници и нивните органи, општествените организации и други правни лица што користат општествени средства.

Член 24

Работниците на Службата го остваруваат самоуправувањето во организационата единица во која работат и во Службата како целина, во согласност со овој закон, со прописите за самоуправувањето на работните луѓе во работните организации и со одредбите на статутот и другите општи акти на Службата.

Член 25

Средствата за извршување на работите од својот делокруг Службата ги обезбедува: со наплата на надоместок од корисниците на општествени средства за извршените услуги во вршењето на платниот промет и со наплата на надоместок од општествено-политичките заедници и општествените фондови за извршените работи за потребите на тие заедници односно фондови, од приходите за работите што ги врши врз основа на договор, како и од други приходи што ќе ги оствари.

Член 26

Статутот на Службата го донесуваат советот на работната заедница на Службата и генералниот директор.

Статутот на Службата го потврдува Сојузната скупштина.

II. ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБАТА**1. Работи на евиденцијата****Член 27**

Евиденција за оставувањето, распределбата и користењето на општествените средства Службата обезбедува врз основа на податоците од платниот промет и податоците што ги добила од корисниците на општествени средства и банките.

За обезбедување на евиденцијата од ставот 1 на овој член Службата:

1) води, врз основа на налозите на платниот промет, евиденција за промените во паричните примања и издавања што стануваат на жиро-сметките и други сметки на корисниците на општествени средства;

2) води, врз основа на налозите на платниот промет, евиденција за наплатувањето и распределбата на приходите на општествено-политичките заедници и фондовите;

3) прибавува од корисниците на општествени средства и банките податоци за состојбата и движењето на општествените средства. Овие податоци Службата ги добива од периодичните пресметки и завршните сметки на корисниците на општествени средства, од извештаите на банките што тие ги даваат врз основа на своите евиденции и врз основа на посебното собирање податоци предвидено со планот на статистичките истражувања.

Податоците од ставот 2 на овој член Службата ги средува, ги обработува и ги објавува во периодите и роковите утврдени со планот на статистичките истражувања.

Член 28

Во евиденцијата што ја води Службата обезбедува податоци за следење на: движењето на општествените средства, извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства, движењето на одделни форми на потрошувачка, резултатите на работењето и економската положба на стопанските организации и други корисници на општествени средства, а посебно податоци за следење на нивната ликвидност во плаќањата.

Во евиденцијата што ја води врз основа на платниот промет, Службата обезбедува податоци за текушти оперативни следења и за вршење контрола и други свои работи.

Член 29

Податоците во својата евиденција Службата ги утврдува во обем со кој го обезбедува извршувањето на планот на статистичките истражувања, вршењето на контрола и извршувањето на други свои работи.

Член 30

Службата во својот делокруг врши статистички истражувања од интерес за целата земја и статистички истражувања од интерес на федерацијата во границите на планот на статистичките истражувања, донесен врз основа на Основниот закон за статистиката.

Службата во својот делокруг врши и статистички истражувања од интерес за општествено-политичките заедници, врз основа на прописите на тие заедници. Овие заедници се должни за извршување на овие работи да ѝ обезбедат на Службата соодветен надоместок.

Член 31

Системот на податоците што ги обезбедува Службата мора да биде усогласен со статистичките стандарди и системот на книговодствените евиденции на корисниците на општествени средства.

Член 32

Наплатените приходи на општествено-политичките заедници и фондовите Службата ги распоредува на тие заедници односно фондови според посебни прописи.

Сојузниот секретар за финансии ги пропишува сметките на кои се уплатуваат приходите на општествено-политичките заедници и фондовите.

Член 33

Службата го определува распоредот на жиро-сметките и другите сметки на кои ги води паричните средства на корисниците на општествени средства во смисла на овој закон.

2. Работа на контролата

Делокруг на контролата

Член 34

Службата врши контрола на законитоста на остварување и користење на општествените средства и извршување на обврските на сите корисници на општествени средства определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

Член 35

Контролата на законитоста на остварување и користење на општествените средства опфаќа:

1) контрола на законитоста на пресметување на вкупниот приход и доход, и тоа: утврдување на вкупниот приход; пресметување на амортизацијата; утврдување на материјалните и други трошоци (дали на товар на материјалните и другите трошоци се вршени исплати кои според прописите мораат да се вршат од доходот односно фондовите); утврдување на вредноста на средствата и нивните извори; правилност на издвојувањата од доходот определени со закон; утврдување и покривање на загубата, ако постои загуба;

2) контрола на законитоста на остварување и користење на средствата на начинот и за намените што се предвидени со прописите, и тоа: остварување и користење на средствата за инвестиции и примена на прописите за обезбедување средства за инвестиции; остварување и распоред на средствата на општествено-политичките заедници и нивните фондови; остварување на средствата на посебните општествени фондови (фондови на социјалното осигурување и др.); користење на средствата за посебни намени (регреси, премии, бонификација на интересот на банките, дотации за посебни намени на општествено-политичките заедници, задолжителна резерва на банките, задолжителни резервни фондови на работните организации, заеднички резерви на стопанските организации, задолжителна буџетска резерва и др.)

Член 36

Контролата на законитоста на извршување на обврските опфаќа контрола на пресметувањето, навременоста и правилноста на уплатите на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови, од страна на корисниците на општествени средства, како и контрола на извршувањето на други обврски што според посебен закон и други прописи подлежат на контрола на Службата.

Службата е должна контролата од ставот 1 на овој член да ја организира и да ја врши на начин со кој се обезбедува редовно и уредно наплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови

Член 37

Службата врши контрола врз основа на своите евиденции, налозите со кои корисниците располагаат со средствата од своите сметки, како и документацијата, претсметките, периодичните и други пресметки и завршните сметки што корисниците на општествени средства ѝ ги поднесуваат на Службата според посебни прописи, и врз основа на книговодствената евиденција и документација кај самите корисници на општествени средства.

Контролата од ставот 1 на овој член Службата ја врши во своите организациони единици и кај корисниците на општествени средства.

Контролата кај корисниците на општествени средства Службата ја врши за да ги провери податоците и фактите што во организационата единица не можеле да се утврдат, а особено кај оние корисници што не ги извршуваат редовно своите обврски, што вршат плаќања врз основа на судски одлуки и работат со загуба, односно што не работат со внимание на добар стопанственик.

Во вршењето на контрола кај корисниците на општествени средства Службата проверува и дали работните организации и други корисници на општествени средства ги водат уредно и ажурно книговодствените евиденции на начинот предвиден со посебни прописи.

Постапка за контрола

Член 38

Службата ќе ги изврши налозите на корисникот на општествени средства што се издадени во согласност со законите и прописите засновани врз закон и за кои постои покритие на сметката на издавателот на налозите.

Службата ќе му ги врати на корисникот на општествени средства поднесените налози што не ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, документацијата поднесена со налозите и претсметките или друга документација што не се во согласност со закон или други прописи и ќе ги наведе причините поради кои ги враќа.

Во случајот од ставот 2 на овој член Службата, на барање на корисникот на општествени средства, ќе донесе решение за одбивање на налозите во рок од пет дена од денот на поднесувањето на налозите.

Член 39

Во вршењето на контрола Службата има право и должност да врши преглед на книгите и друга документација, на залихите на стоки и материјали и да ја разгледува состојбата на средствата.

Член 40

Контрола вршат работниците на Службата во границите на овластувањата што ѝ се дадени на Службата со овој закон и со други прописи.

За вршење контрола кај корисниците на општествени средства работниците на Службата мораат да имаат писмено овластување од старешината на организационата единица на Службата.

Член 41

Работникот на Службата овластен за вршење контрола е самостоен во вршењето на контролата и работи врз основа на закон и прописи донесени врз основа на закон.

Член 42

Корисникот на општествени средства е должен на овластениот работник на Службата да му овозможи да ги прегледа книгите и другата документација, залихите на стоки и материјали и да му обезбеди други услови за вршење контрола.

Овластениот работник на Службата може во вршењето на контрола од одговорните лица на корисниците на општествени средства да бара писмено објаснение во врска со предметот на контролата.

Член 43

При вршење контрола кај корисникот на општествени средства овластениот работник на Службата соработува со органите на управуњето и со стручните служби на корисникот на општествени средства.

Овластениот работник на Службата, вршејќи контрола, ќе им укаже на органите на управуњето и стручните служби на корисникот на општествени средства на утврдените недостатоци и неправилности, заради нивното отстранување.

Член 44

За извршената контрола кај корисникот на општествени средства овластениот работник на Службата составува записник.

За извршената контрола во организациона единица на Службата записник за утврдената состојба се составува само кога ќе се утврдат незаконитости за чие отстранување е потребно да се донесе решение во смисла на овој закон.

За извршената контрола на завршните сметки на корисникот на општествени средства се составува записник.

Записникот му се доставува на корисникот на општествени средства на забелешки. Во записникот се определува рок за давање забелешки, кој не може да биде пократок од три ниту подолг од петнаест дена од денот на доставувањето на записникот.

Член 45

Решение за утврдените незаконитости донесува старешината на организационата единица на Службата или од него овластен работник. Со тоа решение се определуваат мерките и роковите за отстранување на утврдените незаконитости.

Во поглед на постапката донесувањето и доставувањето на решенијата, како и преземањето на други дејствија во постапката, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, ако со овај закон не е определено поинаку.

Член 46

Ако во постапката за контрола се утврдат незаконитости што имаат обележје на кривично дело или стопански престап, старешината на организационата единица на Службата или работникот од него овластен за донесување решенија е должен против одговорниот работник односно корисникот на општествени средства да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и за тоа да ги извести органите на управувањето на корисникот на општествени средства.

Ако во постапката за контрола се оцени дека е извршен прекршок, старешината на организационата единица на Службата односно овластениот работник ќе поднесе барање до органот надлежен за водење на прекршочната постапка.

Ако постои основано сомневање дека е сторено кривично дело или стопански престап, овластениот работник на Службата може привремено да ги одземе предметите, книгите, исправите, мострите и друго, што се употребени односно наменети за извршување на кривично дело односно стопански престап. За одземањето на тие предмети овластениот работник е должен да издаде писмена потврда.

Правни средства

Член 47

Корисникот на општествени средства има право на жалба против решението на Службата донесено во прв степен, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Против решението на Службата може да изјави жалба и општествено-политичката заедница односно општествениот фонд, ако со тоа решение се намалуваат нивните приходи, и тоа во рок од 30 дена од денот кога се извршени промени во приходите на нивната сметка.

Против решението на Службата по кое не се извршени промени на сметката на општествено-политичката заедница односно фондот, а кое може да има влијание врз нивните приходи, општествено-политичката заедница односно општествениот фонд може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на узнавањето, но најдоцна во рок од две години од денот на донесувањето на решението.

Член 48

По жалба против решението донесено во прв степен од страна на филијала односно главна филијала, решение донесува старешината на централна на Службата.

По исклучок од ставот 1 на овој член, по жалба против решението донесено во прв степен од страна на филијала од територијата на автономна

покраина, решение донесува старешината на главна филијала.

По жалба против решението донесено во прв степен од страна на централата, решение донесува генералниот директор на Службата.

По жалба против решението што го донесол овластениот работник на Главната централа, решение донесува генералниот директор на Службата.

Член 49

Жалбата не го одлага извршувањето на решението на Службата.

Старешината на организационата единица што го донесла решението може по исклучок и во особено оправдани случаи да го одложи извршувањето на решението, но најдоцна до донесувањето на решение по жалбата.

За извршувањето на решението на Службата се грижи филијалата кај која се водат средствата на корисникот на општествени средства на кој се однесува решението.

Член 50

Постапката завршена со конечно решение на Службата може да се обнови под условите од Законот за општата управна постапка, во рок од две години од денот на доставувањето на решението до корисникот на општествени средства.

По исклучок постапката може да се обнови и по рок од две години поради околности наведени во членот 249 точ. 2 и 3 на Законот за општата управна постапка.

Член 51

Ако е со конечното решение на Службата повреден пропис и со тоа ѝ е причинета значителна штета на општествената заедница или на корисникот на општествени средства, генералниот директор на Службата може по службена должност во рок од две години од денот на донесувањето на решението, да донесе ново решение (ревизија).

Општествено-политичката заедница или друг корисник на општествени средства може во рокот од ставот 1 на овој член да му поднесе барање на генералниот директор на Службата да го измени конечното решение на Службата со кое е повреден законот на нивна штета.

Генералниот директор на Службата е должен во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 2 на овој член да донесе решение со кое ќе ја оцени оправданоста на поднесеното барање.

Решение според овој член не може да се донесе ако е по решението на Службата чија ревизија се бара донесена одлука во управно-сметковен спор.

3. Информативно-аналитички работи

Член 52

Во извршувањето на своите задачи Службата го следи и го анализира остварувањето, распределбата и користењето на општествените средства и извршувањето на обврските на корисниците на општествени средства определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

За појавите и проблемите уочени при вршењето на работите од ставот 1 на овој член Службата изработува информации и анализи и им ги доставува на собранјата на општествено-политичките заедници и нивните органи и други заинтересирани корисници на општествени средства.

Во информациите и анализите Службата укажува на уочените појави и проблеми што се од значење за стопанските и други работни организации и општествено-политичките заедници.

Член 53

Службата изработува текушти и периодични информации и анализи.

Текушти информации и анализи Службата изработува кога ќе уочи појави и проблеми во остварувањето, распределбата и користењето на опште-

ствените средства, а периодични информации и анализи — врз основа на завршните сметки и периодичните пресметки на работните организации, и по потреба — врз основа на завршните сметки на другите корисници на општествени средства.

Член 54

Информации и анализи Службата изработува врз основа на податоците во своите евиденции податоците добиени од корисниците на општествени средства и наодите во постапката за контрола.

4. Работи на платниот промет

Член 55

Службата го организира и го врши платниот промет во земјата за сите корисници на општествени средства и ја врши благајничката служба за овие корисници.

Работите од ставот 1 на овој член Службата е должна да ги организира и да ги врши ефикасно, брзо, економично и на начин кој најдобро ги обезбедува интересите и потребите на корисниците на општествени средства и банките, како и спроведувањето на паричната и кредитната политика.

Член 56

Корисниците на општествени средства се должни на сметките кај Службата да ги водат сите свои парични средства, освен девизните средства кои се водат според посебни прописи.

По исклучок од ставот 1 на овој член, корисниците на општествени средства можат да држат во својата благајна готови пари до височината на благајничкиот максимум.

Член 57

Корисниците на општествени средства се должни преку своите сметки кај Службата да ги вршат сите меѓусебни и други плаќања по пат на налози за пренос или со употреба на друг соодветен инструмент за плаќање предвиден со сојузен закон, без употреба на готови пари.

По исклучок од ставот 1 на овој член корисниците на општествени средства можат определени плаќања да вршат со готови пари, според прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 58

Корисниците на општествени средства се должни налозите за плаќање да ги издаваат на пропишаниот начин и кон налозите да ги поднесуваат на Службата документација ако е со посебни прописи предвидена обврска за поднесување документација.

Организационата единица на Службата е должна налозите за плаќање помеѓу корисниците чии сметки не се водат кај таа единица, ако се исполнети условите од членот 38 став 1 на овој закон, да ги изврши истиот ден кога ги примила тие налози.

Ако се вршат плаќања помеѓу корисници чии сметки не се водат кај иста организациона единица на Службата, организационата единица што ќе прими налози е должна истиот ден да ги изврши тие налози на товар на издавателот на налозите и да ги испрати на организационата единица кај која се води сметката на корисникот кому се врши плаќање.

Член 59

Службата е должна на корисниците на општествени средства да им обезбеди увид во состојбата на средствата на нивните сметки и редовно да ги известува за промените на состојбата на тие сметки.

Службата е должна да им обезбеди на банките увид во состојбата на средствата на сметките на нивните депоненти и редовно да ги известува за промените на состојбата на средствата на тие сметки.

Член 60

Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај вршат преку пошти определени работи на благајничката служба, придржувајќи се кон стручните упатства што ги донесува генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони во спогодба со генералниот директор на Службата.

Член 61

Службата издава упатства за начинот на употреба на еднообразните со закон уведени инструменти за плаќање и за единствениот начин на вршење на работите на платниот промет. Овие упатства се задолжителни за сите корисници на општествени средства како и за банките — во вршењето на работите на платниот промет.

Упатствата од ставот 1 на овој член ги пропишува генералниот директор на Службата во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија и во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Член 62

Сојузниот секретар за финансии го пропишува начинот за утврдување на благајничкиот максимум, роковите за полагање готови пари и начинот за плаќање со готови пари.

5. Вршење на работите од делокругот на Службата на однос на воените единици и установи и на работните организации што работат за воени потреби

Член 63

Работите од својот делокруг во однос на воените единици и установи Службата ги врши преку свој посебен организационен дел.

Работите на контрола во организационата единица Службата ги врши врз основа на својата евиденција и налозите со кои воените единици и установи располагаат со средствата од своите сметки.

Контрола кај корисниците на општествени средства од ставот 1 на овој член вршат посебно овластени лица на Југословенската народна армија, на начинот предвиден со овој закон.

Начинот на вршење контрола, како и правата и должностите на овластените лица од ставот 3 на овој член, ги пропишува државниот секретар за народна одбрана, по претходно прибавено мислење на генералниот директор на Службата.

Член 64

Работите од својот делокруг во однос на работните организации што произведуваат или вршат услуги за Југословенската народна армија, Службата ги врши по постапката која важи и за другите корисници на општествени средства.

По исклучок, при вршењето на контрола кај работните организации од ставот 1 на овој член, увид во податоците, документацијата и просториите што се од Државниот секретаријат за народна одбрана посебно определени, можат да вршат само овластените работници на Службата за кои е дадена согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 65

Службата во посебниот организационен дел, на барање на Државниот секретаријат за народна одбрана, води книговодство за извршувањето на финансискиот план на тој секретаријат и обезбедува потребни податоци, со надоместок на трошоците што ги има Службата при вршење на овие работи.

Условите за вршење на работите од ставот 1 на овој член и надоместокот за вршење на тие работи се утврдуваат со договор помеѓу Државниот секретаријат за народна одбрана и Службата.

6. Управно-сметковен спор**Член 66**

Против решението на Службата донесено во втор степен, решенијата донесени според членот 51 и конечните решенија донесени според членот 63 на овој закон, со кои се определува отстранување на незаконитоста во остварување и користење на општествените средства и во извршување на обврските на корисниците на општествени средства определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон може да се води управно-сметковен спор.

Тужба со која се поведува управно-сметковен спор може да поднесе корисникот на општествени средства ако смета дека е со решението на Службата повредено негово право или непосреден интерес заснован врз закон.

Тужба од ставот 2 на овој член може да поднесе и општествено-политичката заедница односно општествениот фонд што има својство на правно лице, ако сметаат дека со решението на Службата кое се однесува на друг корисник на општествени средства противно на законот се намалени нивните приходи.

Член 67

Управно-сметковните спорови ги решава вишиот стопански суд во прв степен. Овој суд ги решава и управно-сметковните спорови по тужбите против конечните решенија донесени според членот 63 на овој закон.

Против одлуката на вишиот стопански суд може да му се изјави жалба на Врховниот стопански суд.

Член 68

Против правносилната одлука на вишиот стопански суд за која Врховниот стопански суд не расправал по повод на жалба, претседателот на Врховниот стопански суд може да подигне барање за заштита на законитоста.

Против одлуката на Врховниот стопански суд сојузниот јавен обвинител може на Врховниот суд на Југославија да му поднесе барање за заштита на законитоста, ако е со таа одлука сторена потешка повреда на законот.

Барање за заштита на законитоста може да се подигне во рок од 45 дена од денот на доставувањето на одлуката до странките.

Во управно-сметковните спорови согласно се применуваат одредбите од Законот за управните спорови односно од Законот за процесната постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА**1. Организациони единици****Член 69**

Организациони единици на Службата се: филијали — за определени подрачја, со седиште во определени места каде што тоа го бараат потребите на корисниците на општествени средства и на опш. зено-политичките заедници; главни филијали — за териториите на автономните покраини, со седиште во главните градови на покраините; центри — за териториите на републиката, со седиште во главните градови на републиките; Главцентри — за териториите на републиките, со седиште во Белград.

Филијали се организациони единици што непосредно ги извршуваат сите задачи и работи од делокругот на Службата, освен задачите и работите што, врз основа на овој закон и статутот на Службата, спаѓаат во делокругот на главна филијала, централа и Главната централа.

Филијалите можат за извршување на определени работи да имаат издвоени работни единици (експозитури и сл.) во седиштето на филијалата или надвор од тоа седиште.

Член 70

Со статутот на Службата се утврдуваат начинот и условите за основање и укинување на филијалите и нивните издвоени работни единици, делокругот на организационите единици, меѓусебните односи на тие единици и начелата за внатрешната организација во единиците на Службата.

Организационите единици со општ акт ја утврдуваат својата внатрешна организација, во согласност со начелата утврдени со статутот на Службата.

2. Органи на управувањето на Службата**Член 71**

Службата ја управуваат работниците во неа запослени, непосредно и преку своите органи на управувањето.

Член 72

Органи на управувањето на Службата се советот на работната заедница на Службата (во понатамошниот текст: советот на Службата) и генералниот директор на Службата.

Органи на управувањето на организационата единица на Службата се советот на работната заедница на организационата единица (во понатамошниот текст: советот на единицата) и старешината на организационата единица.

Со статутот на Службата може да се предвиди да се образува совет на работната заедница на Службата за територијата на републиката односно автономната покраина.

Член 73

Членовите на советот на Службата ги избираат и ги отповикуваат работниците на сите организациони единици на Службата, на начинот и по постапката што се утврдени со статутот на Службата, а во согласност со Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

Член 74

Генералниот директор на Службата го именува и го разрешува од должност Сојузната скупштина.

Генералниот директор има заменик.

Заменикот на генералниот директор го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Во случај на отсутност или спреченост, генералниот директор го заменува заменикот со сите права и овластувања на генерален директор.

Со статутот или друг акт на Службата се утврдува кои работи генералниот директор може да пренесе на својот заменик и други раководни работници на Службата.

Член 75

Советот на Службата и генералниот директор ги донесуваат: статутот на Службата; годишната програма за работа на Службата и тарифата на надоместоците на Службата, за највисоките износи на надоместоците за работите и услугите што ги врши Службата.

Советот на Службата самостојно или со генералниот директор одлучува и за други прашања предвидени со закон или со статутот на Службата.

Член 76

Генералниот директор раководи со работата на Службата, ја претставува и ја застапува Службата, се грижи за организацијата на работата на Службата, донесува стручни упатства за вршење на работите на организационите единици и врши други работи што со овој или друг закон како и со статутот или друг општ акт на Службата му се ставени во делокруг.

Генералниот директор е одговорен пред Сојузната скупштина за работата и извршувањето на задачите и работите од делокругот на Службата како целина.

Член 77

Членовите на советот на единицата ги избираат и ги отповикуваат работниците на таа единица, на начинот и по постапката што се утврдени со статутот на Службата, а во согласност со одредбите од законот што се однесуваат на изборот на органите на управувањето во единиците на работните организации.

Бројот на членовите на советот на единицата и начинот на работата и одлучувањето на советот се определуваат со статутот на Службата и општиот акт на односната организациона единица.

Член 78

Советот на единицата одлучува за распределбата на доходот, распределбата на личните доходи, работните односи и користењето на средствата од фондот за заедничка потрошувачка; се грижи за стручно образование на работниците и за обезбедувањето услови за работа на работниците; распишува референдум по прашања од значење за односната организациона единица; одлучува за свикнување собири на работните луѓе, и донесува деловник за својата работа.

Член 79

Советот на единицата и старешината на единицата донесуваат: годишна програма за работа и планови за работа на организационата единица, во согласност со годишната програма за работа и плановите за работа на Службата.

Со статутот на Службата се определува за кои други прашања советот одлучува самостојно или со старешината на единицата.

Член 80

Старешината на организационата единица раководе со работата и ги организира работите од делокругот на организационата единица.

Старешината на организационата единица ја претставува организационата единица во работите од нејзиниот делокруг и е одговорен за извршувањето на работите од делокругот на единицата.

Со статутот на Службата може да се предвиди во кои работи и под кои услови старешината на организационата единица може да ја застапува и обврзува Службата како целина.

Старешината ја застапува организационата единица во нејзините имотни односи со трети лица во границите на средствата со кои располага организационата единица.

Член 81

Старешината на филијала го прима на работа и го разрешува од должност советот на филијалата, со согласност од собранието на општината на чија територија е седиштето на филијалата и со согласност од старешината на централата односно старешината на главната филијала.

Во градовите во кои постојат повеќе општини, а една филијала, согласноста за прием на работа и за разрешување на старешината на филијалата ја дава собранието на градот.

Старешината на главна филијала го именува и го разрешува од должност собранието на автономната покраина.

Старешината на централа го именува и го разрешува од должност собранието на републиката. Помошниците на генералниот директор ги примаат на работа и ги разрешуваат од должноста советот на Службата и генералниот директор.

Член 82

Ако генералниот директор односно старешината на организационата единица најде дека е општиот акт или поединечен акт на советот на Службата односно советот на единицата, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои е за одлучување предвидена надлежноста на судот, во спротивност со законот, или дека е поединечниот акт во спротивност со општиот акт на Службата односно на нејзина организацио-

на единица, ќе го предупреди за тоа советот на Службата односно советот на единицата. Ако и по тоа предупредување советот на Службата односно советот на единицата остане при својот акт, генералниот директор ќе му предложи на Сојузниот извршен совет да го запре извршувањето на актот на советот на Службата, односно старешината на единицата ќе им предложи на советот на Службата и генералниот директор да го запрат извршувањето на актот на советот на единицата.

До донесувањето на актот со кој се решава за предлогот за запирање на извршувањето, актот на советот на Службата односно советот на единицата чие запирање е предложено не може да се изврши.

Член 83

Заради координација на работата на подготвување годишни програми за работа и изработка на тарифата на надоместоците што Службата ги наплатува од корисниците на општествени средства, заради разгледување на извршувањето на програмите за работа, годишниот извештај и завршните сметки на организационите единици на Службата, како и заради остварување соработка помеѓу Службата и корисниците на општествени средства, при Главната централа, централите и главните филијали на Службата се образуваат совети за координација на работата на Службата.

Советот за координација на работата на Службата при Главната централа го сочинуваат: претставник на Сојузната стопанска комора, претставник на Народната банка на Југославија и претставници на органите и организациите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет. Генералниот директор на Службата старешините на централите и старешините на главните филијали на Службата по својата положба се членови на Советот.

Советот за координација на работата при централата односно главната филијала го сочинуваат: претставник на републичката односно покраинската стопанска комора, претставник на Народната банка на Југославија и претставници на органите и организациите што ќе ги определи републичкиот односно покраинскиот извршен совет. Старешината на централата и старешините на главните филијали по својата положба се членови на советот при централата. Старешината на главната филијала по својата положба е член на советот при главната филијала. Старешините на филијалите во поголеми стопански центри што се определени со статутот на Службата по својата положба се членови на советот при централата односно главната филијала.

Советите за координација на работата на Службата донесуваат деловници за својата работа.

3. Средства за работа на Службата**Член 84**

За извршување на работите од својот делокруг Службата наплатува надоместоци, и тоа:

1) за услуги во вршење на платниот промет во земјата — од корисниците на општествени средства;

2) за вршење работи на евиденција и контрола и информативно-аналитични работи — од општествено-политичките заедници и општествените фондови.

Износите на надоместоците за работите и услугите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со тарифата на надоместоците на Службата.

Тарифата на надоместоците на Службата содржи надоместоци за работите и услугите од сите организациони единици на Службата.

Член 85

Сојузната скупштина ги пропишува највисоките износи до кои Службата може со својата тарифа да ја утврдува височината на надоместоците за услугите и работите од членот 84 на овој закон.

Член 86

Организационата единица на Службата може за работите и услугите од својот делокруг да утврдува надоместоци пониски од надоместоците утврдени со тарифата на надоместоците на Службата, на товар на делот од надоместокот што на неа ѝ припаѓа.

Член 87

Надоместоците за услугите и работите од членот 84 на овој закон Службата ги пресметува и ги наплатува од сметките на корисниците на услугите односно од сметките на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови, на начинот предвиден со тарифата на надоместоците на Службата.

Член 88

Службата односно организационата единица остварува приходи и од надоместоци за работите и услугите што во смисла на овој закон ги врши врз основа на договор по посебни барања на одделни општествено-политички заедници и корисници на општествени средства.

Член 89

Од приходите што ќе ги оствари, секоја организациона единица го утврдува својот вкупен приход и доход според обемот и квалитетот на извршените работи и услуги.

Остварениот доход организационата единица самостојно го распределува, според основните мерила што ги утврдува со својот општ акт, а во согласност со статутот на Службата.

Член 90

Утврдување на вкупниот приход и доход и распределба на доходот организационата единица врши на начинот предвиден со прописите што важат за стопанските организации, ако со овој закон не е предвидено поинаку.

Организационата единица конечно го утврдува вкупниот приход и доход и го распределува доходот со својата завршна сметка, што ја донесуваат советот на единицата и старешината на организационата единица.

Член 91

Вкупен приход и доход на Службата како целина сочинуваат вкупниот приход и доходот на сите нејзини организациони единици.

Со завршната сметка и периодичната пресметка на Службата како целина се опфаќаат завршните сметки и периодичните пресметки на сите нејзини организациони единици.

Завршната сметка на Службата ја донесуваат советот на Службата и генералниот директор. Завршната сметка на Службата, со годишен извештај, ѝ се доставува на Сојузната скупштина на разгледување.

Член 92

Службата не плаќа интерес на фондовите во стопанството.

Во работите што се однесуваат на вршење работи според овој закон Службата не плаќа такси на списите и дејствијата во постапката кај државните органи и судови.

Член 93

Со статутот или друг општ акт на Службата поблиску се определуваат мерилата за учество на организационите единици во приходите, кои фондови имаат организационите единици на Службата, образувањето и користењето на заедничките фондови на Службата како целина, начинот за здружување на средствата, и други прашања во врска со средствата за работа на Службата.

Член 94

Службата води книговодство по начелата на двојното книговодство, а според единствениот систем на сметките и прописите што се однесуваат на стопанските организации.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 95

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за стопански престап работна или друга самоуправна организација односно друго правно лице:

1) ако не ги отстрани утврдените незаконитости и неправилности, или не ги изврши наложените мерки предвидени со закон или други прописи, во рокот определен со решението на Службата;

2) ако паричните средства не ги води на сметките кај Службата или врши плаќање противно на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него;

3) ако во пропишаниот рок не ѝ ја достави на Службата завршната сметка или периодичната пресметка;

4) ако издаде налог за плаќање, а на сметката нема покритие.

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 50 до 3.000 динари и одговорното лице во работната или во друга самоуправна организација односно во друго правно лице.

Член 96

Со парична казна од 200 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна или самоуправна организација односно друго правно лице:

1) ако не му дозволи односно не му овозможи на овластениот работник на Службата во редовното работно време да изврши контрола во смисла на одредбите на овој закон, или го попречува во вршењето на контрола;

2) ако во пропишаниот рок не ѝ ги достави на Службата пресметките, друга документација или податоци што се определени со прописите;

3) ако на Службата, во рокот определен со нејзиното решение, не ѝ го поднесе бараното објаснение.

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 30 до 500 динари и одговорното лице во работната или друга самоуправна организација односно во друго правно лице.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 97

Службата е должна да донесе свој статут во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Прашањата што според овој закон се регулираат со статутот на Службата, ќе се регулираат до донесувањето на тој статут со одлука на советот на Службата и генералниот директор, односно на советот на единицата и старешината на организационата единица, во согласност со овој закон.

Член 98

Одредбите од овој закон за средствата за работа на Службата ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Финансирањето на Службата до 31 декември 1967 година ќе се врши според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 99

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ” бр. 23/65 и 57/65).

Член 100

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

346.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за здравственото осигурување, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 580
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66 и 52/66) во членот 60 став 1 зборовите: „во работен однос кај приватни работодавци“ се заменуваат со зборовите: „во работен однос и учениците во стопанството кај приватни работодавци“.

Во ставот 2 по зборовите: „спреченост за работа“ се додаваат зборовите: „од ставот 1 на овој член, како и во сите случаи за осигурениците на кои им припаѓа надоместок на личниот доход а кои не се опфатени во тој став“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) На избраните лица (член 12 став 1 точка 2) и лицата именувани од претставнички тела височината на надоместокот на личниот доход за првите 30 дена спреченост за работа им ја определува со општ акт претставничкото тело чии членови се тие односно кое ги избира или ги именува.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Во членот 61 уводната реченица се менува и гласи:

„Надоместок на личниот доход во височина од 100% од основот за надоместок припаѓа од првиот ден на изостанокот од работа односно кога височината на тој надоместок се утврдува од страна на организацијата или собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување (член 60 став 1) — од триесет и првиот ден на изостанокот од работа.“

Член 3

Во членот 67 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) На лицата од ставот 1 на овој член што се уживатели на пензија или инвалиди на трудот — уживатели на материјално обезбедување односно привремен надоместок според прописите за инвалидското осигурување, овие пензиски односно инвалидски примања им се исплатуваат во ненамален износ и додека уживателот се наоѓа во стационарна здравствена или друга специјализирана установа во која има сместување и исхрана (член 62).“

Во ставот 2, кој станува став 3, по зборовите: „износот од 100% на надоместокот“ се додаваат запирка и зборовите: „односно помеѓу полниот износ на пензиските или инвалидските примања (став 2)

и износот на тие примања намалени според членот 62 на овој закон“.

Член 4

Во членот 68 став 4 зборовите: „по добиен упат од надлежниот југословенски орган“ се заменуваат со зборовите: „кај странски работодавец“, а зборовите: „став 1“ — со зборовите: „ст. 1 и 3“.

Член 5

Во членот 72 став 4 зборовите: „по добиен упат од надлежниот југословенски орган“ се заменуваат со зборовите: „кај странски работодавец“, а зборовите: „став 1“ — со зборовите: „ст. 1 и 3“.

Член 6

Во членот 92 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„(2) Како основ за надоместок на личниот доход на уметник се зема просечниот износ на основите што служеле за плаќање на придонесот за здравствено осигурување по кои уметникот бил осигурен во изминатата календарска година.

(3) Височината на надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа (став 1) и во другите случаи на спреченост за работа се определува со одлука на собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување (член 60 став 2) односно со примена на членот 61 точка 3 на овој закон.“

Член 7

Во членот 98 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Како основ за надоместок на личниот доход на осигуреник — занаетчија се зема просечниот износ на основите што служеле за плаќање на придонесот за здравствено осигурување на кои занаетчијата бил осигурен во изминатата календарска година.“

Член 8

Во членот 99 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Височината на надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа (член 98 став 1) и во другите случаи на спреченост за работа се определува со одлука на собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување (член 60 став 2) односно со примена на членот 61 точка 3 од овој закон.“

Член 9

Одредбите од чл. 1 до 8 на овој закон ќе се применуваат и на периодот од 8 јануари 1966 година до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

347.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за здравствената заштита на странци во Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 14 април 1967 година.

П. Р. бр. 586
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Лица од странско државјанство и лица без државјанство (во понатамошниот текст: странци) што се постојано настането или привремено престојуваат во Југославија, или кои минуваат преку територијата на Југославија, имаат право на здравствена заштита според одредбите од овој закон.

Во поглед на здравствената заштита на странци на кои таа заштита им е обезбедена според прописите за здравственото осигурување во Југославија или врз основа на меѓународна спогодба, важат тие прописи односно спогодба.

Член 2

Секоја здравствена установа и секој здравствен работник се должни да му укажат на странец итна медицинска помош под условите и на начинот на кој ваква помош им се укажува на југословенски државјани

Член 3

За користење здравствени услуги во Југославија, странецот ѝ плаќа надоместок на здравствената установа по утврдените цени, ако со закон или меѓународна спогодба не е определено поинаку.

Член 4

Ако странец бара здравствени услуги под посебни услови (посебен лекарски преглед, конзилијарен преглед, посебно сместување, посебна исхрана и др.), височината на надоместокот за тие услуги се утврдува со спогодба помеѓу корисникот на услугите и здравствената установа, ако цена на такви услуги не е утврдена со ценовникот на здравствената установа.

Член 5

Странци што во Југославија се школуваат или се стручно усовршуваат задолжително се осигуруваат на здравствена заштита во согласност со републички прописи.

За странци што се наоѓаат во Југославија како стипендисти на југословенски органи или организации придонесите за здравствено осигурување ги плаќа органот односно организацијата давател на стипендијата, ако со договорот за стипендија не е предвидено самите да ги поднесуваат придонесите за здравствено осигурување.

Странци што се школуваат или се усовршуваат во Југославија, а не се стипендисти на југословенски органи или организации, плаќаат придонес за здравствено осигурување од своите средства, ако здравствено не се осигурени по друг основ за осигурување.

Член 6

Здравствена установа што му укажала итна медицинска помош на странец од членот 1 на овој закон, а не можела да ја наплати, има право на надоместок од средствата на републиката на чија територија е седиштето на установата.

Член 7

Надоместокот за здравствени услуги укажани на странци што се постојано настанети во Југославија, а што не се здравствено осигурени и не се материјално обезбедени, паѓа на товар на онаа република на чија територија се настанети тие.

Член 8

Со средствата на федерацијата се плаќа надоместок за здравствени услуги:

1) за странци на кои им е признаен статус на бегалци и за странци на кои им е одобрен азил во Југославија, ако се материјално необезбедени или ако од нив не можеле да се наплатат трошоците за здравствени услуги;

2) за странци заболени од колера, чума, пегавец, повратна треска, големи сипанци и жолта треска (карантински болести);

3) за странци — членови на посада на странски поморски бродови или пловила за внатрешна пловидба, заболени од венерички болести и лекувани во здравствени установи определени од републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 9

Работните и други организации и органи што со договор со странски органи и организации преземаат обврска да им обезбедат здравствени услуги на странци во Југославија, ако надоместоците за овие услуги паѓаат на нивни товар, должни се на барање на странецот да издадат посебна потврда за правото на користење здравствени услуги во здравствените установи во Југославија.

Член 10

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува pobliski прописи за начинот на кој од средствата на федерацијата ќе им се дава надоместок на здравствените установи во смисла на членот 8 од овој закон.

Член 11

Со републички пропис ќе се регулираат условите и начинот на кој од средствата на републиката ќе им се дава надоместокот на здравствените установи во смисла на чл. 6 и 7 од овој закон.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Одлуката за трошоците за спроведување на мерките за заштита од внесување и ширење на големите сипанци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62);

2) одредбата на точката 14 под г) од Одлуката за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/53 и 24/57);

3) Наредбата за начинот на плаќање на трошоците за лекување на странски државјани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58).

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

348.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 581

11 мај 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Член 1

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/65) членот 11 се менува и гласи:

„(1) Финаниски средства за остварување на правата според овој закон и прописите донесени врз основа на него, обезбедуваат:

1) федерацијата — за личната и семејната инвалиднина, за додатокот за неа и помош од друго лице ортопедскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и постојаниот инвалидски додаток;

2) републиките — за остварување на другите инвалидски права.

(2) Средствата за финансирање на издатоците за остварување на правата од точката 2 на ставот 1 на овој член ги обезбедуваат републиките во согласност со правата утврдени со овој закон и со прописите на републиката. Федерацијата, заради осигурување досегашниот обем на правата што не се опфатени со точката 1 на ставот 1 на овој член, трајно им го отстапува на републиките делот од приходот од сојузен придонес од личниот доход од работен однос во процент од вкупниот износ на тој приход кој се остварува на територијата на односната република.

(3) Процентот од ставот 2 на овој член за секоја република се утврдува со важење за периодот на среднорочниот план на развојот на Југославија со одлука на Сојузната скупштина. Ако во текот на овој период дојде до промена на стопата на сојузниот придонес од личниот доход од работен однос, ќе се извршат соодветни измени на утврдените проценти за отстапување на приходот од тој придонес.

(4) За периодот опфатен со Општествениот план на развојот Југославија од 1966 до 1967 година процентите од ставот 2 на овој член ќе се утврдат тргнувајќи од податоците за остварениот приход од сојузен придонес од личниот доход од работен однос и за потрошените средства за целите од точката 2 на ставот 1 на овој член на територијата на секоја република, а според состојбата по завршната сметка за 1966 година.“

Член 2

Во членот 12 по точката 4 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„5) посебен инвалидски додаток;

6) постојан инвалидски додаток;”.

Досегашната точка 5 станува точка 7.

Член 3

Во членот 14 став 2 табелата на месечните износи на инвалиднината се менува и гласи:

„Група	Процент на воен инвалидитет	Месечен износ на инвалиднината динари
I	100% и потребна постојана неа и помош од друго лице	610
II	100%	436
III	90%	334
IV	80%	247
V	70%	175
VI	60%	109
VII	50%	74”

Во ставот 3 табелата на годишните износи на инвалиднината се менува и гласи:

„Група	Процент на воен инвалидитет	Годишен износ на инвалиднината динари
VIII	40%	425
IX	30%	319
X	20%	213”

Член 4

Во членот 22 став 1 износот: „33.800” се заменува со износот: „490”.

Член 5

Во членот 26 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и со пропис на републиката”.

Во ставот 1 ознаката: „(1)” и ставот 2 се бришат.

Член 6

Во членот 27 став 1 точка 3 зборовите: „наведени во членот 30 став 1 на овој закон или поголема од тие износи” се заменуваат со зборовите: „што ќе ги определи републиката со свој пропис”.

Точката 4 се менува и гласи:

„4) да ги исполнуваат другите економски услови што ќе ги предвиди републиката со свој пропис.”.

Член 7

Во членот 29 на крајот се додаваат запирка и зборовите. „ако со закон на републиката не е пропишано поинаку.”.

Член 8

Членот 30 се менува и гласи:

„(1) Височината на инвалидскиот додаток и елементите од кои зависи таа ги определува републиката.

(2) Ако двајца или повеќе соуживатели на семејна инвалиднина исполнуваат услови за остварување правото на инвалидски додаток, инвалидскиот додаток се зголемува за 15% за секој понатамошен соуживател, ако со пропис на републиката не е предвиден поголем процент на зголемување.

(3) На воени инвалиди од војните што се самохрани или боледуваат од активна туберкулоза како и на самохрани уживатели на семејна инвалиднина, ќе им се зголеми инвалидскиот додаток за износот што ќе го пропише републиката со свој закон, ако нивното домаќинство нема приходи од земјоделство.”

Член 9

Чл. 31 до 34 се бришат.

Член 10

Досегашниот член 36 станува член 35.

Член 11

Над досегашниот член 35, кој станува член 36, се додава нов назив на оддел, кој гласи: „д) Постојан инвалидски додаток”.

Во новиот член 36 се додава нов став 1, кој гласи:

„(1) На уживатели на лична и семејна инвалиднина што постојано престојуваат во странство, а на кои определените инвалидски принадлежности (член 74) им се исплатуваат во трансфер, им припаѓа постојан инвалидски додаток.”

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, во уводната реченица зборовите: „(член 26 став 2)” се бришат.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

Над членот 37 се додава нов назив на оддел, кој гласи: „f) Посебен инвалидски додаток“.

Во членот 37 став 1 по зборовите: „посебен инвалидски додаток“ се додаваат зборовите: „во височината и под условите што се пропишани со овој закон“.

Во ставот 5 зборовите: „и тоа како на корисникот така и на членовите на семејството, применувајќи ги на сообразен начин одредбите од чл. 29, 30, 31, 32 и 33 на овој закон,“ се заменуваат со зборовите: „определени со републички прописи,“.

Член 13

Во членот 41 зборовите: „инвалидскиот односно“ и зборовите: „инвалидскиот и“ се бришат, а бројот: „35“ се заменува со бројот: „36“.

Член 14

Во членот 42 зборовите: „инвалидскиот додаток и на“ се бришат.

Член 15

Во членот 44 став 1 зборот: „Додатокот“ се заменува со зборовите: „Личната инвалиднина, додатокот“.

Во ставот 2 по зборовите: „усогласување на“ се додаваат зборовите: „личната инвалиднина и“.

Член 16

Во членот 45 став 2 зборот: „додатоците,“ се заменува со зборовите: „личната инвалиднина, додатокот за неа и помош од друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инвалидски додаток,“ а на крајот на ставот се додаваат записка и зборовите: „а одлука за усогласување на инвалидскиот додаток донесува органот определен со пропис на републиката, врз основа на движењето на животните трошоци во републиката“.

Член 17

По членот 52 се додава нов член 52а, кој гласи: „Републиките можат да ја прошируваат здравствената заштита и врз другите уживатели на семејна инвалиднина и членови на семејствата на воени инвалиди од војните.“

Член 18

Членот 53 се менува и гласи:

„(1) Корисниците на здравствена заштита според овој закон учествуваат во поднесување трошоци за користење лекови и незадолжителна имунизација, и тоа во случаите и со износите што се определени според прописите за здравственото осигурување на работниците.“

(2) Воените инвалиди од војните, без оглед на тоа дали имаат својство на осигурено лице или го немаат тоа својство, не учествуваат во поднесувањето на трошоците за користење други видови здравствени услуги определени од собрание на заедницата на социјалното осигурување.

(3) Надлежниот општински орган на управата со надлежниот комунален завод за социјално осигурување ги пресметува трошоците за користење други видови здравствени услуги од ставот 2 на овој член за воените инвалиди од војните што имаат својство на осигурено лице. Тие можат да се спогодат сите овие исплати да се вршат во вид на паушален надоместок.“

Член 19

Членот 56 се менува и гласи:

„На воени инвалиди од војните им припаѓа за време на траењето на професионалната рехабилитација материјално обезбедување во височината и под условите што се утврдуваат со прописи на републиката.“

Член 20

Во членот 57 ст. 1 до 4 се бришат.

Член 21

Во членот 67 ставот 4 се менува и гласи:

„(4) Височината на паушалниот надоместок ја утврдуваат републиките зависно од зафатнината на возилото и годината на употребата. Републиките го пропишуваат и начинот за исплатување на тој надоместок, видот на моторното возило и обемот на осигурувањето на возилото.“

Ставот 5 се брише.

Член 22

Во членот 68 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Поблиските услови за добивање регрес, височината на регресот и елементите од кои зависи височината на регресот, како и дејството на отуѓувањето на возилото врз добиениот регрес, ќе ги пропише републиката.“

Ст. 3 до 6 се бришат.

Член 23

Членот 69 се брише.

Член 24

Во членот 73 став 2 на две места по зборовите: „инвалидскиот додаток“ се додаваат зборовите: „односно посебниот инвалидски додаток“ а на едно место по зборовите: „инвалидски додаток“ — зборовите: „односно посебен инвалидски додаток“.

Член 25

Во членот 74 зборовите: „предвиден во членот 26 став 2 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „(член 36)“.

Член 26

Во членот 86 ставот 4 се брише.

Член 27

Чл. 90 и 91 се бришат.

Член 28

Во членот 102 став 1 точка 1 зборовите: „обезбедени во сојузниот буџет“ се заменуваат со зборовите: „на републиката“.

Член 29

Во членот 103 став 1 зборовите: „обезбедени во сојузниот буџет“ се заменуваат со зборовите: „на републиката“.

Во ставот 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Оваа разлика им ја исплатуваат општинските органи на управата надлежни за исплатување на инвалидските припаджности, и тоа на работните организации кај кои воените инвалиди од војните се на работа за првите 30 дена спреченост за работа, односно на фондотите на здравственото осигурување на комуналните заедници над 30 дена спреченост за работа, на начинот што ќе го пропише републичкиот орган надлежен за работите на социјалната заштита.“

Член 30

Во членот 104 став 1 зборовите: „овој закон или со прописите донесени врз основа на него“ се заменуваат со зборовите: „закон на републиката“.

Во ставот 2 зборовите: „сојузниот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „органот што ќе биде определен со закон на републиката“.

Член 31

Во членот 105 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Начинот за регулирање на односите со природните лекувалишта што даваат здравствена заштита според овој закон, како и со организациите што произведуваат протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи се пропишува со закон на републиката.“

Ставот 4 се брише.

Член 32

Членот 106 се менува и гласи:

„Со закон на републиката може да се определи уживателите на инвалидски додаток за време додека престојуваат во стационарна здравствена установа да примаат инвалидски додаток и посебен инвалидски додаток во намален износ.“

Член 33

Членот 111 се менува и гласи:

„(1) Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за работата на лекарските комисии од членот 86 ст. 1 и 2 на овој закон, и ги пропишува индикациите и роковите на траењето за протезите, ортопедските и други помагала и санитарни справи (член 102 став 1 точка 1).

(2) Републиките ги пропишуваат индикациите за лекување во природни лекувалишта и начинот на кој се остварува тоа лекување (член 50 став 2), како и начинот и постапката за добивање протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи и стручната контрола на истите.

(3) Со пропис на републиката можат да се установаат посебни премии за корисниците што протезите и ортопедските и други помагала уредно ги одржуваат, така што да ги користат и по рокот определен за нивното траење, да се определи височината и да се пропишат начинот и условите за давање тие премии.“

Член 34

По членот 121 се додава нов член 121а, кој гласи:

„(1) Надлежните општински органи на управата се должни да водат евиденција за уживателите на инвалидски припадности, која обезбедува собирање на потребните статистички податоци.

(2) Евиденцијата за уживателите на инвалидски припадности ја сочинуваат: евиденција за уживателите на лична инвалиднина — по групи односно проценти на инвалидитетот; евиденција за уживателите на семејна инвалиднина — по роднинство и бројот на уживателите односно по бројот на лицата по кои се ужива семејната инвалиднина; евиденција за уживателите на ортопедски додаток — по степени на телесното оштетување; евиденција за уживателите на инвалидски додаток и други форми на инвалидски припадности — по категории и групи износи на истите.

(3) Евиденцијата се води со внесување податоци и промени во средствата за водење евиденција (картотека, книга, ликвидационен лист, образци и сл.).

(4) Извештај со податоците од евиденцијата според состојбата на крајот на полугодишното надлежните општински органи на управата му доставуваат на надлежниот републички орган на управата, а овој му доставува свој извештај на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика.

(5) Содржината на евиденцијата и средствата за водење евиденција од ставот 3 на овој член, како и роковите и начинот за доставување на извештаите од ставот 4 на овој член, ги определува сојузниот секретар за здравство и социјална политика.“

Член 35

Додека републиките не донесат свои прописи врз основа на овластувањата од овој закон, согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за воените инвалиди од војните, што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон и од други сојузни прописи донесени врз основа на него.

Член 36

Правото на инвалидскиот додаток и правото на посебниот инвалидски додаток што стасуваат по 31 декември 1966 година ќе се регулираат и височината на додатокот ќе се определува, без понатамош-

ното намалување предвидено во членот 33 ст. 1 и 2 на Законот за воените инвалиди од војните:

1) според месечниот личен доход што на членовите на семејството на корисникот им е исплатен како аконтација за декември 1966 година односно за првиот месец по стапување во работен однос на член на домаќинството, намален за 67% — за додатокот што ќе стаса до 30 јуни 1967 година;

2) според месечниот личен доход што на членовите на семејството на корисникот ќе им биде исплатен како аконтација за јуни 1967 година односно за првиот месец по стапување во работен однос на член на домаќинството, намален за 67% — за додатокот што ќе стаса од 1 јули до 31 декември 1967 година;

3) според катастарскиот приход што служел за разрез на данокот за 1964 година — за додатокот што ќе стаса до 31 декември 1967 година;

4) според пензијата што припаѓала за декември 1966 година, и тоа според пензијата на членовите на домаќинството намалена за 70%, а според пензијата на корисникот намалена за 33% — за додатокот што ќе стаса од 1 јануари до 31 декември 1967 година.

Одредбите од точ. 2, 3 и 4 на ставот 1 на овој член ќе се применуваат и врз додатоките што ќе стасаат по 31 декември 1967 година, ако со прописи на републиката не биде регулирано поинаку.

Одредбите од овој член согласно ќе се применуваат и врз материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација.

Член 37

На воените инвалиди од војните што постојано живеат во странство им припаѓаат инвалидски припадности во износи што за односната група на инвалидитет припаѓале до влегувањето во сила на овој закон согласно со членот 130 од Законот за воените инвалиди од војните.

Член 38

Одредбите од чл. 14 до 19 и членот 20 став 3 на Уредбата за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/60 и 10/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64) престануваат да важат со денот на донесувањето на прописите на републиките според членот 56 од Законот за воените инвалиди од војните.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, врз воените инвалиди од војните и децата на кои право на професионална рехабилитација ќе им биде признаено до 30 јуни 1967 година, одредбите на членовите наведени во ставот 1 на овој член ќе се применуваат и по донесувањето на републичките прописи, ако е тоа за нив поповолно.

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на соодветните прописи што републиките ќе ги донесат врз основа на овластувањата од Законот за воените инвалиди од војните престануваат да важат:

1) одредбите од членот 129 на Законот за воените инвалиди од војните што се однесуваат на инвалидскиот додаток и материјалното обезбедување;

2) одредбите од Уредбата за начинот на утврдување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и постојаниот инвалидски додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) што се однесуваат на инвалидскиот додаток;

3) одредбите од Наредбата за зголемување на додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66) што се однесуваат на инвалидскиот додаток;

4) одредбите од Правилникот за снабдување на воените инвалиди од војните со протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63) што се одне-

суваат на начинот и постапката за добивање протези, ортопедски и други помагала и помошни, санитарни справи и стручната контрола на истите;

5) Правилникот за лекување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/63);

6) Правилникот за определување на височината и начинот на исплатувањето на надоместоците на воените инвалиди од војните на име трошоци за поправка и трошоци за осигурување на патнички моторни возила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/65);

7) Правилникот за утврдување на височината на регресот на воените инвалиди од војните при купување патнички моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/65);

8) Упатството за инвалидската здравствена книшка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/59 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

9) одредбите од Наредбата за зголемување на додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток што стасуваат во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66) што се однесуваат на инвалидскиот додаток.

Член 40

Одредбите на членот 1 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Одредбите на чл. 4 и 36 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1967 година.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

349.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за инвалидското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 578

11 мај 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66 и 1/67) во членот 24 став 1 во уводната реченица и во ставот 2 зборовите: „и телесно оштетување“ се бришат.

Член 2

Во членот 26а на почетокот на ставот се става ознака: „(1)“ и се додава нов став, кој гласи:

„(2) Доказите за фактите утврдени во смисла на ставот 1 на овој член организацијата, органот односно приватниот работодавец му ги доставува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување заедно со пријава на осигурување.“

Член 3

Во називот на пододделот над членот 35 зборовите: „и телесно оштетување“ се бришат.

Член 4

Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) По исклучок од одредбата на членот 3 од овој закон, осигурениците осигурени како лица на младински работни акции (член 17) се здобиваат со правата предвидени со овој закон и во случај на телесно оштетување предизвикано со болест или повреда во врска со престојот на такви акции.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува“ се заменуваат со зборовите: „Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат“.

Член 5

Во членот 53 став 4 зборовите: „телесно оштетување како и случаите на опасност од настапување на инвалидност“ се заменуваат со зборовите: „опасност од настапување на инвалидност како и на телесно оштетување кога е тоа предизвикано со несреќа при работата или со професионална болест“

Член 6

Во членот 81 став 2 во втората реченица на крајот се додаваат зборовите: „или со право на старосна пензија освен правото на предвремена пензија според членот 28 од Основниот закон за пензиското осигурување“.

Во ставот 4 во првата реченица зборовите: „инвалид на трудот“ се заменуваат со зборовите: „корисник на тој додаток (ст. 1 и 2)“, а во втората реченица зборот: „инвалидот“ — со зборот: „корисникот“.

Член 7

Во членот 83 став 2 зборовите: „како и на усогласувањето на заштитниот додаток со економските движења“ се бришат, а зборовите: „ст. 2 и 4 до 6“ се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3“.

Член 8

Во членот 84 став 3 по зборот: „настапи“ се додаваат зборовите: „поради несреќа при работата или професионална болест“.

Член 9

Во членот 88 став 1 зборовите: „односно на пензискиот стаж во смисла на ставот 1 од овој член“ се заменуваат со зборовите: „он членот 36 ст. 1 и 2 и членот 38 на овој закон или условот на пензискиот стаж од членот 36 став 3 на овој закон“.

Член 10

Во членот 93 став 1 зборовите: „за кои се исплатува додаток на деца“ се бришат, а зборовите: „напољно да се оспособат“ се заменуваат со зборовите: „да се оспособат за самостоен живот и работа“.

Член 11

Во членот 106 став 4 зборовите: „став 1“ се бришат.

Член 12

Во членот 116а став 2 зборовите: „материјално обезбедување на инвалидот“ се заменуваат со зборовите: „привремен надоместок на инвалидот“.

Член 13

Во членот 126 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) При утврдувањето на височината на надоместокот според ст. 1 и 2 на овој член на инвалидите на трудот на кои надоместокот поради помал личен доход им е определен за 1965 и 1966 година според членот 11 од Законот за измени и дополнења на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66) наместо личниот доход што работникот го остварил во годината која ѝ претходи на годината во која настапила неговата инвалидност, им се зема просечниот износ на личните доходи што во 1965 година ги оствариле сите работници што работеле на исти работни места односно на работни места што му одговараат на работното место на кое инвалидот на трудот работел непосредно пред настапувањето на инвалидност во истата работна организација, утврден според тој член. Така утврдениот просечен месечен износ на поранешниот личен доход се валоризира според ставот 2 на овој член.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

По досегашниот став 4, кој станува став 5, се додава нов став 6, кој гласи:

„(6) Аконтацијата на надоместокот според ставот 5 на овој член се пресметува од просечниот месечен износ на аконтациите на личниот доход што инвалидот на трудот ги примил од почетокот на работата на новото работно место па до извршената пресметка на личниот доход според првата наредна периодична пресметка, а како основ за утврдување на разликата се зема валоризираниот просечен месечен износ на аконтациите пресметани според истата периодична пресметка во календарската година што му претходела на настанокот на инвалидност.“

Досегашниот став 5 станува став 7.

Член 14

Во членот 218 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и на надлежниот комунален завод за социјално осигурување“.

Член 15

Во членот 258 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Работните места утврдени за спроведување на рехабилитација и за запослување на инвалиди на трудот (член 218) служат и за спроведување на рехабилитација и за запослување на лицата од ст. 1 и 2 на овој член, ако нема инвалиди на трудот што треба да се распоредат на тие работни места“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 16

Надоместокот поради помал личен доход определен според членот 11 од Законот за измени и дополнења на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66) ќе им се исплатува на живателите на тој надоместок до крајот на месецот во кој влегува во сила овој закон, а од првиот ден на наредниот месец им припаѓа надоместок утврден во смисла на членот 126 од Основниот закон за инвалидското осигурување.

Надоместоците поради помал личен доход определени според одредбите на членот 126 од Основниот закон за инвалидското осигурување што важеле до 13 јануари 1967 година односно надоместоците чија височина е утврдена според тие одредби до 1 март 1967 година, повторно ќе се утврдат во смисла на членот 126 од Основниот закон за инвалидското осигурување.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

350.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 577
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

О П Ш Т ЗАКОН**ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА****Член 1**

Согласно со начелата од овој закон се обезбедуваат средствата за организирано подигање и згрижување на децата од прегшколска и школска возраст (непосредна детска заштита), како и за остварување на постојано дополнително парично примање на семејствата на работниците со деца (додаток на деца).

Член 2

Работните и други организации и државните органи (во понатамошниот текст: организациите) плаќаат придонес за непосредна детска заштита и додаток на деца за работниците од средствата издвоени за лични доходи на работниците.

Придонес за непосредна детска заштита и додаток на деца за уживателите на пензија и инвалидите на трудот плаќа фондот на инвалидското и пензиското осигурување при кој овие лица ја остваруваат пензијата односно инвалидските права.

За лицата запослени кај приватни работодавци придонес за непосредна детска заштита и додаток на деца плаќа работодавецот.

Член 3

Стопата на придонесот со кој се обезбедуваат средствата за заштита на децата на работниците (член 2) и начинот на определување на тој придонес се утврдуваат со закон.

Основица на придонесот е личниот доход на работникот кој служи за утврдување на основницата за плаќање на придонесот за социјално осигурување на работниците.

Член 4

Со закон се утврдуваат основите и мерилата по кои од своите приходи општествено-политичките заедници обезбедуваат средства за непосредна детска заштита.

Член 5

За непосредна детска заштита можат да обезбедуваат средства работните и други организации и месните заедници, од средствата со кои самостојно располагаат, како и граѓаните од свои средства.

Член 6

Од средствата што се обезбедуваат за непосредна детска заштита и додаток на деца се образуваат, согласно со законот, посебни фондови.

Фондовите имаат органи на управување.

Со статутот на фондот, во согласност со законот, се утврдуваат неговите органи, нивниот состав и бројот на членовите, делокругот, начинот на работата и нивните меѓусебни односи.

Фондот има својство на правно лице.

Член 7

Со средствата што се обезбедуваат за додаток на деца се образува резерва на фондот, според мерилата утврдени со закон.

Расположивите средства на фондот на додатокот на деца, по издвојување за резерва на фондот (став 1), се користат за непосредна детска заштита во согласност со законот.

Член 8

Додаток на деца им припаѓа на работници на територијата на Југославија што работат со полно работно време, односно на уживатели на пензија и инвалиди на трудот — уживатели на материјално обезбедување или привремен надоместок.

На странски државјани им припаѓа право на додаток на деца под истите услови како и на југословенските државјани ако на територијата на Југославија се:

1) во работен однос кај југословенски државни органи, работни или други организации или работодавци;

2) во служба на меѓународни организации или установи на странски дипломатски или конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани што уживаат дипломатски имунитет, под услов таквото право да е предвидено со меѓународен договор.

На странски државјани им припаѓа право на додаток на деца само за децата што живеат со нив на територијата на Југославија, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 9

Правото на додаток на деца се стекнува зависно од височината на вкупниот приход на домаќинството, освен приходите што се изземаат во смисла на ставот 2 од овој член.

Во вкупниот приход на домаќинството, во смисла на ставот 1 од овој член, не влегуваат: инвалидизацијата за телесно оштетување и додатокот за помош и нега од страна на друго лице — според прописите за инвалидското осигурување, додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството на корисникот ниту другите негови примања или примања на членови на неговото домаќинство за кои е, според посебни прописи со кои се установува одделно примање, изречно предвидено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 10

Височината, условите и начинот за остварување и користење на додатокот на деца, како и лицата што стекнуваат право на додаток и децата за која се стекнува додаток, се утврдуваат со закон.

Член 11

Додадокот на деца не се зема предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството ако е имотната состојба услов за стекнување неког друго право.

Додатокот на деца не може да биде предмет на извршување или обезбедување, освен по судска одлука заради издржување — во корист на децата за кои се остварува тој додаток.

Член 12

Средствата на постојните фондови за додаток на деца образувани при републичките заводи за социјално осигурување, по намиравање на обврските на тие фондови се користат според одредбите на законот. Со тој закон се регулира и начинот за покривање на вишоците на расходите над приходите на постојните фондови за додаток на деца.

Член 13

Височината на стопата на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца на работниците која се утврдува во смисла на членот 3 од овој закон, за 1967 година не може да биде поголема од стопата на придонесот за додаток на деца што е утврдена според прописите важечки на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Со денот на почетокот на применувањето на републичкиот закон со кој ќе се регулира додатокот на деца, а најдоцна на 31 декември 1967 година, престануваат да важат:

1) Законот за додатокот на деца („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/65 и 52/66) и сите прописи донесени за извршување на тој закон;

2) одредбите на чл. 172 до 184 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67).

Член 15

Додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија ќе се регулира со посебен сојузен закон.

До денот на почетокот на применувањето на сојузниот закон од ставот 1 на овој член, но најдоцна до крајот на 1967 година, на додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија ќе се применуваат Законот за додатокот на деца и прописите важечки на денот на влегувањето во сила на тој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

351.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА

Се прогласува Законот за измена и дополнување на Основниот закон за искористувањето на лукиите и пристаништата, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 571
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА****Член 1**

Во Основниот закон за искористувањето на лукиите и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) во членот 56 став 1 зборовите: „вадење од брегот или од морето односно од водата — камен, чакал, песок и сл.“ се бришат.

Член 2

По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи: „Вадењето од морскиот брег или од морето односно од брегот или од водата на внатрешните пловни патишта — на камен, чакал и песок се врши под условите определени со закон на републиката.“

Член 3

До донесувањето на закон на републиката во смисла на членот 2 од овој закон вадењето од морскиот брег или од морето односно од брегот или од водата на внатрешните пловни патишта — на камен, чакал и песок ќе се врши врз основа на одобрение од општинското собрание односно органот на управата што тоа ќе го определи.

Во поглед издавањето на одобренија од ставот 1 на овој член ќе се применуваат одредбите од членот 56 став 2 и чл. 57 и 59 на Основниот закон за искористувањето на лукиите и пристаништата.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

352.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за баждарење на поморските бродови и чамци, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 573
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ****Член 1**

Во Законот за баждарење на поморските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64) во членот 7 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Носителот на правото за користење односно сопственикот на бродот е должен кон барањето со кое се бара баждарење на југословенски поморски брод да приложи нацрт на општиот план на бродот, во два примерка.

Нацртот на општиот план на бродот мора да содржи назначување на намената на сите простори и простории на бродот, како и текст на секој натпис што ја означува намената на секој простор или просторија на бродот.“

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи:

„На поморски брод со две или повеќе непрекинати палуби, покрај регистарската тонажа на целиот брод, може да му се пресмета и помалата регистарска тонажа, при чие пресметување се исклучуваат определените простори на меѓупалубјето.“

Член 3

Во членот 9 став 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „а на брод на кој му е пресметана помалата регистарска тонажа — и свидетелство за баждарската ознака.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На брод на кој му е издадено свидетелство за баждарска ознака ќе му се уцрта баждарската ознака.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборовите: „Свидетелството за баждарење“ се додаваат зборовите: „и свидетелството за баждарска ознака“.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

По новиот став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Одредбите на ст. 4 и 5 од овој член се однесуваат и на свидетелството за баждарска ознака што му е издадено на југословенски поморски брод баждарен во странство од странски орган надлежен за баждарење.“

Член 4

Членот 11 се менува и гласи:

„Странско свидетелство за баждарење и странско свидетелство за баждарска ознака на странски поморски брод или странско свидетелство за баждарење на странски поморски чамец се признаваат во Југославија под услов на реципрочитет и под услов бродот односно чамецот да е баждарен по систем кој суштествено не се разликува од системот на баждарење кој важи во Југославија.“

Член 5

Членот 12 се менува и гласи:

„Поморски брод што има свидетелство за баждарење и свидетелство за баждарска ознака го користи овидетелството за баждарење кога ќе се нурне преку баждарската ознака, а свидетелството за баждарска ознака — кога баждарската ознака не е нурната.“

Член 6

Во членот 14 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Кон барањето за повторно баждарење на поморски брод во случајот од точката 1 став 1 на овој член мора да се приложи план на преправениот поморски брод, во два примерка, кој мора да содржи податоци од членот 7 став 3 на овој закон.“

Досегашниот став 6 станува став 7.

Во досегашниот став 7, кој станува став 8, на крајот се додаваат записка и зборовите: „односно свидетелство за баждарска ознака.“

Член 7

По членот 18 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 18а

Ако за поморски брод, кој на денот на влегувањето во сила на овој закон бил во пловидба, распрама, обнова, на преправка или поправка, а кој има свидетелство за баждарење, се бара да се пресмета неговата помала регистарска тонажа, тоа пресметување ќе се изврши со дополнително баждарење на бродот. По извршеното дополнително баждарење ќе се издаде свидетелство за баждарска ознака, а на бокот на бродот ќе се уцрта баждарската ознака.

Кон барањето со кое според одредбата на ставот 1 од овој закон се бара дополнително баждарење на бродот мора да се приложи нацрт на општиот план на бродот според одредбите на членот 7 ст. 3 и 4 од овој закон.

Член 18б

Свидетелството за баждарење издадено на поморски брод на Југословенската трговска морнарица за тип на брод со отворена заштитна палуба престанува да важи кога бродот ќе биде преправен во тип на брод со затворена заштитна палуба, а најдоцна до 31 декември 1968 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

353.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 18 април 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 583
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардел, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО ЗЕМЈИШТЕ****Член 1**

Во Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) во членот 2 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Со одлука на општинското собрание може да се определи како градско земјиште, во смисла на овој закон да се смета и комунално оспособено земјиште надвор од потесните градежни реони од ставот 1 на овој член, а во границите на подрачјето опфатено со урбанистичкиот план или одлуката на општинското собрание што го заменува тој план.

Со републички закон можат да се утврдат услови под кои општинските собранија можат да определат што се смета како земјиште од ставот 2 на овој член.“

Член 2

Во членот 6 зборовите: „во исто место“ се заменуваат со зборовите: „на територијата на општина односно град“.

Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„На подрачјето на потесниот градежен реон може, во согласност со републичкиот закон, со одлука на општинското собрание да се пропише поголем придонес за деловен простор на локациите што даваат особени погодности за стопанисување.

Придонесот од ставот 2 на овој член се утврдува според единствени мерила за локациите што даваат приближно еднакви погодности.“

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Обврзник на придонесот за користење градско земјиште е носителот на правото за користење односно сопственикот на земјиштето или на зграда односно на дел од зграда на него.

Носителот на станарското право е должен на обврзникот на придонесот од ставот 1 на овој член да му надоместува соодветен дел од придонесот што го утврдил општинскиот орган на управата надлежен за комуналните работи во смисла на членот 8 став 1 од овој закон, ако обврзникот на придонесот го бара тоа од него.

Носител на станарско право кој смета дека не му е правилно определен придонесот од страна на обврзникот на придонесот може да бара од општинскиот орган на управата надлежен за комуналните работи да донесе решение за придонесот за користење градско земјиште што тој е должен да го плати.

На носител на станарско право што ќе заостане со плаќање надоместок на придонесот за користење градско земјиште може да му се даде отказ на договорот за користење на станот, со согласна примена на членот 58 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66).“

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

354.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година.

П. Р. бр. 579
11 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардел, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

Во Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во членот 2 став 1 точка 2 зборовите: „просечните трошоци за“ се заменуваат со зборовите: „трошоците за користење“. Во точката 3 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а точката 4 се брише.

Во ставот 2 зборовите: „на платен годишен одмор во полно траење“ се заменуваат со зборовите: „на годишен одмор од најмалку триесет работни денови“.

Член 2

По членот 3 се додава нов член 3а, кој гласи: „Финансиските средства за остварување на правата според овој закон се обезбедуваат во сојузниот буџет“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Носителите на „Партизанска споменица 1941“ што немаат својство на осигурено лице според Основниот закон за здравственото осигурување, имаат право на сите видови здравствена заштита предвидени во тој закон. На нив им припаѓа и надоместок на патните трошоци во врска со остварувањето на здравствена заштита во височината и под условите што се предвидени во Основниот закон за здравственото осигурување.“

Надоместок на патните трошоци припаѓа и за придружникот во случаите предвидени во тој закон.“

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„Здравствена заштита носителите на „Партизанска споменица 1941“ остваруваат на начинот и по постапката што се утврдени со законот и другите прописи за здравственото осигурување на работниците и со општите акти на заедниците на социјалното осигурување.“

Носителите на „Партизанска споменица 1941“, без оглед на тоа дали имаат својство на осигурено лице или го немаат тоа својство, можат да остваруваат здравствена заштита кај воените санитетски органи и установи на начинот и по постапката што важат за воените лица, ако е тоа за нив поповолно.“

Член 5

Членот 6 се менува и гласи:

„Носителите на „Партизанска споменица 1941“ од членот 4 на овој закон учествуваат во поднесувањето на трошоците за користење лекови и за незадолжителна имунизација, и тоа во случаите и со износите што се определени со прописите за здравственото осигурување на работниците.“

Носителите на „Партизанска споменица 1941“, без оглед на тоа дали имаат својство на осигурено лице или го немаат тоа својство, не учествуваат во поднесување на трошоците за користење други видови здравствени услуги определени од собранieto на комуналната заедница на социјалното осигурување“.

Член 6

Членот 8 се менува и гласи:

„На носителите на „Партизанска споменица 1941“ што се во работен однос им припаѓа годишен одмор во траење од најмалку триесет работни денови, независно од работниот стаж и должината на непрекинатата работа.“

Член 7

Во членот 9 зборовите: „во височина на просечните трошоци за годишен одмор во траење од 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „трошоци за користење годишен одмор — во височина од 1.000 динари“.

Член 8

Членот 10 се брише.

Член 9

Во членот 11 ставот 3 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за користење на бесплатно и повластено возење донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за здравство и социјална политика“.

Член 10

Во членот 12 зборовите: „Народните одбори на околиите или на општините“ се заменуваат со зборовите: „Општинските собранија“.

Член 11

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:

„Во случај на смрт на носител на „Партизанска споменица 1941“ на оној што ќе изврши погреб на умрениот му припаѓа паушален надоместок на просечните погребни трошоци, во височина што ќе ја определи Сојузниот извршен совет.“

Во ставот 2 зборовите: „надоместокот и посмртната помош од чл. 47 и 48 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците“ се заменуваат со зборовите: „надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош според прописите за здравственото осигурување на работниците“.

Член 12

Членот 15 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за користење годишен одмор (член 9) на носителите на „Партизанска споменица 1941“ им го исплатува Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во јануари секоја година.“

Надоместокот на патните трошоци (член 4) и надоместокот на погребните трошоци (чл. 13 и 14) ги исплатува надлежниот завод за социјално осигурување, Комуналниот завод за социјално осигурување ги пресметува и ги плаќа надоместоците за здравствени услуги и другите трошоци при остварување здравствена заштита од страна на носителите на „Партизанска споменица 1941“ што немаат својство на осигурено лице.

Надлежниот општински орган на управата им ја исплатува разликата помеѓу надоместокот на личниот доход до височина од 100% што му припаѓа на носител на „Партизанска споменица 1941“ како осигуреник според прописите за здравственото осигурување на работниците и надоместокот што според тие прописи би му припаѓал да не е носител на „Партизанска споменица 1941“, и тоа на работните организации за првите 30 дена спреченост за работа а на фондовите на здравственото осигурување на комуналните заедници над 30 дена спреченост за работа.

Надлежниот општински орган на управата ги пресметува со надлежните комунални заводи за социјално осигурување трошоците за здравствена заштита и надоместокот од ставот 2 на овој член, како и надоместокот на заводите за работите што ги вршат според овој закон. Тие можат да се спогодат овие исплати да ги вршат во вид на паушален надоместок.

Надоместоците и трошоците од ст. 3 и 4 на овој член надлежните општински органи на управата ги исплатуваат на товар на средствата што за таа цел им се ставаат на располагање (член 3а).“

Член 13

Членот 17 се брише.

Член 14

До донесувањето на поблиски прописи за начинот на користење на бесплатно и повластено возење, носителите на „Партизанска споменица 1941“ ќе го користат правото на бесплатно и повластено возење на начинот предвиден со важечките прописи.

Член 15

Одредбите од членот 12 на овој закон ќе се применуваат од 1 март 1967 година, а одредбите од членот 7 на овој закон — од 1 јануари 1968 година.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

355.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СТРАНСТВО ЗА КУПУВАЊЕ ПЧЕНИЦА ВО 1967 ГОДИНА

1. За подмирување на текуштата потрошувачка и пополнување на стоквните резерви на пченица во 1967 година, федерацијата ќе купи на кредит од странство пченица во вредност до 750,000.000 динари.

2. Износот во динари што ќе биде остварен со продажба на пченицата купена во смисла на точката 1 на оваа одлука, ќе сочинува средства на федерацијата за инвестиции во стопанството.

3. Девизи за отплатите и интересот по кредитите од точката 1 на оваа одлука ќе обезбеди Народната банка на Југославија од редовниот девизен прилив од извоз на стоки и услуги.

Противвредноста на девизите од ставот 1 на оваа точка во динари, во роковите за стасаност на отплатите и интересот ќе ѝ ја обезбеди на Народната банка на Југославија федерацијата од средствата определени со сојузен закон за учество на федерацијата во кредитирање инвестиции во стопанството.

4. Сојузниот извршен совет ќе го определи подрачјето односно земјата во која ќе се купи пченицата на кредит, општите услови на кредитот, како и органот односно организацијата што ќе склучи договор за кредит за купување пченица.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 796
12 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател,
на Сојузниот собор,
Милош Миниќ, с. р.

356.

Врз основа на членот 77 точ. 1 и 2 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИО-СТАНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Поставувањето и техничкиот преглед на радиостаниците се врши според одредбите од овој правилник.

При поставувањето и техничкиот преглед на радиостаниците ќе се применуваат и други технички прописи и стандарди што се однесуваат на радиостаниците.

Член 2

Условите за поставување и технички преглед на радиостаниците определени со овој правилник се применуваат на постојаните и подвижните радиостаници за кои се издаваат дозволи за поставување радиостаници според одредбите од Основниот закон за радио-сообраќајот, освен за одделни видови радиостаници за кои со посебни прописи е определено поинаку.

II. ПОСТАВУВАЊЕ РАДИО-СТАНИЦИ

1. Постојани радио-станции

Член 3

За поставување постојана радио-станција мора да постои документација за претходно извршени радио-мерења заради утврдување можноста за воспоставување радио-врска (член 22 од Основниот закон за радио-сообраќајот).

Документацијата за претходно извршените радио-мерења содржи: микролокација на радиостаницата, потребна ефективна височина на антената и сила на зрачењето, ниво на корисниот сигнал и пречките на местото на приемот, како и зафатеност на фреквенциите или на опсегот на фреквенциите на кои ќе работи радиостаницата.

Ако со планот за поделба на фреквенциите во Југославија се утврдени технички услови што обезбедуваат несмеќавање и успешно воспоставување радио-врска документацијата од ставот 2 на овој член содржи само елементи што со планот за поделба на фреквенциите во Југославија не се утврдени.

Член 4

Местото за поставување постојана радио-станција се определува зависно од географските услови, конфигурацијата на земјиштето, силата на зрачењето, доделената фреквенција, широчината на емисијата и времето на работата на радиостаницата, под услов радиостаницата да не ја смеќава работата на другите радио-станции и нејзината работа да не биде смеќавана.

Постојаната радио-станција мора да се смести во посебна просторија.

Член 5

Постојана радио-станција со сила на зрачењето над 50 вати не може да се постави во населено место.

Член 6

Ефективната височина на антената до која смее да се постави постојана радио-станција се определува со планот за поделба на фреквенциите во Југославија.

Како ефективна височина на антената се разбира височината на активниот антенски систем над средното ниво на почвата помеѓу два концентрични круга со полупречник од 3 и 15 km од основата на антената.

Член 7

Постојаните радио-станции што одржуваат меѓусебна радио-врска мораат да се постават со насочени антени ако го дозволуваат тоа техничките услови (директна видливост, погодност на фреквенцијата височина на локацијата и сл.).

Член 8

Постојана радио-станција мора да се постави со онолкува сила на зрачењето која обезбедува одржување на радио-врска.

Силата на зрачењето се определува зависно од географската конфигурација на теренот, видот на антените и видот на емисиите, нивото на радио-семекавањата, намената на радио-станцијата како и од другите услови што се од значење за одржување на радио-врска.

Член 9

Постојаните радио-станции наменети за јавен радио-телеграфски и радио-телефонски сообраќај, радио-дифузните и телевизиските станици, како и други постојани големи радио-станции за одржување радио-врска во меѓународниот радио-сообраќај, мораат да се поставуваат со резервен извор на електрична енергија за напојување.

Инсталацијата на водовите за напојување со електрична енергија на радио-станцијата мора да биде изведена според JUS NB 101, NB 2700 до 2710 и JUS NB 2900, како и според други технички прописи и стандарди во областа на јаката струја.

Член 10

Поставувањето на постојани големи радио-станции (повеќе предаватели или приемници на иста локација) за одржување радио-врска во меѓународниот радио-сообраќај се врши така што оддалеченоста помеѓу приемните и предавните постојани големи радио-станции да биде најмалку 10 km.

Член 11

Постојаните радио-станции што ги користат граѓани — членови на Сојузот на радио-аматерите на Југославија, Воздухопловниот сојуз на Југославија, Бродарскиот сојуз на Југославија, Планинарскиот сојуз на Југославија и др. (член 3 став 3 од Основниот закон за радио-сообраќајот) можат да се поставуваат вон условите утврдени во членот 4 став 2 и членот 5 на овој правилник, ако се градени за работа во фреквентен опсег кој е предвиден со планот за поделба на фреквенциите во Југославија или со меѓународниот план за распределба на фреквенциите за радио-станции на тие организации и ако тие радио-станции се наменети за извршување задачи на тие организации.

2. Подвижни радио-станции

Член 12

Подвижна радио-станција се поставува на оној дел од подвижен објект кој овозможува несемекава на работа на радио-станцијата и на други радио-станции, како и несемекава на функција на објектот на кој е поставена радио-станцијата.

На објектот на кој е поставена радио-станција мораат да бидат спроведени мерките за отстранување на радио-семекавањата во приемот на радио-емисии според југословенските стандарди за сузбивање на радио-семекавањата.

Член 13

Одредбите од чл. 3 и 9 на овој правилник се применуваат и на подвижните радио-станции.

III. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИО-СТАНИЦИ

Член 14

По извршеното поставување се врши технички преглед на радио-станцијата.

Ако заради поставување на радио-станција се врши изградба на инвестиционен објект за нејзино-то сместување, техничкиот преглед на радио-станцијата се врши истовремено кога и техничкиот преглед на инвестициониот објект.

Член 15

Со техничкиот преглед се утврдува дали радио-станцијата е поставена според техничките нормативи, елементи и услови определени во дозволата за поставување, дали е способна за несемекава на работа и дали со својата работа ја попречува работата на други радио-станции (член 30 од Основниот закон за радио-сообраќајот).

Член 16

Заради утврдување на условите од членот 15 на овој правилник се врши проверување на определени елементи и нормативи, како и радио-мерења на поставената радио-станција.

Член 17

Проверувањето на елементите и нормативите опфаќа испитување:

- 1) дали радио-станцијата е поставена на локацијата што е определена во дозволата за поставување и дали е сместена во посебна просторија;
- 2) дали радио-станцијата, со оглед на нејзината намена, е поставена според техничките услови, елементи и нормативи;
- 3) дали радио-станцијата му одговара на типот и фабриката утврден во дозволата за поставување;
- 4) дали е извршена пригоденост на доделените фреквенции;
- 5) дали со радио-станцијата можат да се отпраќаат доделените повикувачки и други знаци за идентификација;
- 6) дали е инсталацијата на радио-станцијата (водовите за напојување со електрична енергија и антенските постројки) изведена според техничките прописи и југословенските стандарди за инсталации.

Член 18

Радио-мерењата опфаќаат:

- 1) мерење на силата на зрачењето на предавателот (на максималната и средната сила и силата на носечкиот бран);
- 2) мерење на силата на споредните зрачења (хармонични, паразитни и интермодулациони);
- 3) мерење на точноста и стабилноста на фреквенциите;
- 4) мерење на широчината на зафатеноста на опсегот на фреквенциите за секој вид емисии;
- 5) мерење на насоченоста на антената.

Радио-мерењата од ставот 1 на овој член се вршат според единствени мерни методи со инструменти што мораат да имат најмалку десет пати поголема точност од дозволеното отстапување.

Член 19

Со техничкиот преглед на радио-станциите што ги користат граѓани — членови на Сојузот на радио-аматерите на Југославија, Воздухопловниот сојуз на Југославија, Бродарскиот сојуз на Југославија, Планинарскиот сојуз на Југославија и др., се проверува дали тие се градени и поставени за работа во доделениот фреквентен опсег и дали со својата работа, локација, сила на зрачењето и други технички нормативи нема да ја попречуваат работата на другите радио-станции.

Член 20

Резултатите од техничкиот преглед на радио-станцијата се водат според образецот што е напечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Радио-станиците што се поставени и радио-станиците на кои им е издадена дозвола за поставување а не се поставени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, мораат во поглед условите за поставување да се приспособат кон одредбите од овој правилник во рок од две години од денот на неговото влегување во сила.

Член 22

Радио-мерењата од членот 18 на овој правилник се вршат според стручните упатства од Управата за радио-сообраќај.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1777/66-8

17 април 1967 година

Белград

Заменик сојузен секретар

за сообраќај и врски,

Иво Сењановиќ, с. р.

(Прва страна)

(Назив на органот на управата што го извршил техничкиот преглед)

(место и датум)

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА РАДИО-СТАНИЦАТА

(На корисникот односно сопственикот на радио-станицата на која се врши прегледот)

Врз основа на техничкиот преглед на радио-станицата утврдено е следното:

Релеј број	Елементи на техничкиот преглед	Според дозволата за поставување	Утврдено со преглед и мерење	Забелешка
------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------

- Локација на радио-станицата
- Географски координати
- Надморска височина
- Тип и фабрикат
- Вид на емисиите
- Повикувачки знак или знак за идентификација
- Време на работата
- Фреквентен опсег (kHz)
- Доделени фреквенции (Ohm)
- Пригодност
- Земјоводна инсталација (Ohm)
- Вид на напојувањето и приклучна сила (kW)
- Тип на антената
- Добивка (dB)
- Поларизација
- Азимут
- Елевационен агол
- Ефективна височина
- Сила — P_s (kW)
- фреквенција на несаканите зрачења (kHz)
- Сила на несаканите зрачења (mW или dB)
- Точност на доделената фреквенција
- Зафатена широчина на опсегот (kHz)

Потпис
на овластеното лице,

(Втора страна)

РАДИО-МЕРЕЊАТА ИЗВРШЕНИ СО СЛЕДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

НАЗИВ НА ИНСТРУМЕНТОТ	Серијски број	Фабрикат	Точност во %	Баждарени инструменти	
				Датум на баждарењето	Назив на установата што баждарила

357.

Врз основа на членот 46 од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65 и 7/67), во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи и сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И НАПЛАТКИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА

Член 1

Во Правилникот за димензиите, вкупните тежини и наплатките на друмските возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/64 и 34/64) во членот 2 став 4 бројот: „49“ се заменува со бројот: „47“.

Член 2

Во членот 3 бројот: „46“ се заменува со бројот: „44“.

Член 3

Во членот 7 став 1 точката 4 се менува и гласи: „4) автобус и специјално патничко и товарно моторно возило, од зглобен конструктивен состав — 17 m, а градски автобус и тролејбус, од зглобен конструктивен состав — 18 m.“

Во точката 7 зборовите: „приградски автобус“ се заменуваат со зборовите: „градски автобус“, а зборовите: „во приградскиот сообраќај“ се бришат.

Член 4

Во членот 9 ставот 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Најголемата дозволена вкупна тежина на сите видови и категории друмски моторни возила, со или без приколка, изнесува до 40 t, со тоа што најголемиот дозволен осен притисок по еднокатна оска врз коловозникот на патот да не смее да биде поголем од 10 t, а по двојна оска — од 16 t.“

Најголемата дозволена вкупна тежина на друго-ско запрежно возило, изнесува, и тоа:

1) за возило што има тркала со железни наплатки, со наплатки од полна гума или од синтетична материја или со други слични наплатки, со:

— една оска — — — — — 1,2 t
— две оски — — — — — 3 t

2) за возило што има тркала со пумпани или сунѓерести гуми или слични еластични тркала, со:

— една оска — — — — — 2 t
— две оски — — — — — 5 t“.

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1079/67-8
12 мај 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

358.

Врз основа на членот 28 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА МИНУВАЊЕТО НА ПОМОРСКИ БРОВОИ НИЗ КАНАЛОТ СВ. АНТЕ ПРЕД ШИБЕНИК

1. Минувањето на поморски бродови (во понатамошниот текст: бродови) низ каналот св. Анте пред Шибеник (во понатамошниот текст: каналот) се врши според одредбите на оваа наредба.

2. Границите на каналот се:

1) од надворешната страна — спојницата на светилникот на 'ртот „Јадрија“ со светлото на плитакот „Рочни“;

2) од внатрешната страна — спојницата на светлото на плитакот „Паклена“ со 'ртот „Мартинска“.

3. Брод од над 50 BRT и секој брод со теглиште, без оглед на големината и јачината на теглачето и теглениот брод, смее да мине низ каналот само кога сигналната станица, на негово барање, ќе дозволи минување низ каналот и со сигналот определен со оваа наредба ќе означи дека минувањето низ каналот е слободно.

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се применува и на бродовите што пловидбата по каналот ја започнуваат од везот или од некоја положба во каналот.

4. Бродови до 50 BRT заклучно, освен бродовите со теглиште, и чамци можат да минуваат низ каналот секогаш и без дозвола.

Не се смета како теглиште, во смисла на оваа наредба, теглиште што се состои од еден чамец.

5. Брод кој според одредбата од точката 3 на оваа наредба е должен да бара дозвола за вповување во каналот мора да ја бара со следните сигнали:

1) дење: со сигнално знаме „Z“ од Меѓународниот сигнален кодекс;

2) ноќе: со бело светло над црвено, видно од сите страни на хоризонтот на оддалеченост од две наутички милји, или со давање два долги и два кратки светлосни сигнали (сигнал „Z“ од Морзеовата абецеда).

6. Сигналите од точката 5 на оваа наредба мораат да се истакнат:

1) при намеравањето вповување во луката Шибеник — на 10 минути пред доаѓањето пред влезот во каналот;

2) при намеравањето испловување од луката Шибеник — на 10 минути пред отпуштањето на последниот вез во луката.

Ако сигналната станица подолго време не одговара на сигналот, бродот може да го забрза одговорот давајќи два долги и два кратки звучни сигнали (сигнал „Z“ од Морзеовата абецеда).

Брод што пловидбата по каналот ја започнува од везот или некоја друга положба во каналот може да побара дозвола за минување низ каналот, покрај давањето на сигналите од ставот 1 на оваа точка, и со телефон.

7. Бродот од точката 3 на оваа наредба што ќе се задржи во каналот, должен е при барањето на дозвола за минување низ каналот, да извести една од сигналните станици дека ќе се задржи во каналот.

8. Ако бродот од точката 3 на оваа наредба при минувањето низ каналот претрпи хаварија па не може да ја продолжи пловидбата, должен е веднаш да извести за тоа една од сигналните станици.

9. Сигналите што на бродовите од точката 3 на оваа наредба им означуваат дека минувањето низ каналот е слободно односно забрането, им ги даваат две сигнални станици, и тоа:

1) станицата на 'ртот Јадрија, која се наоѓа на северозападната страна од надворешниот влез во каналот — на бродови што вповуваат во луката Шибеник;

2) станицата на тврдината св. Ана, која се наоѓа над Шибеник — на бродови што испловуваат од луката Шибеник

10. Сигналните станици од точката 9 на оваа наредба означуваат дали е минувањето низ каналот слободно или забрането со следните сигнали, и тоа:

1) дека минувањето е слободно:

дење: две црни кугли во вертикална линија една над друга;

ноќе: две зелени светла во вертикална линија едно над друго, видливи од сите страни на хоризонтот на далечина од најмалку две наутички милји;

2) дека минувањето е забрането:

дење: црвен чун со врвот нагоре;

ноќе: две црвени светла во вертикална линија едно над друго, видливи од сите страни на хоризонтот на далечина од најмалку две наутички милји.

Ќе се смета дека е минувањето низ каналот забрането и кога на сигналните станици не е истакнат никаков сигнал.

11. Кога брод ќе ја започне пловидбата од каналот (точка 3 став 2), каналот мора да биде затворен за другите бродови.

12. Редоследот за минување на бродовите низ каналот се определува според времето на барањето за минување. Предност во редот за минување имаат бродови што го везат знамето на Југословенската воена морнарица, како и бродови на редовните пруги со објавен возен ред, ако ги исполнуваат другите услови за вповување во луката односно испловување од луката.

13. Бродови до 50 BRT заклучно, освен бродовите со теглиште, и чамци мораат да пловат по десната страна на каналот. Овие бродови и чамци се должни за време на минувањето низ каналот да им се тргнуваат од патот на бродовите од точката 3 на оваа наредба и да ги пропуштаат кога влегуваат во каналот односно излегуваат од каналот.

Ако брод што е должен да бара дозвола за вповување во каналот смета дека брод што не подлежи на таа обврска или чамец не постапил според одредбата од ставот 1 на оваа точка, мора да го предупреди на тоа со најмалку четири кратки звучни сигнали.

14. Брод што чека дозвола за минување низ каналот не смее да му ја попречува пловидбата на брод што вповува или испловува од каналот.

15. За бродовите на Југословенската воена морнарица што пловат во состав, дозволата за минување низ каналот ја бара командниот брод, а дадената дозвола важи за минување низ каналот на целиот состав.

16. За време на пловидбата по каналот бродовите не смеат, освен во случаите на нужда или поради сигурно маневрирање, да се прстигаат еден со друг ниту да возат со брзина поголема од 6 јазли на час, односно ниту со толкава брзина ако со таквата брзина би создавале бранови што би можеле да им предизвикаат штета на други пловни објекти во каналот.

17. Рибарски чамци смеат во каналот и неговите пристапи да рибарат само со засолнети светла за да не им ја попречуваат добрата и слободна видливост на бродовите што вловуваат или пловат по каналот. Ако рибарските чамци со своите светла сепак ја попречуваат видливоста во каналот, должни се на дадениот сигнал од бродот, кој се состои од еден долг звучен сигнал, да ги загаснат светлата за рибарење.

18. Забрането е сидрење во каналот и пред надворешниот влез во каналот, и тоа во просторот ограничен со паралелите што минуваат низ светлата св. Никола и Роженник, како и со меридијанот што минува низ светлото св. Никола и меридијанот што ја допира најисточната точка на брегот на островот Лупец.

19. Со парична казна до 500 динари ќе се казни за поморски прекршок:

1) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што со бродот ќе влови во каналот или ќе исплови од каналот без дозвола од сигналната станица (точка 3);

2) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што минува низ каналот вон од утврдениот редослед за минување (точка 12);

3) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што за време на пловидбата по каналот ќе постапи противно на одредбите од точ. 13 и 16 на оваа наредба;

4) водител на рибарски чамец односно друго одговорно лице што ќе постапи противно на одредбата од точката 17 на оваа наредба;

5) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што сидри брод односно чамец во забранетиот простор (точка 18).

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за минувањето на бродови низ каналот св. Анте пред Шибеник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56).

21. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1153/67-8
3 мај 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

359

Врз основа на членот 52 став 1 во врска со членот 30 од Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за труд издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА МОТОРНИ БЕНЗИНИ ЗА ОДМАСТУВАЊЕ, МИЕЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ И ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГ МАТЕРИЈАЛ

1. Моторните бензини, а особено етилизираните бензини, не смеат да се употребуваат за одмастување, миене или чистење на метални делови или предмети од друг материјал.

2. За одмастување, миене или чистење на метални делови или предмети од друг материјал, како и при други слични работи, смеат да се употребуваат бензини и други неетилизирани деривати на нафта со повисоки граници на дестилација, произведени според важечките југословенски стандарди, и тоа:

— специјален бензин	— — —	JUS B.H.263
— специјален бензин	— — —	JUS B.H.271
— петролеј за осветление	— — —	JUS B.H.311
— петролеј за осветление, специјален	— — — —	JUS B.H.312
— петролеј за метори	— — —	JUS B.H.320
— дизел-гориво D ₁	— — —	JUS B.H.410
— дизел-гориво D ₂	— — —	JUS B.H.411.

3. При работите од точката 2 на оваа наредба, покрај спроведувањето на соодветните мерки за заштита при работата и мерките за заштита против експлозија односно пожар, се применуваат, по правило, херметизација на процесот на одмастување, миене или чистење на метални делови и предмети од друг материјал.

Ако при работите на одмастување, миене или чистење на метални делови односно предмети од друг материјал односно при други слични работи, со помош на средствата од точката 2 на оваа наредба од оправдани причини не може да се спроведе херметизација на процесот, во просторијата во која се вршат такви работи мораат да се преземат следните мерки на заштита при работата:

1) просторијата мора ефикасно да се проветрува така што концентрацијата на испарувањата во неа да не ги надминува допуштените граници пропишани со важечките југословенски стандарди за максимално допуштени концентрации на штетни гасови, пари, магли и прав (MDK);

2) инсталациите и уредите за електрично осветлување и за електромоторен погон во просторијата мораат да бидат изведени според Прописите за електричните постројки на надземни места загрозени од експлозивни смеси (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67);

3) лицата што при работата на одмастување, миене или чистење на метални делови односно предмети од друг материјал се изложени на штетно дејство од средствата за одмастување, миене или чистење, мораат да користат соодветни лични заштитни средства (заштитни нараквици, заштитни престилки, маски за доведување свеж воздух и сл.).

4. Лицата што вршат работи од точката 2 на оваа наредба мораат најмалку еднаш во шест месеци да се подложат на специјалистички лекарски преглед.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на употребата на високооктански бензини за одмастување или чистење на метални делови и предмети од друг материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 258/1-9
15 мај 1967 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
Ристо Џунов, с. р.

360.

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 49/66 и 5/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Управата за царини на СФРЈ, утврдува

Л И С Т А

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, се определува царинска основица, и тоа:

Реден број	Гарифен број од Царинската тарифа	НАЗИВ НА ПРОИЗВОДОТ	Единица на мера	Царинска основица во динари по единица на мера
1	2	3	4	5
1	08.01	Урми, банани, кокосов орев и сл.:		
		1) урми	kg	4,00
		2) банани	kg	3,00
		3) кокосов орев	kg	4,00
		4) ананас	kg	5,00
		5) индиски орев	kg	12,00
2	08.02	Агруми:		
		1) лимон	kg	2,00
		2) портокал	kg	2,00
		3) мандарини	kg	2,00
3	08.04	Суво грозје	kg	4,00
4	09.01	Кафе:		
		1) сурово во зрно	kg	15,00
		2) пржено во зрно или мелено	kg	20,00
5	09.02	Чај	kg	25,00
6	09.03	Мате-чај	kg	9,00
7	09.05	Ванила во прачка	kg	200,00
8	09.06	Цимет (дарчин)	kg	20,00
9	09.07	Карамфиле (цел плод, пупка, дршка и стебленца)	kg	30,00
10	09.08	Мушкатен орев и цут	kg	45,00
11	10.06	Ориз:		
		1) во лушпа	kg	1,50
		2) излупен	kg	2,00
		3) глазиран или полиран	kg	2,50
12	11.04	Кокосово брашно	kg	7,00
13	15.01	Свинска маст	kg	3,50
14	15.07	Растителни масла:		
		1) маслиново масло	kg	6,00
		2) други	kg	4,00
15	15.12	Растителна маст	kg	3,50
16	15.13	Маргарин	kg	4,00
17	16.02	Конзерви од месо	kg	15,00
18	16.04	Кавијар (ајвар)	kg	250,00
19	17.01	Шеќер од шеќерна репа и шеќерна трска:		
		1) рафиниран	kg	2,00
		2) кандиран	kg	2,50
20	17.04	Производи од шеќер без какао:		
		1) карамели	kg	6,00
		2) гуми за цваќање	kg	100,00
		3) драже	kg	5,00
		4) фондани, како и разни марципани од бадем, орев, лешник и сл.	kg	7,00
21	18.06	Чоколада	kg	15,00

1	2	3	4	5
22	19.02	Производи од брашно, скроб или екстракт од слад со додаток на какао до 50% по тежина или не, за исхрана на деца или за диетална исхрана или за кулинарски цели: 1) за исхрана на деца: а) без какао б) со какао 2) друго: а) без какао б) со какао	kg kg kg kg	1,50 4,00 4,00 6,00
23	20.01	Зеленчук и овошје, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на сол, зачини или синап	kg	3,00
24	20.02	Маслинки	kg	6,00
25	20.05	Џемови, овошни желеи, мармелади, добиени со варење, со или без додаток на шеќер: 1) со додаток на шеќер 2) без додаток на шеќер	kg kg	4,50 3,00
26	20.06	Овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додаток на шеќер или алкохол	kg	3,00
27	20.07	Сокови од овошје (вклучувајќи ја и ширата од грозје) и сокови од зеленчук, непревртени, без додаток на алкохол, со или без додаток на шеќер: 1) лимонев сок 2) сокови од друго јужно овошје 3) сокови од овошје и зеленчук	kg kg kg	5,00 4,00 3,50
28	21.02	Екстракти или есенции од кафе, чај или мате-чај	kg	110,00
29	21.05	Приготвени супи и чорби, во течна или цврста состојба или во вид на прав	kg	10,00
30	22.01	Минерални води	lit	1,00
31	22.03	Пиво	lit	2,00
32	22.05	Вино од свежо грозје: 1) шампањ 2) дезертни вина 3) други вина	lit lit lit	30,00 5,00 3,00
33	22.06	Вермут и други вина од свежо грозје, зачинети со ароматични екстракти: 1) вермут 2) разни ароматични вина	lit lit	10,00 6,00
34	22.09	1) Виски 2) Коњак 3) Рум 4) Ликери	lit lit lit lit	30,00 35,00 20,00 20,00
35	24.02	Тутун преработен: 1) пури и цигари 2) тутун за луле	kg kg	80,00 40,00
36	25.23	Портланд цемент	kg	0,20
37	27.10	1) Масло за подмачкување: а) за мотори б) за менувачи и запчаници в) за хидраулични кочници за автомобили 2) масло за горење	lit lit lit lit	8,00 10,00 15,00 0,50
38	32.04	Кана за коса во прав	kg	30,00
39	32.05	Анилински бои	kg	150,00
40	32.07	Бронзени бои	kg	20,00
41	32.09	1) Лакови за автомобили 2) Маслени бои за автомобили	kg kg	30,00 10,00
42	32.13	Мастила и тушеви за пишување и цртање: 1) мастила: а) за хемиски моливи б) други 2) тушеви	kg lit lit	50,00 15,00 30,00

1	2	3	4	5
43	33.01	Синтетични миризливи материи и концен- трати, што се состојат од вистински етерич- ни масла, миризливи материи и фиксатери	kg	800,00
44	33.06	Парфимериски, козметички и тоалетни пре- парати		
		1) парфеми	kg	100,00
		2) колонски води и сл.	lit	40,00
		3) препарати за одржување и нега на ко- жата, освен прашокот за деца	kg	70,00
		4) ружеви за усни	парче	15,00
		5) лакови за нокти	парче	7,00
		6) пасти и други средства за нега на за- бите	kg	20,00
		7) кремове и слични средства за употреба по бричење	kg	30,00
45	34.01	Сапуни:		
		1) тоалетни	kg	10,00
		2) медицински	kg	8,00
		3) за бричење	kg	12,00
		4) за перење	kg	4,00
46	34.02	Детергенти	kg	10,00
47	34.05	Политури и кремове за обувки, за мебел и подови, средства за полирање метали, прашоци за чистење и слични препарати:		
		1) кремове за обувки	kg	10,00
		2) полир-пасти за мебел и автомобили	kg	20,00
		3) масти за подови	kg	8,00
48	36.07	Кременчиња за запалки	kg	500,00
49	37.02	Филмови во ленти — ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не:		
		1) смотани филмови за едно вложување во фото-апарати:		
		а) филм 4×6,5 cm:		
		1) црно-бел	парче	3,00
		2) колор	парче	10,00
		б) филм 6×9 cm:		
		1) црно-бел	парче	5,00
		2) колор	парче	20,00
		в) тесен филм 35 mm (36 снимки):		
		1) црно-бел	парче	7,50
		2) колор	парче	25,00
		2) филмови во ленти — ролни:		
		а) до заклучно 8 mm ширина (до 8 m должина):		
		1) црно-бели	парче	15,00
		2) колор	парче	40,00
		б) над 8 mm ширина:		
		1) црно-бели	m	0,70
		2) колор	m	1,50
		в) над 16 до 35 mm ширина:		
		1) црно-бели	m	1,10
		2) колор	m	1,60
50	37.03	Хартија, картон и ткаенини осетливи на светлина, неекспонирани или експонирани, но неразвиени:		
		1) фото-хартија, црно-бела	m²	12,00
		2) фото-хартија, колор	m²	80,00
51	39.02	Полиетилен во прав	kg	5,00
52	39.03	Целофан	kg	20,00
53	39.07	Изработки од материјалот од тар. бр. 39.01 до заклучно 39.06:		
		1) облека	kg	60,00
		2) друго	kg	40,00
54	40.06	Гумена сурова маса за протектирање ав- тогуми	kg	8,00
55	40.11	Гуми за тркала од сите видови:		
		1) внатрешни гуми	kg	15,00
		2) надворешни гуми	kg	20,00
		3) полуполни гуми (со или без комори)	kg	25,00

1	2	3	4	5
56	40.12	Хигиенски и фармацевтски предмети (вклучувајќи ги и цуцлите) од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	50,00
57	40.13	Предмети на облека и прибор за облека (вклучувајќи ги и нараквиците) за сите цели. од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	50,00
58	40.14	Други изработки од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	45,00
59	42.02	Предмети потребни за патниците (на пример: транкови, кофери за облека кутии за шапки, патни торби, раници итн.):		
		1) од природна кожа:		
		а) кофери	kg	100,00
		б) чанти и слично	kg	150,00
		в) торби и слично	kg	100,00
		2) од вештачка или регенерирана кожа:		
		а) кофери	kg	80,00
		б) чанти и слично	kg	100,00
		в) торби и слично	kg	80,00
		3) од пластични материи во листови:		
		а) кофери	kg	30,00
		б) чанти и слично	kg	50,00
		в) торби и слично	kg	40,00
		4) од вулканизирани влакна или картон:		
		а) кофери	kg	20,00
		б) чанти и слично	kg	30,00
		в) торби и слично	kg	25,00
		5) од текстилни ткаенини:		
		а) кофери	kg	40,00
		б) чанти и слично	kg	70,00
		в) торби и слично	kg	50,00
60	42.03	Предмети за облекување и прибор за облека од природна или пресувана кожа:		
		1) од природна кожа:		
		а) палта и мантили:		
		1) од мазна	парче	500,00
		2) од велуризирана	парче	600,00
		б) јакни:		
		1) од мазна	парче	300,00
		2) од велуризирана	парче	350,00
		в) нараквици:		
		1) машки	чифт	50,00
		2) женски	чифт	40,00
		г) друго	kg	150,00
		2) од пресувана кожа:		
		а) палта и мантили	парче	400,00
		б) јакни	парче	200,00
		в) друго	kg	100,00
61	43.02	Отпадоци од крзно:		
		1) од прости и вештачки крзна	kg	80,00
		2) од фини крзна	kg	400,00
62	43.03	Предмети од крзно (крзно сработено или конфекционирано):		
		1) од прости и вештачки крзна	kg	300,00
		2) од фини крзна	kg	1.000,00
63	48.07	Хартија обложена со боја или со печатени шари (шагрен, сјајна, шарена, украсна)	kg	20,00
64	48.11	Тапети од хартија	kg	25,00
65	48.21	Други изработки од хартија:		
		1) сервиси од хартија	kg	15,00
		2) чаши, па и парафинирани, од хартија	kg	12,00
66	50.07	Предиво од свила пригодно за продажба на мало	kg	150,00
67	50.09	Ткаенини од свила или шап-свила:		
		1) ретки ткаенини (муслин, гронадин, воал, газа, етамин и сл.)	kg	250,00
		2) чести ткаенини	kg	200,00

1	2	3	4	5
68	50.10	Ткаенини од бурет свила	kg	120,00
69	51.03	Предиво од вештачки или синтетични влакна (бескрајни) пригодно за продажба на мало	kg	50,00
70	51.04	Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (бескрајни) вклучувајќи ги и ткаенините од монофил или од долгици од тар. бр. 51.01 или 51.02:		
		1) од синтетични влакна	kg	110,00
		2) од вештачки влакна (ацетат, рајон и сл.)	kg	80,00
71	52.01	Метализирано предиво	kg	180,00
72	52.02	Ткаенини од метални нишки или од метализирано предиво што се употребуваат за изработка на предмети за облекување, како и ткаенини за мебел или слично	kg	200,00
73	53.10	Предиво од фина волна, пригодно за продажба на мало	kg	80,00
74	53.11	Ткаенини од волна и фина длака:		
		1) за кебиња — покривки	kg	70,00
		2) за други цели.		
		а) од волнено влачено (штрајхгарн) предиво што содржи над 50% волна, како и во мешавина со предива од други текстилни материјали, освен волнено чешлано предиво	kg	80,00
		б) од волнено чешлано (камгарн) предиво што содржи над 50% волна, како и во мешавина со предива од други текстилни материјали освен волнено влачено предиво	kg	150,00
		в) од волнено влачено (штрајхгарн) и чешлано (камгарн) предиво што содржи 50% волна (полукамгарн)	kg	100,00
75	53.12	Ткаенини од груба длака, освен длаката од грива и од опашката	kg	50,00
76	53.13	Ткаенини од длака од грива и опашка	kg	40,00
77	54.05	Ткаенини од лен или од рамија	kg	30,00
78	55.06	Предиво од памук пригодно за продажба на мало:		
		1) конец:		
		а) за вез	kg	70,00
		б) друг	kg	60,00
		2) друго	kg	45,00
79	55.07	Ткаенини од памук врзувани во гази	kg	50,00
80	55.08	Ткаенини од памук, букле, вид фротирни ткаенини	kg	40,00
81	55.09	Други ткаенини од памук:		
		1) за кебиња, покривки	kg	30,00
		2) за други цели	kg	40,00
82	56.07	Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (испрекинати или од отпадоци):		
		1) од синтетични влакна	kg	110,00
		2) од вештачки влакна	kg	80,00
83	58.01	Теписи, прекривки и простирки со јазли, изработени со врзување или обвивање (конфекционирани или не):		
		1) со јазли врзани со рака	m ²	180,00
		2) со јазли врзани со машина	m ²	100,00
84	58.04	Плиш и сомот (со расечен или нерасечен флор) и ткаенини од гасеничаво предиво, освен букле-ткаенините од памук вид фротирни ткаенини од тар. бр. 55.08 и ткаенини од тар. бр. 58.05:		
		1) од памук	kg	40,00
		2) од свила	kg	200,00
		3) од волна	kg	100,00
		4) од синтетични влакна	kg	110,00
		5) од вештачки влакна	kg	80,00

1	2	3	4	5
85	58 07	Гасеничаво предиво — жанила, тантелесто предиво — увртено предиво (освен метализираното предиво од тар. бр. 52.01 и тантелесто-увртеното предиво од длака од грива и опашка)	kg	90,00
86	58.08	Тил и други мрежести ткаенини (освен плетените, ткаените или хеклуваните ткаенини), мазни	kg	100,00
87	58.09	Тантели: 1) рачно изработени 2) машински изработени	kg kg	210,00 130,00
88	58.10	Везови во парчиња, во ленти или мотиви	kg	170,00
89	59 05	Мрежи за риболов (без метални делови): 1) од синтетични влакна 2) од памук	kg kg	100,00 60,00
90	59 08	Текстилни ткаенини импрегнирани или обложени со препарати од деривати на целулоза или од други вештачки пластични материји	kg	30,00
91	59 09	Текстилни ткаенини обложени или импрегнирани со масло или препарати врз база на сушливи масла	kg	20,00
92	59.10	Линолеум и материјали приготвени на текстилна основа на сличен начин како линолеум, сечени во облици или не	m ²	20,00
93	59.11	Каучукувани текстилни ткаенини, освен плетени и хеклувани стоки обложени со каучук	kg	30,00
94	59.13	Ткаенини и ленти (освен плетените и хеклуваните) еластични, изработени од текстилни материји врзани со каучукови жици	kg	50,00
95	60.01	Плетени и хеклувани метражни стоки, нееластични и некаучукувани: 1) од природна свила 2) од памук 3) од волна 4) од синтетични влакна 5) од вештачки влакна	kg kg kg kg kg	200,00 40,00 100,00 110,00 80,00
96	60 02	Нараквици од сите видови, плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани: 1) од памук 2) од волна 3) од синтетични влакна	чифт чифт чифт	8,00 20,00 12,00
97	60.03	Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за членови, доколеници и сл., плетени или хеклувани нееластични и некаучукувани: 1) од природна свила 2) од памук 3) од синтетични влакна: а) женски б) машки в) детски 4) од волна	чифт чифт чифт чифт чифт чифт	30,00 5,00 8,00 5,00 3,00 5,00
98	60 04	Долна рубелина и облека плетена или хеклувана, нееластична и некаучукувана: 1) од природна свила 2) од памук 3) од волна и фина животинска длака 4) од синтетични влакна 5) од вештачки влакна 6) од друг текстилен материјал	kg kg kg kg kg kg	250,00 70,00 120,00 200,00 100,00 100,00
99	60.05	Горна облека и други предмети плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани: 1) од природна свила 2) од памук 3) од волна и фина животинска длака 4) од синтетични влакна 5) од вештачки влакна	kg kg kg kg kg	250,00 100,00 150,00 200,00 120,00

1	2	3	4	5
100	61.01	Горна облека за возрасни мажи:		
		1) машка облека од волнена ткаенина	чифт	400,00
		2) машко сако од волнена ткаенина	парче	200,00
		3) машки панталони од волнена ткаенина	парче	120,00
		4) машка облека од памучна и цел-ткаенина	чифт	200,00
		5) машко сако од памучна и цел-ткаенина	парче	100,00
		6) машки панталони од памучна и цел-ткаенина	парче	50,00
		7) машка облека од синтетична ткаенина	чифт	300,00
		8) машко сако од синтетична ткаенина	парче	160,00
		9) машки панталони од синтетична ткаенина	парче	100,00
		10) машко зимско волнено палто	парче	400,00
		11) машки мантили од синтетична ткаенина:		
		а) шушкавци	парче	60,00
		б) други	парче	150,00
		12) машки мантили од други материјали, без влошка	парче	250,00
		13) машки виндјакни од сите видови ткаенини, без влошка	парче	120,00
101	61.02	Горна облека за жени, моми и деца:		
		1) фустани:		
		а) од памучна и цел-ткаенина	kg	100,00
		б) од волнена ткаенина	kg	150,00
		в) од природна свила	kg	280,00
		г) од синтетични ткаенини	kg	200,00
		2) женски здолници:		
		а) од памучни и цел-ткаенини	kg	100,00
		б) од волнени ткаенини	kg	150,00
		в) од синтетични ткаенини	kg	200,00
		3) женски блузи:		
		а) од памучна и цел-ткаенина	парче	25,00
		б) свилени и од синтетична ткаенина	парче	50,00
		4) женски палта — волнени	парче	350,00
		5) женски мантили од синтетична материја:		
		а) шушкавци	парче	60,00
		б) други	парче	120,00
		6) женски мантили од друг материјал, без влошка	парче	200,00
		7) женски костими (комплет):		
		а) од волнена ткаенина	парче	300,00
		б) од синтетична ткаенина	парче	150,00
		8) детска облека:		
		а) од памучна ткаенина	kg	30,00
		б) друга	kg	50,00
102	61.03 и 61.04	Долна облека и облека за возрасни мажи, жени, моми, возрасни деца и деца:		
		1) од памучна и цел-ткаенина	kg	80,00
		2) од волнена ткаенина	kg	150,00
		3) од природна свила	kg	250,00
		4) од синтетични влакна	kg	200,00
103	61.05	Шамивчиња за деб	парче	2,00
104	61.06	Шалови и шамии:		
		1) од природна свила	парче	30,00
		2) од памук	парче	6,00
		3) од волна	парче	15,00
		4) од синтетични или вештачки материи	парче	8,00
105	61.07	Кравати:		
		1) од природна свила	парче	25,00
		2) од памук	парче	5,00
		3) од волна	парче	8,00
		4) од синтетични или вештачки материи	парче	15,00
106	61.09	Мидери:		
		1) корсет	парче	100,00
		2) обични	парче	50,00

1	2	3	4	5
107	62.02	Креветска рубелина, трпезна рубелина, тоалетна рубелина и рубелина за кујни, за- виси и други предмети за внатрешно суре- дување: 1) чаршафи: а) јоргански б) креветски 2) калафи 3) пешкири 4) прекривки за кревет: а) за еден кревет б) за два кревета	парче парче парче парче парче парче	40,00 20,00 10,00 50,00 120,00 200,00
108	62.04	Шатори и други предмети за логорување: 1) шатори 2) пневматски душеци	kg kg	50,00 50,00
109	63.01	Употребувани предмети за облекување и обувки	kg	60,00
110	64.02	Обувки со ѓонови од природна или пресу- вана кожа, обувки (освен оние од тар. б.з. 64.01) со ѓонови од каучук или од вештачки пластични материји: 1) машки 2) женски 3) детски	чифт чифт чифт	70,00 60,00 30,00
111	66.01	Чадори и сонцобрани: 1) од свила: а) машки б) женски 2) од синтетични влакна (најлон): а) машки б) женски 3) на расклопување — сложливи: а) машки б) женски	парче парче парче парче парче парче	40,00 30,00 45,00 40,00 90,00 80,00
112	69.07	Плоча за подови негледосани и неглазирани	kg	4,00
113	69.08	Плоча за подови, плочи за огништа и ка- мини и плочи за обложување видови, гле- досани или глазирани: 1) бели 2) во боја	kg kg	6,00 8,00
114	69.10	Сливници, лавабои, бидеи, клозетски шолји, писоари, кади за бањи и слични санитар- ни предмети	kg	5,00
115	69.11	Садови и други предмети што се употре- буваат во домаќинството или за тоалетни це- ли од порцелан: 1) еднобојни 2) повеќебојни	kg kg	15,00 30,00
116	69.12	Садови и други предмети што се употребу- ваат во домаќинството или за тоалетни це- ли, од други видови керамика: 1) еднобојни 2) повеќебојни	kg kg	10,00 20,00
117	69.13	Фигури и други украсни предмети и пред- мети за лично украсување од керамички материјал; предмети за мебел: 1) од порцелан 2) од друг керамички материјал	kg kg	110,00 30,00
118	69.14	Други изработки од керамички материјал: 1) од порцелан 2) од фајанс 3) од друг керамички материјал	kg kg kg	9,00 6,00 4,00
119	70.04	Стакло за прозорци, леано или валано, во плочи или листови, во квадратна или пра- воаголна форма: 1) од 2 mm дебелина 2) над 2 до 3 mm дебелина 3) над 3 mm дебелина	m ² m ² m ²	6,00 9,00 12,00

1	2	3	4	5
120	70.10	Шишиња оплетени, шишиња флакони, бокали, лонци и цевести контенери и други слични контенери за транспорт и пакување стоки од стакло, затки, капаци и други затворачи од стакло	kg	4,50
121	70.12	Внатрешни стакла за термос-шишиња:		
		1) со зафатнина до 1/2 литар	парче	3,00
		2) со зафатнина над 1/2 до 3/4 литар	парче	4,00
		3) со зафатнина над 3/4 до 1 литар	парче	5,00
122	70.13	Изработки од стакло (освен предметите што спаѓаат во тар. бр. 70.19) што се употребуваат за на маса, кујна, тоалет канцеларии, за внатрешна декорација и сл.:		
		1) предмети од кристал	kg	100,00
		2) огноотпорно стакло	kg	30,00
		3) шупливо стакло	kg	10,00
123	70.19	Перли од стакло, имитации на бисер и скапоцени и полускапоцени камења и слични предмети од стакло	kg	250,00
124	70.21	Сифон-шишиња за приготвување сода-вода	парче	50,00
125	71.12	Јувелирски предмети и нивни делови од злато	gr	30,00
126	71.16	Имитации на накит (лажен накит)	kg	400,00
127	73.36	1) Печки:		
		а) на цврсти горива:		
		1) со капацитет на греење до 60 m ³ :		
		а) обични	парче	200,00
		б) со автоматски регулатор на топлината	парче	300,00
		2) со капацитет на греење над 60 до 90 m ³ :		
		а) обични	парче	400,00
		б) со автоматски регулатор на топлината	парче	500,00
		3) со капацитет на греење над 90 m ³ :		
		а) обични	парче	700,00
		б) со автоматски регулатор на топлината	парче	1.000,00
		б) на течни горива:		
		1) до 5.000 kcal	парче	500,00
		2) над 5.000 до 7.500 kcal:		
		а) без провидно огниште	парче	600,00
		б) со провидно огниште	парче	700,00
		3) над 7.500 до 9.000 kcal:		
		а) без провидно огниште	парче	750,00
		б) со провидно огниште	парче	850,00
		2) Шпорети:		
		а) на течни горива од 5.000 kcal	парче	800,00
		б) на гас:		
		1) со два пламена	парче	450,00
		2) со три пламена	парче	600,00
		3) со четири пламена	парче	700,00
		3) Плински решоа	пламен	30,00
		4) Плински бојлери — проточни:		
		а) до 5 литра во минута	парче	300,00
		б) од 5 до 10 литра во минута	парче	400,00
		в) од 10 до 15 литра во минута	парче	500,00
		5) Плински греалки, комплет	парче	500,00
128	73.37	Печки за централно или етажно греење, со вградени котли или друг систем за загревање вода, без додатна опрема за разведување топлина:		
		1) до 13.500 kcal	парче	2.400,00
		2) над 13.500 до 17.000 kcal	парче	2.600,00
		3) над 17.000 до 20.500 kcal	парче	2.800,00
		4) над 20.500 до 22.000 kcal	парче	2.950,00
		5) над 22.000 до 24.000 kcal	парче	3.100,00
		6) над 24.000 до 25.000 kcal	парче	3.300,00
		7) над 25.000 до 27.000 kcal	парче	3.700,00

1	2	3	4	5
		8) над 27.000 до 30.000 kcal	парче	4.100,00
		9) над 30.000 до 31.000 kcal	парче	4.200,00
		10) над 31.000 до 32.000 kcal	парче	4.300,00
		11) над 32.000 до 33.000 kcal	парче	4.400,00
		12) над 33.000 до 37.000 kcal	парче	4.800,00
		13) над 37.000 до 40.000 kcal	парче	5.000,00
		14) над 40.000 до 42.000 kcal	парче	5.200,00
		15) над 42.000 до 46.000 kcal	парче	5.600,00
		16) над 46.000 до 47.000 kcal	парче	5.700,00
		17) над 47.000 до 52.000 kcal	парче	6.200,00
		18) над 52.000 до 54.000 kcal	парче	6.400,00
		19) над 54.000 до 56.000 kcal	парче	6.600,00
		20) над 56.000 до 58.000 kcal	парче	6.800,00
		21) над 58.000 до 60.000 kcal	парче	7.000,00
		22) над 60.000 до 61.000 kcal	парче	7.100,00
		23) над 61.000 до 68.000 kcal	парче	7.800,00
		Забелешка:		
		За следната опрема што се вградува во уред за централно односно етажно греење царинската основица се зголемува, и тоа за:		
		1) бојлер:		
		а) од 125 литра	парче	2.000,00
		б) од 150 литра	парче	2.250,00
		в) од 175 литра	парче	2.500,00
		г) од 220 литра	парче	3.000,00
		2) за пумпа за вода	парче	800,00
		3) термостат за котел	парче	150,00
		4) горилник (атомизер)	парче	2.500,00
129	73.38	Предмети што обично се употребуваат во домаќинството и предмети за хигиена:		
		1) садови емајлирани:		
		а) од 1/4 литар	парче	2,80
		б) од 1/2 литар	парче	3,50
		в) од 3/4 литар	парче	4,80
		г) од 1 литар	парче	5,60
		д) од 1,1/2 литар	парче	6,60
		е) од 2 литра	парче	7,80
		е) од 2,1/2 литра	парче	8,80
		ж) од 3 литра	парче	9,70
		з) од 3,1/2 литра	парче	10,50
		с) од 4 литра	парче	11,60
		и) од 5 литра	парче	13,00
		ј) од 7 литра	парче	15,60
		к) друго	kg	11,00
		2) садови поцинкувани	kg	7,00
		3) кади за бања од железо или челик	kg	6,00
130	73.39	Жица за паркет	kg	10,00
131	76.15	Садови од алуминиум	kg	20,00
132	78.05	Цевки оловни	kg	4,50
133	82.06	Ножеве за косачки:		
		1) на запрежна влеча	коса (ред)	50,00
		2) на тракторска влеча	коса (ред)	60,00
134	82.08	Машини за мелење и пасирање:		
		1) за мелење месо	парче	20,00
		2) за мелење афион	парче	10,00
		3) за мелење ореви	парче	10,00
		4) за пасирање домати	парче	10,00
135	82.11	Апарати за бричење и нивни сечила — ножиња, бричеви и нивни сечила:		
		1) апарати за бричење	парче	10,00
		2) ножеви-жилети:		
		а) обични	парче	0,40
		б) долготрајни	парче	1,00
		3) бричеви	парче	20,00
		4) апарати за острење жилети	парче	15,00
136	82.12	Ножици:		
		а) за домаќинство	парче	8,00
		б) за шивачи	парче	25,00
		в) за фризери	парче	10,00

1	2	3	4	5
137	82.13	Машини за стрижење неелектрични	парче	30,00
138	84.08	Мотори за чамци:		
		1) стабилни — дизел (без оска и пропелер):		
		а) до 3 KS	KS	1.200,00
		б) над 3 до 4,5 KS	KS	1.000,00
		в) над 4,5 до 7 KS	KS	900,00
		г) над 7 до 10 KS	KS	800,00
		д) над 10 до 13 KS	KS	750,00
		е) над 13 до 17 KS	KS	700,00
		ж) над 17 до 20 KS	KS	650,00
		з) над 20 до 23 KS	KS	600,00
		и) над 23 KS	KS	530,00
		Забелешка:		
		За бензински мотори царинската основица се намалува за 10%.		
		За мотори без уреди за редукција царинската основица се намалува за 5%.		
		2) подвижни:		
		а) до 6,5 KS	KS	400,00
		б) над 6,5 до 10 KS	KS	350,00
		в) над 10 до 15 KS	KS	300,00
		г) над 15 до 20 KS	KS	270,00
		д) над 20 до 25 KS	KS	250,00
		е) над 25 до 30 KS	KS	230,00
		ж) над 30 KS	KS	220,00
139	84.15	1) Ладилници-фрижидери:		
		а) за домаќинство:		
		1) компресиони:		
		а) од 55 литра	парче	500,00
		б) од 65 литра	парче	550,00
		в) други	lit	8,00
		2) апсорпциони	lit	9,00
		б) за угостителството:		
		1) од 300 до 1000 литра	lit	7,50
		2) над 1000 литра	lit	9,50
		2) Конзерватори за смрзнување (разладни витрини):		
		а) од 110 литра	парче	1.550,00
		б) од 190 литра	парче	2.000,00
		в) од 250 литра	парче	2.100,00
		г) од 300 литра	парче	2.400,00
		д) од 400 литра	парче	3.400,00
		е) од 500 литра	парче	4.200,00
140	84.19	Машини за миене садови:		
		1) за 6 лица	парче	2.000,00
		2) за 8 лица	парче	2.500,00
		3) за 12 лица	парче	3.000,00
141	84.20	Ваги:		
		1) ваги за домаќинство до 10 kg	парче	40,00
		2) ваги за бања	парче	90,00
142	84.21	Прскалки за лозја или овоштарници:		
		1) носени (грбци):		
		а) рачни	парче	200,00
		б) со мотор до 3 KS	парче	1.400,00
		2) превозни (влечни):		
		а) без мотор	парче	600,00
		б) со мотор:		
		1) од 100 литра	парче	2.200,00
		2) од 200 литра	парче	2.500,00
143	84.24	1) Плугови:		
		а) запрежни:		
		1) еднобраздни	парче	300,00
		2) двобраздни	парче	400,00
		б) тракторски:		
		1) за трактори до 15 KS:		
		а) еднобраздни	парче	500,00
		б) двобраздни	парче	600,00
		в) трибраздни	парче	750,00

1	2	3	4	5
		2) за трактори над 15 KS:		
		а) еднобраздни:		
		1) обични	парче	1.500,00
		2) свртувачи	парче	3.000,00
		б) двобраздни:		
		1) обични	парче	2.000,00
		2) свртувачи	парче	5.000,00
		в) трибраздни — обични	парче	3.000,00
		2) Брани:		
		а) запрежни	парче	300,00
		б) тракторски	парче	1.000,00
		3) Копачки:		
		а) запрежни	парче	300,00
		б) тракторски:		
		1) едноредни	парче	700,00
		2) дворедни	парче	1.000,00
		3) триредни	парче	1.200,00
		в) самоодни	KS	1.000,00
144	84.25	1) Самоврзачки:		
		а) запрежни	парче	4.000,00
		б) тракторски	парче	5.500,00
		в) самоодни	парче	8.000,00
		2) Косачки:		
		а) запрежни	парче	3.000,00
		б) тракторски:		
		1) за трактори до 15 KS	парче	2.200,00
		2) за трактори над 15 KS	парче	2.800,00
		3) Вршалки:		
		а) со тапан до 50 cm:		
		1) без електромотор	парче	6.000,00
		2) со вграден електромотор	парче	7.000,00
		б) со тапан над 50 до 90 cm:		
		1) без електромотор	парче	7.500,00
		2) со вграден електромотор	парче	9.000,00
		в) со тапан над 90 cm:		
		1) без електромотор	парче	10.000,00
		2) со вграден електромотор	парче	11.000,00
		4) Гребла и превртувачи за сено:		
		а) гребла:		
		1) запрежни	парче	800,00
		2) други:		
		а) тракторски, во широчина од 1,30 m	парче	3.500,00
		б) тракторски, во широчина од 2 m	парче	5.000,00
		в) приклучок за самоодна косачка, во широчина од 1,30 m	парче	1.500,00
		б) Превртувачи за сено:		
		1) запрежни	парче	1.200,00
		2) други:		
		а) тракторски	парче	3.000,00
		б) приклучок за самоодна косачка	парче	2.000,00
		5) Машини за вадење компир:		
		а) запрежни	парче	1.000,00
		б) тракторски:		
		1) за трактор до 15 KS	парче	1.800,00
		2) за трактор над 15 KS	парче	3.000,00
145	84.26	Апарати за молзење крави:		
		1) за 2 крави	парче	2.000,00
		2) за 4 крави	парче	2.500,00
		3) за 6 крави	парче	3.000,00
146	84.27	Гмечалки и преси:		
		1) гмечалки:		
		а) механички (рачни)	парче	500,00
		б) со електромотор од 1 KS	парче	850,00
		2) преси:		
		а) механички (рачни):		
		1) стоечки за 50 kg полнење	парче	600,00
		2) лежечки за 150 kg полнење	парче	1.300,00

1	2	3	4	5
147	84.28	Сламорезачки — сечачки: 1) рачни	парче	1.000,00
		2) со електромотор: а) со елеватор	парче	4.000,00
		б) без елеватор	парче	3.000,00
148	84.37	1) Машини за плетење: а) за рамно плетење: 1) едноредни	парче	1.200,00
		2) дворедни	парче	2.000,00
		б) за кружно плетење (360 игли)	парче	2.500,00
		2) Машини за крпење чорапи	парче	500,00
		Забелешка: За вграден електромотор царинската осно- вица се зголемува за 600,00 динари		
149	84.40	Машини за перење рубелина, комбинирани или не, за домаќинство: 1) обични, без центрифуга	по 1 kg сува рубелина	200,00
		2) обични, со центрифуга	"	250,00
		3) полуавтоматски, со центрифуга	"	280,00
		4) автоматски: а) термостатични (немаат претперење)	"	300,00
		б) до 12 програми и со центрифуга (и- маат претперење и перење)	"	400,00
		в) со повеќе од 12 програми и со центри- фуга (имаат претперење и перење): 1) до 5 kg рубелина	"	500,00
		2) над 5 kg рубелина	"	550,00
		г) super dry (имаат претперење, перење и сушење)	"	700,00
150	84.41	Машини за шиење за домаќинство: 1) со ножен погон: а) кабинет	парче	900,00
		б) други	парче	700,00
		в) глава	парче	550,00
		2) со електричен погон: а) праволиниски: 1) кабинет	парче	1.300,00
		2) други	парче	1.000,00
		3) глава	парче	800,00
		б) цик-цак: 1) кабинет	парче	1.500,00
		2) други	парче	1.300,00
		3) глава	парче	1.100,00
		в) автоматски цик-цак: 1) кабинет	парче	1.800,00
		2) други	парче	1.600,00
		3) глава	парче	1.400,00
151	84.49	Верижни пили за рачна употреба со вгра- ден неелектричен мотор: 1) со јачина од 3,5 KS	парче	1.500,00
		2) со јачина од 4 KS	парче	1.800,00
		3) со јачина од 5 KS	парче	2.300,00
		4) со јачина од 6 KS	парче	2.800,00
152	84.51	Пишувачки портабл машини: 1) до 4 kg нето-тежина (без куфер)	парче	500,00
		2) над 4 до 5 kg нето-тежина (без куфер)	парче	600,00
		3) над 5 до 6 kg нето-тежина (без куфер)	парче	800,00
		4) над 6 до 7 kg нето-тежина (без куфер)	парче	1.000,00
153	84.56	Мешалки за бетон: 1) до 75 литра	парче	900,00
		2) над 75 до 100 литра	парче	1.400,00
		3) над 100 до 150 литра	парче	2.200,00
		4) над 150 до 200 литра	парче	3.200,00

1	2	3	4	5
1		Забелешка: За вградени мотори царинската основица се зголемува за: 1) електромотор 550,00 дин. 2) бензински мотор 800,00 дин. 3) дизел-мотор 900,00 дин. За уред за дигање бетон до 350 kg царинската основица се зголемува за 1.500,00 динари.		
154	84.63	Оски за пренесување сила за стабилни мотори за чамци: 1) од 3 до 6 KS 2) над 6 до 8 KS 3) над 8 до 11 KS 4) над 11 до 16 KS	парче парче парче парче	700,00 1.000,00 1.100,00 1.500,00
155	84.65	Пропелери за стабилни мотори за чамци: 1) од 3 до 6 KS 2) над 6 до 8 KS 3) над 8 до 11 KS 4) над 11 до 16 KS	парче парче парче парче	375,00 500,00 565,00 625,00
156	85.01	1) Стабилизатори за телевизори 2) Електромотори: а) од 1/4 KS (0,20 kW) б) од 1/2 KS (0,40 kW) в) од 1 KS (0,75 kW) г) од 1,1/2 KS (0,95 kW) д) од 2 KS (1,50 kW) ѓ) од 3 KS (1,90 kW) е) од 4 KS (3 kW) ж) од 5 KS (3,40 kW)	парче парче парче парче парче парче парче парче парче	150,00 400,00 500,00 600,00 700,00 900,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00
157	85.06	Електрични апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор: 1) шмукалки за прав: а) до 200 вати б) над 200 до 300 вати в) над 300 до 500 вати 2) вентилатори: а) без регулатор б) со регулатор в) со пречистувач на воздух 3) апарати за мелење и мешање прехранбени продукти (миксери): а) универзални б) обични рачни 4) електрични воденици за кафе	парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче	200,00 300,00 400,00 50,00 100,00 600,00 500,00 150,00 50,00
158	85.07	Електрични апарати за бричење и стрижење 1) за бричење 2) за стрижење	парче парче	150,00 160,00
159	85.10	Џебни електрични ламби: 1) на батерија 2) на акумулатор	парче парче	7,00 20,00
160	85.12	1) Електрични греачи за вода — бојлери, за домаќинство: а) до 10 литра б) над 10 до 30 литра в) над 30 до 60 литра г) над 60 литра 2) Електрични греалки за домаќинство: а) со вентилатор: 1) со термостат 2) без термостат б) без вентилатор 3) Електрични радијатори: а) со термостат б) без термостат 4) Електрични рачни апарати за сушење коса — фенови: а) рачни: 1) приклучни за шмукалка 2) други	парче парче парче парче парче парче парче парче парче ребро ребро парче парче	200,00 350,00 450,00 600,00 150,00 100,00 50,00 60,00 40,00 40,00 70,00

1	2	3	4	5
		б) носиви (комплет, фен со поливинилско црево, капа и чанта)	парче	150,00
		5) Кукни хауби за сушење коса, од пластична маса (со држач — статив)	парче	300,00
		6) Електрични решоа за домаќинство:		
		а) со плочи	плоча	50,00
		б) со спирали	спирала	10,00
		7) Електрични шпорети, обични, без додатни уреди за домаќинство:		
		а) со две грејни плочи и рерна:		
		1) обични	парче	400,00
		2) со една експресна плоча	парче	450,00
		б) со три грејни плочи и рерна:		
		1) обични	парче	500,00
		2) со една експресна плоча	парче	550,00
		3) со две експресни плочи	парче	600,00
		в) со четири грејни плочи и рерна:		
		1) обични	парче	650,00
		2) со една експресна плоча	парче	700,00
		3) со две експресни плочи	парче	750,00
		Забелешка:		
		Ако наведените шпорети имаат термостат царинската основица се зголемува за производната рерна за 50,00 динари а за саатниот механизам — за 40,00 динари		
		8) Електрични пегли за домаќинство:		
		а) без регулатор	парче	20,00
		б) со регулатор:		
		1) стандардни (без парно влажење)	парче	50,00
		2) со парно влажење — автомат	парче	120,00
		9) Електрични апарати за сушење раце	парче	250,00
		10) Електрични самовари:		
		а) до 10 литра	парче	80,00
		б) над 10 до 30 литра	парче	120,00
		в) над 30 до 50 литра	парче	150,00
		11) Електрични апарати за варење кафе:		
		а) обични	парче	50,00
		б) автомат — до 1,5 литар зафатнина	парче	250,00
161	85.13	Телефонски апарати, обични	парче	130,00
162	85.14	1) Звучници:		
		а) немонтирани	ват	10,00
		б) монтирани (во звучна кутија)	ват	30,00
		2) Микрофони:		
		а) обични	парче	200,00
		б) стерео	парче	600,00
		3) Аудио-фреквентни појачала, едноканални од 15 до 30 вати (без вградени звучници):		
		а) обични	парче	1.500,00
		б) стерео	парче	2.500,00
163	85.15	1) Радио-приемници:		
		а) за домаќинство — кукни:		
		1) со цевки:		
		а) обични	цевка	60,00
		б) стерео (vollstereo)	цевка	120,00
		2) со транзистори	транз.	70,00
		3) со транзистори или цевки и диоди:		
		а) цевка	парче	180,00
		б) транзистор	парче	90,00

Забелешка:

Царинската основица се добива со собирање на вредностите на цевките односно транзисторите

б) носиви — портабли:

- 1) до 6 транзистори
- 2) над 6 до 9 транзистори
- 3) над 9 транзистори

транз.	30,00
транз.	50,00
транз.	60,00

1	2	3	4	5
		в) автомобилски:		
		1) со цевки	цевка	120,00
		2) со транзистори	транз.	100,00
		Забелешка:		
		Ако на радио приемникот е вграден грамофон, царинската основица се зголемува за 200,00 динари.		
		2) Телевизиски приемници:		
		а) обични (неавтоматски, без посебни додатни уреди):		
		1) со екран до 43 см	парче	1.200,00
		2) со екран од 44 до 48 см	парче	1.300,00
		3) со екран од 49 до 53 см	парче	1.500,00
		4) со екран од 54 до 59 см	парче	1.600,00
		5) со екран од 60 до 65 см	парче	2.100,00
		6) со екран од 66 до 70 см	парче	2.700,00
		Забелешка:		
		За телевизори со „автоматик“ уред царинската основица се зголемува за 2 ^{70/100}		
		б) со проектор	парче	8.500,00
		в) носиви (портабл):		
		1) со екран до 28 см	парче	2.000,00
		2) со екран од 29 до 30 см	парче	2.200,00
		3) со екран од 31 до 48 см	парче	2.600,00
164	87.01	Трактори на тркала (без приклучок):		
		1) до 15 KS	KS	900,00
		2) над 15 KS	KS	900,00
165	87.10	Велосипеди (вклучувајќи ги и трициклите за пренос на стоки) без мотор:		
		1) спортски велосипеди	парче	400,00
		2) туринг-велосипеди	парче	350,00
		3) склопувачки со пречник на тркалата над 15"	парче	450,00
		4) тркачки велосипеди	парче	500,00
166	87.13	Детска количка:		
		1) длабока	парче	400,00
		2) спортска	парче	250,00
		3) комбинирана — спортска, длабока (со посебна вложка)	парче	500,00
167	87.14	Рачна количка за превоз на материјали со едно тркало:		
		1) дрвена	парче	150,00
		2) лимена	парче	300,00
168	90.23	Медицински термометри	парче	3,00
169	91.01	Цебни и рачни часовници:		
		1) од злато, платина или метал од платинската група:		
		а) I група	парче	1.400,00
		б) II група	парче	1.000,00
		в) III група	парче	600,00
		г) IV група	парче	400,00
		д) V група	парче	300,00
		2) од други метали:		
		а) I група	парче	800,00
		б) II група	парче	500,00
		в) III група	парче	300,00
		г) IV група	парче	150,00
		д) V група	парче	100,00

Забелешка:

Распоредувањето на часовниците во групи се врши на следниот начин:

I група:

Шафхаузен, Јегер л Култр и Ролекс;

II група:

Универзал Женева, Зенит, Лонжин, Омега, Етерна, Тисо, Мовадо, Павел Буре;

1	2	3	4	5
		III група:		
		Докса, Марвин, Еникар, Сима, Кортелберт, Груен, Булова Хелвеција, Силвана Мидо, Цертина, Ланко, Елексион;		
		IV група:		
		Дарвил, Лип, Јунгханс, Лига, Оптима, Венус, Вимпел, Орбита, Космос Нивром, Минерва, Технос, Арета, Дулфи, Омикрон и сите рачни штоперици;		
		V група:		
		Рокси, Кировски, Москва Мир, Старт, Пољот, Победа, Слава, Зарја.		
170	91.02	сидни часовници и будилници:		
		1) сидни	парче	120,00
		2) будилници	парче	50,00
171	92.02	Гитари:		
		1) обични:		
		а) во должина до 90 cm	парче	120,00
		б) во должина над 90 до 97 cm	парче	150,00
		в) во должина над 97cm	парче	250,00
		2) електрични, без појачала:		
		а) со резонирачка плоча	парче	600,00
		б) со полувисоко резонирачко тело	парче	750,00
172	92.04	Хармоники со копчиња или клавијатура:		
		1) од 32 баса	парче	550,00
		2) од 48 баса	парче	650,00
		3) над 48 до 80 баса	бас	12,50
		4) над 80 до заклучно 120 баса	бас	20,00
		5) над 120 баса	бас	25,00
173	92.11	1) Грамофони (електрични):		
		а) со приклучок на радио-приемник, без звучник	парче	150,00
		б) со звучник (вграден или не):		
		1) обични или до 10 транзистори	парче	300,00
		2) над 10 транзистори	парче	450,00
		в) со автоматски менувач на плочи:		
		1) со приклучок на радио-приемник, без звучник	парче	300,00
		2) со еден звучник (вграден или не)	парче	450,00
		3) со повеќе звучници — стерео	парче	600,00
		2) Грамофони батериски	парче	300,00
		3) Магнетофони:		
		а) едноставни, претежно за говорна репродукција — мали:		
		1) диктафонски (говорни) со брзина 4,2	парче	500,00
		2) транзисторски со брзина 9,5	парче	600,00
		б) двоканални:		
		1) со една брзина	парче	1.050,00
		2) со две брзини	парче	1.200,00
		в) четириканални:		
		1) со една брзина	парче	1.500,00
		2) со две брзини	парче	1.600,00
		3) со три брзини	парче	1.800,00
		г) стерео:		
		1) со две брзини	парче	2.500,00
		2) со три брзини	парче	3.000,00
		3) со четири брзини	парче	3.500,00
174	92.12	1) Грамофонски плочи:		
		а) Ø до 17 cm	парче	8,00
		б) Ø над 17 cm	парче	20,00
		2) Магнетофонски ленти	m	0,10
175	92.13	Игли за грамофони:		
		1) обични, челични	100 парч.	30,00
		2) сафирни и сл.	парче	15,00
		3) комплетна глава со игла (pick-up)	парче	45,00

1	2	3	4	5
176	93.02	Револвери и пиштоли огнени: 1) револвери со буренце 2) пиштоли малокалибарски — автоматски 3) пиштоли автоматски: а) cal 6,35 б) cal 7,62 в) cal 7,65 г) cal 9 кратки д) cal 9, долги	парче парче парче парче парче	200,00 300,00 300,00 500,00 550,00 700,00 750,00
177	93.04	Ловечки пушки: 1) едноцевки: а) автоматски б) хамерлес в) гренаер 2) двоцевки: а) хамерлес 1) со автоматски исфрлач на фишеци (сектор) 2) други б) гренаер (орозари-петлари) в) бок (бокерици — цевка на цевка вертикално, сачма — сачма) г) бок—бикс (цевка на цевка вертикално, сачма — карабински куршум) д) со една резервна цевка (карабински куршум) 3) трилинг (две цевки за сачма и една за карабински куршум) 4) ловечки карабин: а) cal од 6 до 8 mm б) други 5) малокалибарски пушки (до 6 mm): а) обични б) автоматски	парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче	750,00 400,00 300,00 900,00 600,00 500,00 1.200,00 1.500,00 1.700,00 1.800,00 1.000,00 1.200,00 250,00 500,00
		Забелешка. Како царинска основица за наведените пушки се подразбира вредноста на пушката без гравури (фигури) на телото од пушката и без дурбин.		
		За грагура царинската основица се зголемува:		
		1) за сребрена 20%		
		2) за обична 10%		
		За дурбин царинската основица се зголемува:		
		1) за малокалибарски пушки (зголемување 2,5 пати)	парче	200,00
		2) за ловечки пушки и карабини (зголемување на 2,5 пати)	парче	300,00
		6) старт пиштоли (MG): а) брунирани и црни б) никлувани	парче парче	30,00 40,00
178	93.05	1) Пушки за подводен риболов: а) до 70 cm должина б) над 70 до 100 cm должина в) над 100 cm должина 2) Воздушни пиштоли и пушки: а) пиштоли од 4,5 и 5,5 cm б) пушки од 4,5 и 5,5 mm 1) детски 2) други	парче парче парче парче парче парче	50,00 150,00 250,00 80,00 70,00 90,00
179	95.07	Накит од природен килибар: 1) гердани: а) едноредни: 1) помали 2) поголеми б) дворедни, помали в) триредни, помали 2) нараквици	парче парче парче парче парче	100,00 150,00 150,00 200,00 50,00

1	2	3	4	5
180	96.02	Четкици: 1) за заби 2) за бречење	парче парче	2,00 3,00
181	97.01	Детски велосипеди со пречник на тркалата: 1) до 12" 2) над 12" до 16" 3) над 16" до 17" 4) над 18" до 24"	парче парче парче парче	100,00 140,00 160,00 200,00
182	97.02	Кукли: 1) без механизам 2) со механизам 3) делови од кукли	kg kg kg	20,00 50,00 100,00
183	97.03	Други играчки — модели за игра и забава: 1) без механизам 2) со механизам	kg kg	10,00 30,00
184	97.04	Предмети за друштвени игри: 1) карти за играње 2) топки за пинг-понг: а) обични б) специјални	шпил парче парче	5,00 0,30 2,00
185	97.06	Справи, апарати, прибори и реквизити за спортски игри: 1) топки за тенис 2) лизгалки: а) за прицврстување за чевлите со помош на клуч б) други 3) ролшуи — возалки 4) перки за подводен риболов	парче чифт чифт чифт чифт	3,00 40,00 100,00 40,00 30,00
186	98.03	Пенкала и моливи (вклучувајќи ги и моливите со куглички): 1) пенкала: а) со обично перо б) со перо од благородни метали в) гарнитура (пенкало со златно перо и патент-молив) 2) патент-моливи: а) обични б) други 3) хемиски моливи: а) обични, еднобојни б) други, еднобојни в) повеќебојни	парче парче парче парче парче парче парче парче парче	5,00 70,00 100,00 5,00 30,00 1,50 20,00 25,00
187	98.10	Механички и слични запалки (вклучувајќи ги и хемиските и електричните запалки): 1) обични 2) на плин	парче парче	6,00 80,00
188	98.12	Чешли: 1) обични 2) украсни	парче парче	1,00 3,00
189	98.15	Термос-шишиња, со зафатнина: 1) до 1 литар 2) над 1 до 2 литра 3) над 2 литра	парче парче lit	8,00 12,00 6,00
Забелешка: Кај машините и апаратите со мотори погонската сила е искажана во KS според DIN.				

2. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, што не се опфатени со точката 1 од оваа листа, царинската основаца ја утврдува царинарницата со вештачење врз основа на цените на странските пазари, во смисла на членот 8 став 2 од Законот за Царинската тарифа

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

361.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во Решението за именување членови на општинските изборни комисиии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63, 21/63, 6/65, 9/65 и 56/65) во точката 1 одредбата под 51) алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„претседател Антониќ Владо, претседател на Општинскиот суд Загреб III, а за заменик Немец Младен, судија на Општинскиот суд Загреб III;

секретар Шафран Иван, работник во Општинската управа Загреб, а за заменик Кеглевиќ Франьо, работник во Општинската управа, Загреб;

член Пивац Милан, работник во Општинската управа Загреб, а за заменик Посиловиќ Франьо, работник во Општинската управа Загреб.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 297
15 мај 1967 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за техничките прописи за електричните постројки во рудниците со подземна експлоатација, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПОСТРОЈКИ ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

1. Во членот 7 наместо зборот: „првата“ треба да стои зборот: „втората“.

2. Во членот 101 на крајот треба да се додаде изоставениот текст: „Во втората реченица зборовите: „према одредби 6.1.6 ових прописа“ се бришат.“

3. Во членот 134 став 2 по бројот: „3.1.4“ записката и бројот: „433.2.8“ треба да се бришат, а по ставот 3 треба да се додаде изоставениот став 4, кој гласи:

„Во одредбата 7.1.1 по зборот: „правилником“ записката и зборовите: „који потврдује рударски инспектор“ се бришат.“

4. Во членот 135 наместо бројот: „6.5.3.“ треба да стои бројот: „8.1.1.7“, а по ставот 1 треба да се додаде изоставениот став 2, кој гласи:

„Во одредбата 5.2.1.1. знакот: „Sb“ се заменува со знакот: „S“.“

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, Белград, 15 мај 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за употреба на знакот на црвен крст во мирот и војната, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ НА ЦРВЕН КРСТ ВО МИРОТ И ВОЈНАТА

Во членот 24 став 2 по зборот: „и“ треба да се додаде изоставениот збор: „е“.

Во образецот на легитимацијата на персоналот на граѓански болници, кој е отпечатен кон Правилникот за употреба на знакот на црвен крст во мирот и војната, на предната страна, на средината на растојанието помеѓу називот на државата испишан на македонски јазик и француски јазик, треба пред и зад тој назив да се додаде по погрешка изоставениот знак на црвен крст.

Од Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Белград, 16 мај 1967 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

I

Се отповикува

Иво Вејвода од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

II

Се назначува

Срѓа Прица, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 66
15 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 36 од 5 декември 1966 година објавува:

Закон за градежната инспекција;

Одлука за определување на економски штетните растителни болести и штетници чие отстранување е од интерес за Републиката;

Решение за разрешување советник на Извршниот совет.

Во бројот 37 од 19 декември 1966 година објавува:

Закон за радио-сообраќајот;

Одлука за именување членови на Советот на филхармонијата;

Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Мостар;

Одлука за разрешување судии на Окружниот суд во Добој и Окружниот стопански суд во Сараево;

Одлука за определување процентот од годишниот износ на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност кој ќе се наплатува во одделни тримесечја на 1967 година;

Исправка на Законот за научните дејности;

Исправка на Законот за мерките за унапредување на сточарството;

Исправка на Законот за службата на внатрешните работи, самоуправувањето и за средствата за работа на органите на внатрешните работи.

Во бројот 38 од 26 декември 1966 година објавува:

Уредба за планот за одбрана од поплави за подрачјето на реките Сава и Неретва.

Во бројот 39 од 30 декември 1966 година објавува:

Закон за финансирање на геодетските работи за премеј и изработка на катастарот на земјиштето од 1966 до 1970 година;

Закон за посебните услови за воведување 42-часовна работна седмица;

Закон за измена на Законот за службата на внатрешните работи, самоуправувањето и за средствата за работа на органите на внатрешните работи;

Закон за измени и дополненија на Законот за јавниот ред и мир;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

Закон за височината на водниот придонес за 1967 година;

Закон за престанок на важењето на Законот за штедење дрвја;

Закон за измена на Законот за завршната сметка на Републичкиот инвестиционен фонд за 1964 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за патишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта;

Закон за дополнителните средства на општините за 1967 година;

Закон за измена и дополненија на Законот за отстапување на општините дел од приходите од сојузен данок на промет на стоки на мало;

Закон за измена на Законот за воведување републички придонеси и даноци;

Закон за измени и дополненија на Законот за републичките судски такси;

Закон за воведување додатен данок на промет на стоки на мало;

Закон за дополненија на Законот за буџетот на СР БиХ за 1966 година;

Закон за финансирање на образованието и воспитувањето;

Одлука за привремено финансирање потребите на СР БиХ за јануари-март 1967 година;

Одлука за давање согласност на Статутот на Железничкото транспортно претпријатие во Сараево;

Исправка на Законот за градежната инспекција.

СОДРЖИНА:

	Страна
341. Закон за измени и дополненија на Законот за кривичната постапка — — —	669
342. Општ закон за мировните совети — — —	681
343. Закон за дополненија на Законот за формирањето и општествената контрола на цените — — — — —	682
344. Закон за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1967 година — — —	683
345. Закон на Службата на општественото книговодство — — — — —	683
346. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за здравственото осигурување — — — — —	692
347. Закон за здравствената заштита на странци во Југославија — — — — —	693
348. Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — — —	694
349. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за инвалидското осигурување — — — — —	697
350. Општ закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата — — — — —	698
351. Закон за измена и дополненија на Основниот закон за искористувањето на луѓите и пристаништата — — — — —	700
352. Закон за измени и дополненија на Законот за бажарење на поморските бродови и чамици — — — — —	700
353. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште — — — — —	701
354. Закон за измени и дополненија на Законот за правата на носителите на „Партизанска опомена 1941“ — — — — —	702
355. Одлука за задолжување на федерацијата во странство за купување пченица во 1967 година — — — — —	703
356. Правилник за условите за поставување и технички преглед на радио-станции — — — — —	703
356. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за димензиите, вкупните тежини и наплатките на друмските возила — — — — —	703
358. Наредба за минувањето на поморски бродови низ каналот св. Анте пред Шибеник — — — — —	706
359. Наредба за забрана на употребата на моторни бензини за одмастување, миене или чистење на метални делови и предмети од друг материјал — — — — —	707
360. Листа на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство — — — — —	708
361. Решение за измена на Решението за именување членови на општинските изборни комисији — — — — —	727
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за техничките прописи за електричните постројки во рудниците со подземна експлоатација — — — — —	727
Исправка на Правилникот за употреба на знакот на црвен крст во мирот и војната — — — — —	727